


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. **17** - бр. 4
avgust 2010

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **17** - бр. 4
avgust 2010

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 17 бр.4, август 2010

©2010

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоџ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекџор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоџ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-207
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-84
Прегледи	77-83
Промени, пренос, престанок на важење	84
Пријави индустриски дизајн.....	85-89
Прегледи	89
Објави индустриски дизајн	90-94
Прегледи	94
♦ Пријави на трговски марки	95-177
Прегледи	166-177
♦ Трговски марки.....	178-202
Прегледи	198-202
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	203-205
♦ Од регистарот на застапници и промени.....	206
♦ Исправки	207
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	208-209



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)


- (51) **B 64D 00/00** (11) **903292**
 (13) **A**
 (21) 2008/436 (22) 29/12/2008
 (45) 31/08/2010
 (30) П-20080436 29/12/2008 МК
 (73) „ИНСТИТУТ ЗА ГЕОБИОЛОГИЈА
 АРХЕОЛОГИЈА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И
 ЕКОЛОГИЈА”
 ул. Димче Мирчев 10/6 1000 Скопје
 П.О.Бох 891 Скопје, МК
 (72) Д-р.Стојан Велкоски
 (54) **АЕРО БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ**
 (57) Претставува техничко решение составено
 од систем на јажина и црева, механички
 преносници, падобрани и душеци исполнети
 со хелиум, систем за управување и
 набљудување, кои сите заедно го формираат
 аеробезбедносниот систем, кој овозможува
 безбедно слетување на дефектното летало

на вода и копно. При слетување на вода
 истото може да се задржи без да потоне
 подолг временски период како еден вид
 пловен објект, а при слетување на копно
 дефектното летало безбедно се приземјува.
 Овие можности ги даваат иновациите
 прикажани во скиците од (1-11).

Во досегашните случаи на дефект, леталото
 беше принудено доколку за тоа има услови
 да слета, или заедно со патниците да се
 сруши.

Вградувањето на овој систем е изводливо
 во стари и во нови авиони и хеликоптери,
 без разлика од нивниот тип и големината.
 Неговата примена е едноставна без потреба
 од струја и други услови, туку само соодветна
 обука.


Токму поради тоа Аеробезбедносниот систем
 ни дава поголема безбедност и слобода за
 користење на аеро сообраќајот.



- (51) **E 05B 00/00** (11) **903309**
 (13) **A**
 (21) 2009/21 (22) 22/01/2009
 (45) 31/08/2010
 (30) 20090021 22/01/2009 МК
 (73) **Јончевски Ратко**
бул.Јане Сандански 12-4/7
1000 Скопје, МК
 (72) Јончевски Ратко
 (54) **МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МЕХАНИЧКА**
И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА АВТОМАТСКА
БРАВА ЗА ВРАТА
 (57) Суштината на пронајдокот е внесување
 во телото на бравата такви механизми кои
 при нивна динамика овозможуваат повеќе

функции на бравата: автоматско заклучување при затворање на вратата, панична функција (целосно отклучување на бравата со притисок врз кваката од внатрешна страна), електромагнетна функција (отклучување на бравата со кваките со претходна употреба на кодиран електромагнетен клуч или шифра), заклучување на бравата на повеќе точки (од 1 до 4) и овозможување на вратата на која е вградена ваква брава да биде проодна во двете насоки само со притисок врз кваките.

Бравата отклучува со вртење за 90 степени на клучот од припадната цилиндер брава или со вртење за 45 степени на припадните кваки.



СЛИКА : 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
B64D00/00	B64D00/00	903292 A	E05B00/00	E05B00/00	903309 A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) ИНСТИТУТ ЗА ГЕОБИОЛОГИЈА АРХЕОЛОГИЈА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЕКОЛОГИЈА	(73) Јончевски Ратко			
(51) B 64D 00/00	(51) E 05B 00/00	(11,13)	903309 A	
(11,13)	903292 A			

- (51) **C 07C 59/90**,
A 61K 31/12, 31/165,
31/18, 31/19, 31/192,
31/235, 31/41, 31/426,
C 07C 235/34, 311/50,
317/28, 62/24, 69/78,
C 07D 257/06, 277/34

(21) 2009/91

(30) 20020429041P 22/11/2002 US

(96) 20/11/2003 EP03781741.8

(97) 04/02/2009 EP1565422


(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) BUNEL, Emilio, Enrique;
GAJEWSKI, Robert, Peter;
JONES, Charles, David;
LU, Jianliang;
MA, Tianwei;
NAGPAL, Sunil and
YEE, Ying, Kwong

(54) **МОДУЛАТОРИ ЗА РЕЦЕПТОР НА**
ВИТАМИНОТ Д

(57) 1. Соединение претставено со формула I
или негова фармацевтски прифатлива сол:





каде што:









R и R' се независни метил или етил;

R₁ и R₂ се независно избрани од групата
составена од водород, флуоро, -Cl, -CF₃,
-CH₂F, -CHF₂, метокси, етокси, винил, метил
или циклопропил;





Z_B е избран од формулата:




(11) **903289**
(13) **T1**
(22) 20/03/2009
(45) 31/08/2010



(I)









или

 Z_c е избран од

$-C(O)NH_2$, $-C(O)NMe_2$, $-C(O)NH-CH_2-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-CH_2-C(O)OMe$, $-C(O)NH-CH_2-C(O)OEt$,
 $-C(O)NH-CH_2-C(O)OiPr$, $-C(O)NH-CH_2-C(O)OtBu$,
 $-C(O)NH-CH(Me)-C(O)OH$, $-C(O)NH-CH(Me)-C(O)OMe$,
 $-C(O)NH-CH(Me)-C(O)OEt$, $-C(O)NH-CH(Me)-C(O)OiPr$,
 $-C(O)NH-CH(Me)-C(O)OtBu$, $-C(O)NH-CH(Et)-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-CH(Me)_2-C(O)OH$, $-C(O)NH-CH(Me)_2-C(O)OMe$,
 $-C(O)NH-C(Me)_2-C(O)OEt$, $-C(O)NH-C(Me)_2-C(O)OiPr$,
 $-C(O)NH-CH(Me)_2-C(O)OtBu$, $-C(O)NH-CMe(Et)-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-CH(F)-C(O)OH$, $-C(O)NH-CH(CF_3)-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-CH(OH)-C(O)OH$, $-C(O)NH-CH(циклопропил)-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-CF(Me)-C(O)OH$, $-C(O)NH-CHMe(CF_3)-C(O)OH$,
 $-C(O)NH-C(Me)(OH)-C(O)OH$, $-C(O)NH-C(Me)(циклопропил)CO_2H$,
 $-C(O)NMe-CH_2-C(O)OH$, $-C(O)NMe-CH_2-C(O)OMe$,
 $-C(O)NMe-CH_2-C(O)OEt$, $-C(O)NMe-CH_2-C(O)OiPr$,
 $-C(O)NMe-CH_2-C(O)OtBu$, $-C(O)NMe-CH(Me)-C(O)OH$,
 $-C(O)NMe-CH(F)-C(O)OH$, $-C(O)NMe-CH(CF_3)-C(O)OH$,
 $-C(O)NMe-CH(OH)-C(O)OH$, $-C(O)NMe-CH(циклопропил)-C(O)OH$,
 $-C(O)NMe-C(Me)_2-C(O)OH$, $-C(O)NMe-CF(Me)-C(O)OH$,
 $-C(O)NMe-C(Me)(CF_3)-C(O)OH$, $-C(O)NMe-C(Me)(OH)-C(O)OH$,
 $-C(O)NMe-C(Me)(циклопропил)-C(O)OH$, $-C(O)N(Me)-5-тетразолил$,



Има уште 15 патентни барања.

(51) **C 07K 14/605,** (11) **903301**A 61K 38/26, (13) **T1**

A 61P 3/10 (22) 01/04/2009

(21) 2009/104 (45) 31/08/2010

(30) 20000212171P 16/06/2000 US and

20000240349P 13/10/2000 US

(96) 01/06/2001 EP06114553.8

(97) 04/03/2009 EP1695983

(73) **Eli Lilly & Company**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје(72) **GLAESNER, Wolfgang and Millican, Rohn**(54) **СЛИЧНИ ГЛУКАГОНСКИ ПЕПТИД-1**
АНАЛОЗИ(57) 1. GLP-1 соединение коешто содржи
аминокиселинска секвенца со формула 1
(SEQ ID NO:1)

Слика 1

His-Val-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-
Leu-Glu-Glu-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-
Val-Lys-Gly-Arg-Gly

Val¹-Glu²²-GLP-1(7-37)OH

His-Val-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-
Leu-Glu-Asp-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-
Val-Lys-Gly-Arg-Gly

Val¹-Asp²²-GLP-1(7-37)OH

His-Val-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-
Leu-Glu-Arg-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-
Val-Lys-Gly-Arg-Gly

Val¹-Arg²²-GLP-1(7-37)OH

His-Val-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-
Leu-Glu-Lys-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-
Val-Lys-Gly-Arg-Gly

Val¹-Lys²²-GLP-1(7-37)OH**His-Xaa₈-Glu-Gly-Xaa₁₁-Xaa₁₂-Thr-Ser-Asp-Xaa₁₆-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-****Glu-Xaa₂₃-Xaa₂₄-Ala-Xaa₂₆-Xaa₂₇-Phe-Ile-Xaa₃₀-Trp-Leu-Xaa₃₃-Xaa₃₄-****Xaa₃₅-Xaa₃₆-R**

Формула 1 (SEQ ID NO:1)

кадешто:

Xaa₈ е: Gly, или Val;Xaa₁₁ е: Asp, Glu, Arg, Thr, Ala, Lys, или His;Xaa₁₂ е: His, Trp, Phe, или Tyr;Xaa₁₆ е: Leu, Ser, Thr, Trp, His, Phe, Asp, Val,
Tyr, Glu, или Ala;Xaa₂₃ е: His, Asp, Lys, Glu, Gln, или Arg;Xaa₂₄ е: Glu, Arg, Ala, или Lys;Xaa₂₆ е: Trp, Tyr, Phe, Asp, Lys, Glu, или His;Xaa₂₇ е: Ala, Glu, His, Phe, Tyr, Trp, Arg, или
Lys;Xaa₃₀ е: Ala, Glu, Asp, Ser, или His;Xaa₃₃ е: Asp, Arg, Val, Lys, Ala, Gly, или Glu;Xaa₃₄ е: Glu, Lys, или Asp;Xaa₃₅ е: Thr, Ser, Lys, Arg, Trp, Tyr, Phe, Asp,
Gly, Pro, His, или Glu;Xaa₃₆ е: Thr, Ser, Asp, Trp, Tyr, Phe, Arg, Glu,
или His;R е: Lys, Arg, Thr, Ser, Glu, Asp, Trp, Tyr, Phe,
His, -NH₂, Gly, Gly-Pro, или Gly-Pro-NH₂, или е
избришан.

Има уште 11 патентни барања.


- (51) **A 01N 47/24** (11) **903287**
 (13) T1
 (21) 2009/156 (22) 19/05/2009
 (45) 31/08/2010

- (30) 20030029169 18/12/2003 EP
 (96) 15/12/2004 EP04803897.0
 (97) 06/05/2009 EP1696728
 (73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen , DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

- (72) BEGLIOMINI, Edson and
 ZAMBON, Sergio

- (54) **ФУНГИЦИДНИ СМЕСИ БАЗИРАНИ
 НА ДЕРИВАТИ НА КАРБАМАТ И
 ИНСЕКТИЦИДИ**

- (57) 1. Смеса за заштита на жетвата, којашто како активни компоненти ги содржи а) деривати на карбамат со формула I



I

во кои супституентите и индексот го имаат следното значење:


T е CH или N

n е 0, 1 or 2

R е халоген, C₁-C₄-алкил или C₁-C₄-халоалкил, со можност радикалите R да бидат

различни кога n е 2,

и б) најмалку едно соединение со формула II



II

во која R₁ е C₁-C₄-алкил или C₁-C₄-халоалкил; во една синергична ефективна количина.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **H 04L 9/06** (11) **903305**
(13) **T1**
(21) 2009/157 (22) 19/05/2009
(45) 31/08/2010

(30) 20030011696 23/05/2003 EP

(96) 19/05/2004 EP04741601.1

(97) 01/04/2009 EP1627489

(73) **Nagravision SA**
22, route de Geneve,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) JUNOD, Pascal and
VAUDENAY, Serge

(54) **УРЕД И МЕТОДА ЗА ЕНКРИПТИРАЊЕ И
ДЕКРИПТИРАЊЕ НА БЛОК ПОДАТОЦИ**

(57) 1. Метода за енкриптирање и декриптирање на блокови податоци X во Y, заснована на основниот клуч R, оваа метода употребува најмалку два сериски поврзани главни модули (MOD), секој главен модул (MOD) употребува под-клуч RA кој е дериват од главниот клуч (R), поминувајќи ги следните чекори:

- внесување на најмалку две почетни вредности X0L и X0R,
- мешање на најмалку две вредности X0L и X0R за да се создаде мешана вредност X1
- обезбедување на вредност X2 со мешање на првиот дел од RAN од под-клучот RA со вредноста X1
- обезбедување на вредност X3 со примена на вредноста X2 на дополнителниот леер,

дополнителниот леер се состои од најмалку една заменувачка кутија (sbox), секоја заменувачка кутија содржи табела константи за кои влезот служи како показател и показателната константа служи како излез

- обезбедување на вредност X4 со употреба на дифузиона кутија од мулти-пермутативен вид заснована на вредност X3

- обезбедување на вредност X5 со мешање на вториот дел RAL од подклучот RA со вредноста X4


- обезбедување на вредност X6 со примена кон вредноста X5 на заменски блок

- обезбедување на вредност X7 со мешање на првиот дел од RAN од под-клучот RA со вредноста X6

- мешање на вредност X7 со најмалку две вредности на X0L и X0R за да се добијат најмалку две вредности X8L и X8-R, X8L и X8R ја претставуваат излезната вредност на модулот X8

каде за секој модул (MOD) се генерира нов под-клуч RA од главниот клуч (R), почетните вредности X0L и X0R од првиот модул се поставени според влезите податоци X, излезните вредности X8L и X8R од последниот модул ги оформуваат излезните податоци Y, и оваа метода понатаму се состои од чекор на примена на најмалку една од вредностите иа X8L или X8R ортоморфистичка функција пред примена на овие вредности на влезот на X0L и X0R од следниот модул.

Има уште 10 патентни барања.



(51) **A 61K 9/12** (11) **903306**

(13) **T1**

(21) 2009/158

(22) 20/05/2009

(45) 31/08/2010

(30) 20010315386P 28/08/2001 US

(96) 27/08/2002 EP02753549.1

(97) 06/05/2009 EP1420759

(73) **SCHERING CORPORATION**
Patent Department-K-6-1 1990,
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) SEQUEIRA, Joel, A.;
SHARPE, Stefan, A. and
HART, John, L.

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА**
ТРЕТИРАЊЕ НА АСТМА

(57) 1. Уред за инхалација на измерена доза,
кој содржи формулација на аеросолна
суспензија, при што наведената формулација
на аеросолна суспензија за инхалација
содржи:

- ефикасно количество на мометазон
фуроат;

- ефикасно количество на формотерол
фумарат;

- површински активно средство во вид на
сув прашок; и


- 1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан;

при што односот на мометазон фуруат
спрема формотерол фумарат е околу
400 mg мометазон фуруат спрема околу
12 mg формотерол фумарат, до околу 50
mg мометазон фуруат спрема околу 6 mg
формотерол фумарат;

при што наведениот формотерол фумарат
формира флокули заедно со мометазон
фуруат; и

при што формулацијата суштински не содржи
носач.

Има уште 10 патентни барања.



СЛИКА 1



- (51) **A 61K 31/403,** (11) **903284**
 A 61P 27/02 (13) **T1**
 (21) 2009/160 (22) 22/05/2009
 (45) 30/09/2004
- (30) 19990015359 06/12/1999 FR and
 19990000122 16/06/1999 TN
- (96) 16/06/2000 EP00951603.0
- (97) 11/03/2009 EP1185255
- (73) Rekik, Elyes Ben Mohamed Raouf and
 Rekik, Raouf
 5, avenue du Poitou 92330 Sceaux, FR and
 3, avenue Louis Brailles 1002 Tunis, TN
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) Rekik, Raouf
- (54) **РЕТИНОЗАШТИТНИ ОФТАЛМОЛОШКИ
 ЛЕКОВИ КОИШТО СОДРЖАТ РАМИПРИЛ
 ИЛИ РАМИПРИЛАТ**

(57) 1. Инхибитор на ензимот за конвертирање на ангиотензин 1 во ангиотензин 2, за негова употреба во ретинозаштитен офталмолошки медикамент, наведениот медикамент е за употреба во третманот на офталмолошка состојба којашто вклучува влошување на состојбата на хориоретината, наведената состојба е избрана од:


- дегенеративни хориоретинопatii кај силна миопија;
- централни серозни хориоретинопatii и дифузни епителиопatii на ретината;
- наследни дистрофии на ретината;
- природно намалување на јасноста и/или на видното поле,

Наведениот инхибитор е рамиприл или рамиприлат, или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 47/48,** (11) **903302** (54) **ЛИПОЗОМЕН ДОКСОРУБИЦИН,**
31/4995, 31/704, 45/06, (13) **T1** **ПОДЛОЖЕН НА ПЕГ ПРОЦЕС ВО**
A 61P 35/00 (22) 26/05/2009 **КОМБИНАЦИЈА СО ЕТ-743**
(21) 2009/162 (45) 31/08/2010
(30) 20040622163P 26/10/2004 US
(96) 26/10/2005 EP05803151.9
(97) 06/05/2009 EP1827500
(73) **Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal and**
Ortho Biotech Products L.P.
28770 Madrid, ES and
Raritan NJ 08869, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GILLES, Erard;
STERNAS, Lars-Axel;
TRIFAN, Ovid;
VAN DE VELDE, Helgi and
TEITELBAUM, April

Има уште 25 патентни барања.



Слика 1: Средни (SD) плазма концентрации на трабектедин

Слика А: Резултати од сегашното проучување

Слика Б: Податоци претходно презентирани кај Кестерн и др. / Kestern et al. (2002)⁴. ЕТ-743 беше даден како 3-часовна инфузија на пациенти со рак.




- (51) **C 07C 227/40, 229/28** (11) **903304** (57) 1. Постапка за изолирање чист габапентин од раствор или од суспензија на габапентин, што се состои од:
- (21) 2009/165 (13) **T1** (а) обезбедување воден раствор или суспензија на основен чист габапентин,
- (30) 2004MI02418 17/12/2004 IT (22) 27/05/2009 (б) концентрирање на растворот или суспензијата на габапентин се додека не се добие каша и
- (96) 15/12/2005 EP05823475.8 (45) 31/08/2010 (в) изолирање чист габапентин од кашата, се карактеризира со тоа што се додава одредена количина разреден или концентриран раствор на хлороводородна киселина, изразена како хлороводородна киселина во опсег од 3 гр до 20 гр на 1000 гр габапентин пред концентрирањето, во текот на концентрирањето или по концентрирањето на растворот или суспензијата на габапентин од чекор (а).
- (97) 25/03/2009 EP1841725
- (73) **Zach System S.p.A.**
Via Lillo del Duca, 10,
20091 Bresso (Milano), IT Има уште 25 патентни барања.
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) NICOLI, Andrea;
GIOVANETTI, Roberto and
COTARCA, Livius
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ**
ГАБАПЕНТИН

- (51) **G 01S 5/10** (11) **903308**
 (13) **T1**
 (21) 2009/166 (22) 27/05/2009
 (45) 31/08/2010
- (30) 20050014183 30/06/2005 EP
 (96) 30/06/2006 EP06762305.8
 (97) 01/04/2009 EP1896868
- (73) **SES Astra S.A.**
6815 Chateau de Betzdorf, LU
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) GROSS, Markus;
 KRIER, Georges and
 HARLES, Guy
- (54) **ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА НА СТАЦИОНАРЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК**
- (57) 1. Локациона постапка за одредување на положбата на стационарен сателитски приемник (307) кој има стационарна сателитска антена со посредство на пораки за одредување на оддалеченоста помеѓу сателитските информациски сигнали, каде што споменатите сателитски информациски сигнали се пренесуваат од една или повеќе станици на земјата (110, 111) со дефинирана положба на станицата и се пренесуваат од еден или повеќе сателити (112, 113) на различни геостационарни

орбитални позиции кои треба да бидат примени од антената на истиот стационарен сателит, споменатата геостационарна орбитална позиција е контролирана во согласност со информацијата за позицијата на сателитот добиена од страна на еден или повеќе сателити на земјата, каде што секоја порака за одредување на оддалеченоста помеѓу сателитските информациски сигнали е поврзана со информација за временската ознака во поглед на временската точка на емитување на пораката за оддалеченост од соодветниот сателит на земјата и каде што множеството на пораки за оддалеченоста се детектира од старана на стационарниот сателитски приемник (307) во примените сателитски информациски сигнали, каде што релативната временска разлика помеѓу временските точки на детекција на соодветните пораки за оддалеченоста се мерлива и каде што измерените релативни временски разлики се собрани и се однесуваат на дефинираните позиции на земјената станица, информацијата за временската ознака и информацијата за позицијата на сателитот за проценка на локацијата на стационарниот сателитски приемник со помош на секундарен услов за решавање на вишокот на измерените релативни временски разлики.

Има уште 21 патентни барања.



- (51) **B 65B 1/36** (11) **903282**
 (13) **T1**
 (21) 2009/182 (22) 11/06/2009
 (45) 31/08/2010
 (30) 05004822.2 04/03/2005 DE
 (96) 04/03/2005 EP05004822.2
 (97) 03/06/2009 EP1698553
 (73) **INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG**
Rudolf-Wild-Strasse 4-6
69214 Eppelheim, DE
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (54) **НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА ПОЛНЕЊЕ**
ВРЕЌИЧКИ СО ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОИЗВОДИ
 (57) 1. Направа (1) за полнење на фолиени
 кесички (24) со прехранбени производи (42)
 со:
 - еден транспортен механизам (23) за
 транспортирање на фолиените кесички (24),

- еден дозирован механизам (27) за мерење на
 определено количество цврсти прехранбени
 производи (42),

- еден полначки механизам (17, 18) за
 полнење на фолиените кесички (24)
 со измереното количество на цврсти
 прехранбени производи (42),

- еден затворачки механизам (43) за
 затварање на фолиените кесички (24),


означена со тоа што,

- дозирниот механизам (27) содржи една
 дозирна комора (4), која со својата големина
 е променлива,

- дозирната комора (4) е оформена во, на,
 врз, под или до еден шибер (5, 7), кој е
 подвижен со помош на еден погон и


- погонот содржи еден преместлив забец
 (10), кој делумно се крева во шиберите (5,
 7, 27), така што тој од погонот (13) може да
 се придвижи или не, при што погонот (13)
 е предвиден за повеќе шибери (5, 7), кои
 поединечно со по еден забец (10) се поврзани
 со заедничкиот погон (13).

Има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 213/74**, (11) **903286**
A 61K 31/496, (13) **T1**
A 61P 29/00, (22) 12/06/2009
C 07D 211/46, 211/58, (45) 31/08/2010
215/46, 239/42, 241/20,
285/08, 295/18,
401/12, 487/08
(21) 2009/186
(30) 20040103574 26/07/2004 EP;
20050100641 31/01/2005 EP;
20040591111P 26/07/2004 US and
20050648924P 01/02/2005 US
(96) 25/07/2005 EP05772035.1
(97) 29/04/2009 EP1771421
(73) **Merck Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) SWINNEN, Dominique;
BOMBRUN, Agnes;
GONZALES, Jerome;
CROSIGNANI, Stefano;
GERBER, Patrick and
JORAND-LEBRUN, Catherine
(54) **ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И**
НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Дериват на N-хидроксиамид според
Формулата (I),



каде што:

A е избран од -C(B)- и N;

B е H или B којшто формира врска или со R⁵ или со R⁷;

R¹ е избран од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈- циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C₃-C₈-циклоалкил C₁-C₆ алкил, хетероциклоалкил C₁-C₆ алкил, хетероарил C₁-C₆ алкил, amino и алкокси;

R² е избран од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈- циклоалкил, хетероциклоалкил, алкокси, арил и хетероарил;

R³ е избран од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил и C₂-C₆ алкинил;

R⁴, R⁵, R⁶ и R⁷ се независно избрани од H, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил; или R⁴ и R⁷ заедно формираат -CH₂- врска;


n е цел број избран од 1, 2, 3, 4, 5 и 6;

Јаглородите (2) и (3) се два хирални центри, каде што хиралниот центар (2) има конфигурација избрана од „S“ и „R“ и каде што хиралниот центар (3) има „S“ конфигурација како и неговите фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 29 патентни барања.



- (51) **C 07K 1/00,** (11) **903288**
A 61P 29/00 (13) **T1**
 (21) 2009/190 (22) 15/06/2009
 (45) 31/08/2010
 (30) 20010106891 20/03/2001 EP
 (96) 19/03/2002 EP02727437.2
 (97) 20/05/2009 EP1373300
 (73) **SCHWARZ PHARMA AG**
40789 Monheim/Rhld, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) SELVE, Norma
 (54) **НОВА УПОТРЕБА НА ЕДНО СОЕДИНЕНИЕ**
ОД ПЕПТИДНА КЛАСА ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА НЕ-НЕВРОПАТСКА ВОСПАЛИТЕЛНА
БОЛКА
 (57) 1. Употреба на соединение со формула (I)



(I)

при што


R е водород, една алкилна група којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, една алкенил група којашто има од 2 до 6 јаглеродни атоми и најмалку една двојна врска, една алкинил група којашто има 2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил, aryl lower alkyl, при што алкил-лот е една алкилна група којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, хетероцикличен алкил при што алкилната група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, алкил хетероцикличен при што алкилната група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, еден циклоалкил којшто е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми, циклоалкилен алкил којшто е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми, и којашто е алкилна група којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, R е незаменет или заменет со најмалку еден електрон којшто ја напушта групата или електрон којшто се придружува на групата;

R₁ е водород или алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, алкенил група којашто содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми и најмалку една двојна врска, една алкинил група којашто содржи 2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил, арил алкил, при што алкилот е една алкил група којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, хетероцикличен, хетероцикличен алкил при што алкилната група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, алкил хетероцикличен при што алкилната група содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, еден циклоалкил којшто е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми, циклоалкилен алкил којшто е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми, и алкилот е алкилна група којашто содржи 1 до 6 јагленородни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, секој незаменет или заменет со еден електрон којшто се придружува на групата или еден електрон којшто ја напушта групата;

R₂ и R₃ се независно водород, една алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, една алкенил група којашто има од 2 до 6 јаглеродни атоми и најмалку една двојна врска, една алкинил група којашто има 2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил алкил при што алкилот е една алкил група којашто има 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил, хетероцикличен, хетероцикличен алкил при што алкилната група содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, алкил хетероцикличен при што алкилната група има 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, еден циклоалкил којшто е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми, еден циклоалкилен алкил при што алкилот е циклоалкилна група којашто содржи од 3 до 18 прстенести јаглеродни атоми и најмногу до 25 јаглеродни атоми и алкилот којшто е алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, или Z-Y

при што R_2 и R_3 може да бидат незаменети или заменети со најмалку еден електрон којшто ја напушта групата или електрон којшто се придужува на групата; Z е O , S , $S(O)_2$, NR_4 ; или PR_4 ;

Y е водород, алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил, арил алкил при што алкилот е една алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, една алкенил група којашто содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми и најмалку една двојна врска, една алкенил група којашто содржи 2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, хало којшто претставува флуоро, хлоро, бром или јодо, хетероцикличен, хетероцикличен алкил при што алкилната група содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, алкил при што алкилната група содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа и Y може да биде незаменет или заменет со електрон којшто се придужува на групата или електрон којшто ја напушта групата, ако Y е хало, Z е една хемиска врска, или ZY земени заедно е $NR_4NR_5R_7$, NR_4OR_5 , ONR_4R_7 , OPR_4R_5 , PR_4OR_5 , SNR_4R_7 , NR_4SR_7 , SPR_4R_5 , PR_4SR_7 , $NR_4PR_5R_6$ или $PR_4R_5R_7$,



R_4 , R_5 и R_6 се независно водород, една алкилна група која што содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, арил, арил алкил при што алкилот е една алкилна група која што има 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, една алкенил група којашто содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми инајмалку една двојна врска, или една алкинил група којашто содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, при што R_4 , R_5 и R_6 можат да бидат незаменети или заменети со најмалку еден електрон којшто ја напушта групата или електрон којшто се придужува на групата; и


R_7 е независно R_6 или $COOR_8$ или COR_8 ;

R_8 е водород, или една алкилна група којашто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, или арил алкил при што алкилот е една алкилна група која што има 1 до 6 јаглеродни атоми и може да биде отворена или разгранета низа, а арилот или алкилната група може да биде незаменета или заменета со еден електрон којшто ја напушта групата или електрон којшто се придужува на групата; ипе 1-4,


или фармацевтски прифатлива сол од тоа, за подготовка на еден фармацевтски состав за третирање на страдање на цицачите од акутна или хронична болка.

Има уште 40 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/14**, (11) **903307**
 A 61K 31/519, (13) **T1**
 A 61P 25/16 (22) 15/06/2009
 (21) 2009/191 (45) 31/08/2010
 (30) 464840 P 23/04/2003 US
 (96) 21/04/2004 EP04760128.1
 (97) 27/05/2009 EP1622912
 (73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
NJ 07033-0530, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) NEUSTADT, Bernard, R.;
 HAO, Jinsong;
 LIU, Hong;
 BOYLE, Craig, D.;
 CHACKALAMANNIL, Samuel;
 SHAN, Unmesh, G. and
 STAMFORD, Andrew
 (54) **АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ А2А НА**
АДЕНОЗИН 2-АЛКИНИЛ- И 2-АЛКЕНИЛ-
ПИРАЗОЛО-[4,3-Е]-1,2,4-ТРИАЗОЛО-[1,5-
С]-ПИРИМИДИН
 (57) 1. Соединение претставено со следната
 структурна формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:




R е:

R¹, R², R³, R⁴ и R⁵ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, алкил и алкоксиалкил;

R⁶ е H, алкил, хидроксиалкил или -CH₂F;

R⁷, R⁸ и R⁹ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, алкил, алкокси, алкилтио, алкоксиалкил, хало и -CF₃;

Z е R¹⁰-арил, R¹⁰-хетероарил или:



R¹⁰ е 1 до 5 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, алкил, алкенил, хидрокси, алкокси, хидроксиалкил, хидрокси-алкокси, алкоксиалкил, алкоксиалкокси, алкокси-алкокси-алкил-, (ди-алкокси)-алкил, (хидрокси)-алкоксиалкил, R¹⁵-циклоалкил, R¹⁵-циклоалкилалкил, циклоалкил-окси, циклоалкил-О-алкокси, алкил-SO₂-, алкил-SO-, хало, -CN, цијаноалкил, -CHF₂-, -CF₃-, -OCHF₂-, -OCF₃-, -C(O)R¹³-, -O-алкилен-C(O)OR¹³-, -C(O)O-алкил-, -N(R¹¹)(R¹²), N(R¹¹)(R¹²)-алкил, N(R¹¹)(R¹²)-алкокси, -C(O)N(R¹³)(R¹⁶), R¹¹-хетероарил, R¹⁵-хетероциклоалкил, R¹⁵-хетероциклоалкил-алкил, R¹⁵-хетероциклоалкил-алкокси, R¹⁵-хетероциклоалкил-окси, CF₃-алкилен-О-алкил, CF₃-хидроксиалкил, (CF₃)(хидрокси) алкокси, цијано-алкокси, -алкилен-C(O)-О-алкил, -SO₂-N(алкил)₂, (циклоалкил) хидроксиалкил, (хидроксиалкил)алкокси, (дихидрокси)алкил, (дихидрокси)алкокси, -C(=NOR¹⁷)-алкил и -C(=NOR¹⁷)-CF₃;

или две R¹⁰ групи врз соседните јаглеродни прстенести атоми заедно формираат -O-CH₂-O-, -O-(CH₂)₂-O-, -CH₂-O-(CH₂)₂-O-, -O-(OH)₂-, -(CH₂)₃-O-, -O-(CH₂)₃-O-, -(CH₂)₃- каде што прстенот којшто се формира со двата супституенти R¹⁰ и прстенестите јаглеродни атоми за кои тие се прикачени, се супституира со R¹⁶;

или две R¹⁰ групи врз соседните јаглеродни прстенести атоми заедно формираат -N(R¹¹)-C(O)-O-, -N(R¹¹)-C(O)-S-, -(CH₂)₂CH(OR¹⁸)-, -CH₂CH(OR¹⁸)CH₂-, -(CH₂)₃CH(OR¹⁸)-, -(CH₂)₂CH(OR¹⁸)CH₂-, -(CH₂)₂C(O)-, -CH₂C(O)CH₂-, -(CH₂)₃C(O)-, -(CH₂)₂C(O)CH₂-, -O(CH₂)₂CH(OR¹⁸)- или -OCH₂CH(OR¹⁸)CH₂-, каде што прстенот којшто е формиран со двата супституенти R¹⁰ и прстенестите јаглеродни атоми за кои тие се прикачени, може да биде супституиран врз јаглеродниот атом со хидроксиалкил или алкоксиалкил;

секој R¹¹ е независно одбран од групата која се состои од H и алкил;

секој R¹² е независно одбран од групата која се состои од H, алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, -C(O)-алкил, -C(O)O-алкил, (алкокси)хидроксиалкил, алкоксиалкил-C(O)-, -SO₂-алкил, -алкилен-C(O)алкил и -алкилен-C(O)O-алкил;



R^{13} е H, алкил или $-CF_3$;

R^{14} е H, алкил, алкоксиалкил, алкил-C(O)- или алкокси-C(O)-;

R^{15} е 1 до 3 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, алкил, -OH, алкокси, алкоксиалкил и хидроксиалкил; или два супституенти R^{15} , заедно со јаглеродниот атом за кој се закачени, формираат -C(=O)- група;

R^{16} е H, алкил, алкоксиалкил, OH или хидроксиалкил;


R^{17} е H или алкил; и

R^{18} е H или алкил.

Има уште 27 патентни барања.





- (51) **C 07C 69/74, 49/105,** (11) **903303**
 49/297, 49/395, 49/597, (13) **T1**
 61/06, 61/20, (22) 16/06/2009
 C 07D 233/54, 261/20, (45) 31/08/2010
 341/00
- (21) 2009/193
- (30) 19970069956P 17/12/1997 US and
 19980085252P 13/05/1998 US
- (96) 17/12/1998 EP98966003.0
- (97) 18/03/2009 EP1040094
- (73) **BIOCRIST PHARMACEUTICALS INC.**
2190 Parkway Lake Drive,
Birmingham, Alabama 35244, US
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (72) MONTGOMERY, John, A.;
 BABU, Yarlagadda, S., and
 CHAND, Pooran
- (54) **СУПСТИТУИРАНИ ЦИКЛОПЕНТАН И**
ЦИКЛОПЕНТЕН СОЕДИНЕНИЈА ЗА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
НЕУРАМИНИДАЗА
- (57) 1. Соединение претставено со формулата:





- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/55, 31/56, | (11) 903300 | (72) LULLA, Amar and |
| 31/57, 31/58, 9/00, | (13) T1 | MALHOTRA, Geena |
| A 61P 11/06, 27/14, 37/08 | (22) 19/06/2009 | (54) КОМБИНАЦИЈА НА АЗЕЛАСТИН И |
| (21) 2009/198 | (45) 31/08/2010 | ФЛУТИКАЗОН |
| (30) 20020013739 14/06/2002 GB | | (57) 1. Фармацевтска формулација каде што |
| (96) 13/06/2003 EP03738280.1 | | истата опфаќа азеластин или некоја негова |
| (97) 15/04/2009 EP1519731 | | фармацевтски прифатлива сол, растворива |
| (73) Cipla Ltd. | | материја или физиолошки функционален |
| 289, Belasis Road, Mumbai Central, | | дериват и флутикасон или некој негов |
| Mumbai 400 008, IN | | фармацевтски прифатлив естер. |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ | | Има уште 23 патентни барања. |
| Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |

- (51) **A 61K 31/565, 47/10,** (11) **903321** (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И МЕТОДА ЗА**
 47/12, 47/14, (13) **T1** **ТРЕТМАН НА ХИПОГОНАДИЗАМ**
 A 61P 5/26 (22) 07/07/2009 (57) 1. Методата за изработување метализирана
 (21) 2009/217 (45) 31/08/2010 кесичка за дозирање гел од тестостерон, ги
 (30) 20000651777 30/08/2000 US содржи чекорите:
 (96) 29/08/2001 EP01970612.6 - обезбедување метализирана кесичка со
 (97) 29/04/2009 EP1313482 полиетиленска обвивка;
 (73) **Besins Healthcare, INC. and**
UNIMED PHARMACEUTICALS, INC.
607 Herndon Parkway Suite 210 Herndon
VA 20170, US and
Four Parkway North Deerfield, IL 60015, US
 (74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) **DUDLEY, Robert, E.;**
KOTTAYIL, S., George and
PALATCHI, Oliver





- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/08, 31/165,
47/20, 47/26, 9/00 | (11) 903322 | (72) Huertas Munoz, Faustino and
Fernandez Plagaro, Rau |
| (21) 2009/218 | (13) T1 | (54) ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ПАРАЦЕТАМОЛ
ПОГОДНА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ |
| (30) 070108 18/07/2006 ES | (22) 07/07/2009 | (57) 1. Воден раствор на парацетамол со
употреба за перфузија со рН помеѓу 4-5 и 6.0,
карактеристично со тоа што растворот
содржи стабилизирачка супстанција на
парацетамол во раствор што се состои од
гликоза со концентрација помеѓу 0.4% m/v и
3.3% m/v. |
| (96) 12/07/2007 EP07112327.7 | (45) 31/08/2010 | Има уште 9 патентни барања. |
| (97) 03/06/2009 EP1889607 | | |
| (73) Genfarma Laboratorio S.L.
Calle Rozabella No.6 Edificio Paris, piso1,
Oficina 7, 28230 Las Rozas, Madrid, ES | | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје | | |



- (51) **C 07K 16/24,** (11) **903323**
 A 61K 39/395, (13) **T1**
 C 12N 15/12, 15/63, 5/10 (22) 14/07/2009
 (21) 2009/223 (45) 31/08/2010
 (30) 20020369044P 29/03/2002 US
 (96) 27/03/2003 EP03716836.6
 (97) 01/07/2009 EP1527100
 (73) **Abgenix, Inc and**
Schering Corporation
6701 Kaiser Drive Fremont, CA 94555, US
and
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) GREENFEDER, Scott and
 CORVALAN, Jose
 (54) **ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА**
НАСОЧЕНИ КОН ИНТЕРЛЕУКИН-5 И
МЕТОДИ И СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ
 (57) 1. Антитело или негов фрагмент кој се врзува
 со антиген, којшто конкретно се врзува за IL-
 5, назначен со тоа, што наведеното антитело
 или неговиот фрагмент содржи:

(i) аминокиселинска секвенца со тежок
 синџир, одбрана од групата која се состои од:
 а) аминокиселинската секвенца која е
 опишана во SEQ ID NO: 2, со или без
 сигналниот пептид;

б) аминокиселинската секвенца која е
 прикажана во SEQ ID NO: 6;

в) аминокиселинската секвенца од остатокот
 50-127 на SEQ ID NO: 2; и

г) аминокиселинските секвенци на CDR1,
 CDR2 и CDR3 кои се прикажани во SEQ ID
 NO: 8, 10 и 12, засебно; и

(ii) аминокиселинска секвенца со лесен
 синџир, одбрана од групата која се состои од:

а) аминокиселинската секвенца која е
 опишана во SEQ ID NO: 4, со или без
 сигналниот пептид;

б) аминокиселинската секвенца од остатокот
 23-130 на SEQ ID NO: 4;

в) аминокиселинската секвенца од остатокот
 46-119 на SEQ ID NO: 4; и

г) аминокиселинските секвенци CDR1, CDR2
 и CDR3, кои се прикажани во SEQ ID NO: 14,
 16 и 18, одделно.

Има уште 20 патентни барања.

- (51) **C 12N 15/11,** (11) **903324**
A 61K 38/04, (13) **T1**
C 07K 14/59 (22) 14/07/2009
(21) 2009/224 (45) 31/08/2010
(30) 19970050784 25/06/1997 US
(96) 25/06/1998 EP06015992.8
(97) 12/08/2009 EP1775346
(73) **Merck Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) MOYLE, William, R and
Moyle, William, R
(54) **ДИСУЛФИДНИ НАПРЕЧНО ПОВРЗАНИ**
ГЛИКОПРОТЕНСКИ ХОРМОНСКИ
АНАЛОЗИ, НИВНА ПОДГОТОВКА И
УПОТРЕБА
(57) 1. Гликопротеински хормони, коишто се
состојат од α -субединица и β -субединица
избрани од групата која што се состои од:
а) хуман хорионичен гонадотрофин (hCG),
кадешто аминокиселинската секвенца
од α -субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Cys7 со серин, и
кадешто аминокиселинската секвенца од
 β -субединицата е модифицирана да го замени
остатокот Tyr37 со цистеин за да формираат
интерсубединечна дисулфидна врска помеѓу
природниот Cys31 остаток на споменатата
 α -субединица и остатокот 37 од споменатата
 β -субединица, и кадешто аминокиселинската
секвенца на β -субединицата е опционално
модифицирана за да ги замени остатоците
101 - 114 со остатоците 95 - 108 од
 β -субединицата на hFSH,

б) хуман хорионичен гонадотрофин (hCG),
кадешто аминокиселинската секвенца
од α -субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Val76 со цистеин, и
кадешто аминокиселинската секвенца на
 β -субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Val44 со цистеин за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу остатокот 76 од споменатата
 α -субединица и остатокот 76 од споменатата
 β -субединица,

в) хуман фолицил стимулаторен хормон
(hFSH) кадешто аминокиселинската секвенца
од β -субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Tyr37 со цистеин, и
кадешто;

(i) аминокиселинската секвенца од
 α -субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Cys 7 со Серин, или

(ii) аминокиселинската секвенца од
 α -субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Cys 7 со Аланин, или за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу природниот Cys31 остаток на
споменатата α -субединица и остатокот 31 од
споменатата β -субединица,


д) хуман фолицил стимулаторен хормон
(hFSH) кадешто аминокиселинската секвенца
од α -субединицата е модифицирана да
го замени остатокот Val76 со цистеин, и
кадешто аминокиселинската секвенца на
 β -субединицата е модифицирана да го
замени остатокот Val38 со цистеин за да
формираат интерсубединечна дисулфидна
врска помеѓу остатокот 76 од споменатата
 α -субединица и остатокот 38 од споменатата
 β -субединица,

Има уште 8 патентни барања.

Сл.1А



- (51) C 07D 513/04, 487/04 (11) **903310**
(13) **T1**
(21) 2009/225 (22) 15/07/2009
(45) 31/08/2010
(30) 2004CH00005 02/01/2004 IN
(96) 30/12/2004 EP04806777.1
(97) 06/05/2009 EP1704154
(73) **Suven Life Sciences Limited**
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RAMAKRISHNA, Venkata Satya Nirogi;
SHIRSATH, Vikas Shreekrishna;
KAMBHAMPATI, Rama Sastri;
JASTI, Venkateswarlu and
VISHWOTTAM, Nagaraj Kandikere
(54) **НОВ ИДЕНО [2,1 А] ИНДЕНИ И ИЗОИНДОЛ**
[2,1-А] ИНОЛИ
(57) 1. Индено[2,1а]инден и изоиндоло[2,1-а]
индол деривати со општа формула (I) или
фарма-цевтски прифатлива со од тоа или
стереоизомер/и од тоа



при што: X би можел или од $-\text{CH}_2-$, $-\text{CO}-$, $-\text{S}-$ или $-\text{S}(\text{O})_1$ или 2;

[-----] претставува или единечна или двојна врска;

$\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_4, \text{R}_6, \text{R}_7, \text{R}_8$ и R_9 не represent водород, халоген, перхалоалкил, перхалоалкоки, хидрокси, (C_1-C_3) алкил, (C_3-C_5) циклоалкил, (C_1-C_3) алкокси, цикло (C_3-C_5) алкокси, арил, арилокси, аралкил, аралкокси, хетероцикл, моноалкиламино, диалкиламино и тиаалкил;

$\text{R}_{11}, \text{R}_{12}, \text{R}_{13}$ и R_{14} , независно претставуваат водород, халоген, оксо, тиа, перхалоалкил, перхалоалкокси, хидрокси, тиол или (C_1-C_3) алкил.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **C 07D 403/14**, (11) **903311**
A 61K 31/4184, (13) **T1**
A 61P 31/04, (22) 15/07/2009
C 07D 401/14, 403/10, (45) 31/08/2010
405/14, 413/14, 417/14,
471/04, 487/04, 491/04

(21) 2009/226

(30) 20030443917P 31/01/2003 US

(96) 29/01/2004 EP04775744.8

(97) 08/07/2003 EP1592686


(73) **VERTEX PHARMACEUTICALS**
INCORPORATED
Cambridge, MA 02139-4242, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) STAMOS, Dean;
GRILLOT, Anne-Laure;
CHARIFSON, Paul, S.;
DEININGER, David, D.;
LIAO, Yusheng;
RONKIN, Steven, M.;
WANG, Tiansheng;
LE TIRAN, Arnaud;
DRUMM, Joseph and
PEROLA, Emauele

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ГИРАЗА И НИВНА**
УПОТРЕБА

(57) 1. Соединение со формула I:



I

или фармацевтски прифатлив сол од тоа,
при што:

W е селектирано од азот, CH, или CF;

X е селектирано од CH или CF;

Z е O или NH;

R¹ е фенил или 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-3 хетероатоми независно селектирани од кислород, азот или сулфур, при што:

R¹ е заменет со 0-3 групи независно селектирани од -(T)_y-Ar, R', оксо, C(O)R^k, CO₂R', OR', N(R')₂, SR', NO₂, халоген, CN, C(O)N(R')₂, NR''C(O)R', SO₂R', SO₂N(R')₂, or NR'SO₂R';

y е 0 или 1;

T е прав или разгранет C₁₋₄ алкилиден синџир, при што една метилен единица на T е незадолжително заменета со -O-, -NH-, или -S-;

секој R¹ е независно селектиран од водород, C₁₋₄ алифатичен или еден 5-6 член заситен, незаситен или арил прстен кој што има 0-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур, при што:

R' е заменет со 0-3 групи независно селектирани од халоген, оксо, R^o, N(R^o)₂, OR^o, CO₂R^o, NR^oC(O)R^o, C(O)N(R^o)₂, SO₂R^o, SO₂N(R^o)₂, или NR^oSO₂R^o, при што:

секој R^o е независно селектиран од водород, C₁₋₄ алифатичен или еден 5-6 член заситен, незаситен или арил прстен кој што има 0-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур, и при што:

два супституенти на соседни позиции на R¹ може да се состават за да формираат еден 5-7 член заситен, делумно незаситен или арил прстен кој што има 0-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур;

Ar е еден 3-8 член заситен, незаситен или арил прстен, еден 3-7 член хетероцикличесен прстен кој што има 1-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур, или еден 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур, при што:

Ar е заменет со 0-3 групи независно селектирани од R', оксо, CO₂R', OR', N(R')₂, SR', NO₂, халоген, CN, C(O)N(R')₂, NR'C(O)R', SO₂R', C(O)R', SO₂N(R')₂, или NR'SO₂R';

R² е селектиран од водород или една C₁₋₃ алифатична група; а Прстен A е еден 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-4 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур ако споменатиот прстен има акцептор поврзан со водород во позицијата близу до точката на поврзување на Прстен B, при што:



Прстен А е заменет со 0-3 групи независно селектирани од R' , оксо, CO_2R' , OR' , $N(R')_2$, SR' , NO_2 , халоген, CN , $C(O)N(R')_2$, $NR'C(O)R'$, SO_2R' , $\dot{S}O_2N(R')_2$, или $NR'SO_2R'$, и при што:

два супституента на соседни позиции на Прстен А може да се состават за да

формираат еден 5-7 член заситен, делумно незаситен или арил прстен кој што има 0-3 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород или сулфур.

Има уште 25 патентни барања.

- (51) **F 26B 3/36,** (11) **903319**
A 61L 11/00, (13) **T1**
B 09B 3/00 (22) 16/07/2009
(21) 2009/227 (45) 31/08/2010
(30) 2002TO00677 29/07/2002 IT
(96) 25/07/2003 EP03766300.2
(97) 22/04/2009 EP1546623
(73) **Officine Meccaniche Pejrani Srl**
Corso Galileo Ferraris, 162, 10134 Torino, IT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) MORGANTINI, Gianpiero and
PELLEGRIN, Ruggero
(54) **ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ**
И СТАБИЛИЗАЦИЈА НА БИООРГАНСКИ
МАТЕРИЈАЛ
(57) 1. Постапка за стабилизација на биооргански
материјали, како што се природна биомаса
и отпад, на пример косена трева, остатоци
од сечена жива ограда, морски алги и морски
треви, отпад од кланици, лушпи и отпад од
растително потекло од производство на
храна, отпад од прехранбената индустрија,
отпад од земјоделски активности, риболов,
органски фракции од цврст урбан отпад,
медицински отпад кој содржи биолошки
материјал и мил од биолошки пурификатори,

при што наведената постапка го опфаќа
дејството на загревање на честичките од
материјалот со помош на еден или повеќе
елементи кои се во форма на клин и кои
се придвижуваат со голема брзина во
цилиндрично куќиште кое има вертикална
оска, блиску до неподвижните елементи кои
вршат противдејство, на тој начин што ќе
предизвикаат волуменски промени, при што
го подложуваат материјалот на компресија и
деформации со локализираното создавање
на значителна количина на топлина, при што
наведената постапка е **назначена со тоа
што:**

- неподвижните елементи, како и подвижните
елементи, се во форма на клин;

- неподвижните елементи се поставени
на кружен венец во внатрешниот сид на
куќиштето и нивниот попречен пресек
дефинира профил на забец од пила; и

- подвижните елементи се погодни за
компримирање на биоорганскиот материјал
кон профилот на забец од пила, така што
да предизвика сукцесивни и повторени
деформации на биоорганскиот материјал
долж наизменичните издадени делови и
вдлабнатини што ги дефинира профилот на
забец од пила.


Има уште 7 патентни барања.



Слика 1



- (51) **C 07D 207/48**, (11) **903318**
 A 61K 31/40, 31/4025, (13) **T1**
 31/404, 31/4155, (22) 16/07/2009
 31/4439, 31/5377, (45) 31/08/2010
 A 61P 35/00,
 C 07D 401/12, 403/12,
 405/12, 409/12, 409/14,
 413/12, 417/14
 (21) 2009/228
 (30) 20050102019 15/03/2005 EP and
 20050108735 21/09/2005 EP
 (96) 14/03/2006 EP06725053.0
 (97) 21/09/2006 EP1861365
 (73) **4SC AG**
Am Klopferspitz 19a /
82152 Planegg-Martinsried, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) BAR, Thomas;
 BECKERS, Thomas;
 MAIER, Thomas;
 ZIMMERMANN, Astrid;
 SCHNEIDER, Siegfried and
 GEKELER, Volker
 (54) **Н-СУЛФОНИЛПИРОЛИ И НИВНА**
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА
 (57) 1. Соединенија со формулата I



во кои

R1 е водород, 1-4C-алкил, халоген, или 1-4C-алкокси,
 R2 е водород или 1-4C-алкил,
 R3 е водород или 1-4C-алкил,
 R4 е водород или 1-4C-алкил, халоген, или 1-4C-алкокси,
 R5 е водород или 1-4C-алкил, халоген, или 1-4C-алкокси,
 R6 е T1-Q1, во кое
 T1 е врска или 1-4C-алкилен,

или

Q1 е супституиран од R61 и/или R62, и е Aa1, Hh1, Ha1, Ha2, Ha3, Ha4 или Ah1, или

Q1 е несупституиран, и е Ha2, Ha3 или Ha4, во кои

R61 е 1-4C-алкил, фенил-1-4C-алкил, 1-4C-алкокси, хидроксил, трифлуорометил, циано, халоген, целосно или предоминантно флуор-супституиран 1-4C-алкокси, хидрокси-1-4C-алкил, 1-4C-алкокси-1-4C-алкил, 1-4C-алкилсулфониламино, толилсулфониламино, фенилсулфониламино, 1-4C-алкилкарбониламино, карбамоил, сулфамоил, моно- или ди-1-4C-алкиламинокарбонил, моно- или ди-1-4C-алкиламиносулфонил, -T2-N(R611)R612, -U-T3-N(R613)R614, -T4-Het3, или -V-T5-Het4, во кои

T2 е врска или 1-4C-алкилен,

R611 е водород, 1-4C-алкил, 3-7C-циклоалкил, 3-7C-циклоалкилметил, хидрокси-2-4C-алкил, 1-4C-алкокси-2-4C-алкил, 1-4C-алкилкарбонил, или 1-4C-алкилсулфонил,

R612 е водород или 1-4C-алкил,

или R611 и R612 заедно и со вклучување на азотниот атом, на кој тие се врзани, формираат хетероцикличен прстен Het1, во кој

Het1 е морфолино, тиоморфолино, S-оксо-тиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино, пиперидино, пиролидино, пиперазино, или 4N-(1-4C-алкил)-пиперазино,

U е -O-(кислород) или -C(O)NH-,

T3 е 2-4C-алкилен,

R613 е водород, 1-4C-алкил, 3-7C-циклоалкил, 3-7C-циклоалкилметил, хидрокси-2-4C-алкил или 1-4C-алкокси-2-4C-алкил, 1-4C-алкилкарбонил, или 1-4C-алкилсулфонил,

R614 е водород или 1-4C-алкил,

или R613 и R614 заедно и со вклучување на азотниот атом, на кој се врзани, формираат хетероцикличен прстен Het2, во кој

Het2 е морфолино, тиоморфолино, S-оксо-тиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино, пиперидино, пиролидино, пиперазино, или 4N-(1-4C-алкил)-пиперазино,

T4 е врска или 1-4C-алкилен,

Het3 е 1N-(1-4C-алкил)-пиперидин или 1N-(1-4C-алкил)-пиролидинил,

V е -O-(кислород) или -C(O)NH-,

T5 е врска или 1-4C-алкилен,

Het4 е 1N-(1-4C-алкил)-пиперидин или 1N-(1-4C-алкил)-пиролидинил,

R62 е 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси или халоген,

Aa1 е бисарил радикал направен од две арил групи, кои се одбрани независно од група составена од фенил и нафтил, и кои се поврзани заедно преку единечна врска,

Nh1 е бисхетероарил радикал направен од две хетероарил групи, кои се одбрани независно од група составена од моноциклични 5- или 6-члени хетероарил радикали кои содржат еден или два хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, и кои се поврзани заедно преку единечна врска,

Ah1 е арилхетероарил радикал направен од арил група одбрана од група составена од фенил и нафтил, и хетероарил група одбрана од група составена од моноциклични 5- или 6-члени хетероарил радикали кои содржат еден или два хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, каде што наведените арил и хетероарил групи се поврзани заедно преку единечна врска, и каде што Ah1 е врзано преку наведената хетероарил средина на родителската молекуларна група,

Ha1 е хетероариларил радикал направен од хетероарил група одбрана од група составена од моноциклични 5- или 6-члени хетероарил радикали кои содржат еден или два хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, и арил група одбрана од група составена од фенил и нафтил, каде што наведените хетероарил и арил групи се поврзани заедно преку единечна врска, и каде што Ha1 е врзано преку наведената арил средина на родителската молекуларна група,

Ha2 е хетероариларил радикал направен од хетероарил група одбрана од група составена од кондензирани бициклични 9- или 10-члени хетероарил радикали кои содржат еден, два или три хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, и арил група одбрана од група составена од фенил и нафтил, каде што наведените хетероарил и арил групи се поврзани заедно преку единечна врска, и каде што Ha2 е врзано преку наведената арил средина на родителската молекуларна група,


Ha3 е хетероариларил радикал направен од хетероарил група одбрана од група составена од моноциклични 6-члени

хетероарил радикали кои содржат три или четири хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, и арил група одбрана од група составена од фенил и нафтил, каде што наведените хетероарил и арил групи се поврзани заедно преку единечна врска, и каде што Ha3 е врзано преку наведената арил средина на родителската молекуларна група,

Ha4 е хетероариларил радикал направен од хетероарил група одбрана од група составена од делумно заситени кондензирани бициклични 9- или 10-члени хетероарил радикали кои содржат бензен прстен без хетероатом и еден или два хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур, и арил група одбрана од група составена од фенил и нафтил, каде што наведените хетероарил и арил групи се поврзани заедно преку единечна врска, и каде што Ha4 е врзано преку наведената арил средина на родителската молекуларна група,

R7 е хидроксил, или Cys1, во кое

Cys1 е прстенест систем со формулата Ia



во кој

A е C (јаглерод),

B е C (јаглерод),

R71 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или 1-4C-алкокси,

R72 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или 1-4C-алкокси,

M со вклучување на A и B е или прстен Ar2 или прстен Har2, во кои

Ar2 е бензен прстен,

Har2 е моноцикличен 5- или 6-член незаситен хетероароматски прстен кој содржи еден до три хетероатоми, секој од истите е одбран од групата составена од азот, кислород и сулфур,

и солите на овие соединенија.

Има уште 24 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16, 31/445** (11) **903317**
(13) **T1**
(21) 2009/229 (22) 20/07/2009
(45) 31/08/2010

(30) 20050750303P 14/12/2005 US

(96) 12/12/2006 EP06839331.3

(97) 13/05/2009 EP1965768


(73) **Sanofi-Aventis U.S. LLC**
55 Corporate Drive, Bridgewater,
NJ 08807, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) AGRAWALA, Prafulla;
CHRZAN, Kazimierz;
HARIBHAKTI, Rajiv;
MERMEY, Matthew;
PORCELLO, Curtis, J.;
SILVEY, Gary, Lee and
TRAN, Vinh

(54) **СУСПЕНЗИЈА НА ФЕКСОФЕНАДИН**

(57) 1. Воден раствор на фармацевтска суспензија, **назначена со тоа што** има рН вредност од околу 4,25 до околу 9,43 дотерана со помош на пуферски систем, во тежинско-волуменски однос (g/100 mL) содржи околу 0,03% до околу 4,80% фексофенадин диполарен јон дихидрат форма I со формулата (I), има големина на честичите помала од околу 280 nm во обем од најмалку околу 90% од наведениот фексофенадин диполарен јон дихидрат форма I:



- околу 0,01% до околу 0,20% средство за навлажнување;

- средство за суспензија одбрано од околу 0,10% до околу 0,50% хидроколоидна гума, или околу 0,1% до околу 1,0% хидроксиетилцелулоза;

- систем за засладување кој содржи:

околу 5% до околу 40% сукроза или инвертна сукроза; и

0% до околу 40% ксилитол, сорбитол или раствор на сорбитол, или раствор на малтитол;

под услов односот на количината (сукроза или инвертна сукроза) : (ксилитол, сорбитол или раствор на сорбитол, или раствор на малтитол) да биде еднаков или поголем од околу 1 : 1; и

- систем за конзервирање кој содржи:


околу 0,010% до околу 0,058% пропилпарабен, натриум пропилпарабен или калиум пропилпарабен;

околу 0,0005% до околу 0,0350% бутилпарабен или натриум бутилпарабен.

Има уште 92 патентни барања.

СЛИКА 1

Слика 1 - SSNMR. Експеримент на производна станица: дотеране на фексофенадин HCl (напишан на примерот на правознание).



(51) **C 07D 413/14**, (11) **903316**
 A 61K 31/422, (13) **T1**
 A 61P 7/02 (22) 20/07/2009

(21) 2009/230 (45) 31/08/2010

(30) 200610007146 16/02/2006 DE

(96) 06/02/2007 EP07703379.3

(97) 23/08/2007 EP1987026


(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
 Mullerstr. 178, 13353 Berlin, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) PERZBORN, Elisabeth;
 SCHLEMMER, Karl-Heinz;
 LERCHEN, Hans-Georg;
 KRENZ, Ursula and
 KELDENICH, Joerg

(54) **АМИНОАЦИЛ-ПРОДРУГ ДЕРИВАТИ И ЛЕК
 ЗА ЛЕКУВАЊЕ ТРОМБОЕМБОЛИЧНИ
 ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1. Соединение од формулата (I)




во којашто

R¹ стои за водород или за (C₁-C₄)-алкил, што
 може да биде субституиран со хидрокси или
 со (C₁-C₄)-алкокси,


R² стои за водород или за (C₁-C₄)-алкил

и

L стои за (C₁-C₄)-алкандиил-група, во којашто
 CH₂-групата може да биде заменета со еден
 атом на кислород или стои за некоја група од
 формулата,



или



во којашто

свездичката (*) означува место на поврзување
 со атомот на азот,

R³ означува странична (периферна) група
 на една природна алфа-амино киселина или
 нејзини хомологни соединенија или изомери
 или

R³ поврзана со R¹ и така двете заедно
 формираат (CH₂)₃- или (CH₂)₄-група,

R⁴ означува водород или метил,

R⁵ означува (C₁-C₄)-алкил


и

R⁶ означува (C₁-C₄)-алкил,

како и нивни соли и солвати и солвати на
 солите.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **C 07D 403/06**, (11) **903315**
 A 61K 31/405, 31/445, (13) **T1**
 C 07D 207/16, 211/60 (22) 21/07/2009
 (21) 2009/231 (45) 31/08/2010
 (30) 05708486.5 28/02/2005 EP
 (96) 28/02/2005 EP05708486.5
 (97) 17/06/2009 EP1856102
 (73) **Tseti, Ioulia**
3 Streit Str., 145 61 Kifissia, GR
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (72) KOUROUNAKIS, Panos;
 DOULGKERIS, Christos;
 GALANAKIS, Dimitrios and
 KOUROUNAKIS, Angeliki
 (54) **ЛЕКОВИ ЗА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ**
 (57) 1. Соединенија со општа формула - I:



R е дел од нестероиден анти-инфламаторен лек избран од:

- i) индометацин или
- ii) деривати на пропионска киселина кои се состојат од напроксен, ибупрофен или кетопрофен

A е CHOH група или CH₂ група или (CH₂)₂ група

Y е

- i) антиоксидирачки дел избран од цистеамински или цистеински етил естер или
- ii) неврозаштитнички дел 2- Пиридин- 3- ил-алкохол или


- iii) дел што содржи NGF (фактор за раст на нерви) 2- метокси- 4- метил- фенол.

Има уште 13 патентни барања.

- (51) **G 21F 5/018** (11) **903314**
 (21) 2009/232 (13) **T1**
 (30) 2002RM00071 11/02/2002 IT
 (96) 03/02/2003 EP03739631.4
 (97) 29/04/2009 EP1474809
 (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (72) PAGANELLI, Giovanni and
 CHINOL, Marco
 (54) **САД ЗА АМПУЛА ЗА РАДИОФАРМА-**
ЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ И ПРИБОР ЗА
ИНФУЗИЈА НА ПРЕПАРАТОТ ВО ПАЦИЕНТ
ИЛИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО

- (57) 1. Сад за ампула за радиофармацевтски препарат (3) којашто содржи радиофармацевтски препарат што треба да се извади преку игла која прободува капаче кое што херметички затвора отвор (30) на ампула за радиофармацевтски препарат (3), при што имениот сад е направен од материјал соодветен да го заштити операторот од радијацијата емитирана од радиофармацевтскиот препарат преку ампулата (3), а се состои од кутија (1), направена од транспарентен материјал, со празнина (10) каде што може да се смести ампулата (3) за радиофармацевтски препарат, со капак (2) што е комплет со кутијата (1) за затворање на садот, карактеристично со тоа што имениот капак (2) има празнина низ средината (26), додека имената празнина низ средината (26) се наоѓа над еден горен дел (24) што го опфаќа устието на ампулата (3).


Има уште 14 патентни барања.



Сл. 1



- (51) **C 07D 205/04**, (11) **903313**
 A 61K 31/397, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 21/07/2009
 C 07D 205/06, 401/06, (45) 31/08/2010
 401/12, 403/04, 403/06,
 403/10, 403/14, 409/06,
 409/12, 409/14
- (21) 2009/233
- (30) 20000002775 03/03/2000 FR
- (96) 01/03/2001 EP01909937.3
- (97) 03/06/2009 EP1263720
- (73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) ACHARD, Daniel;
 BOUCHARD, Herve;
 BOUQUEREL, Jean;
 FILOCHE, Bruno;
 GRISONI, Serge;
 HITTINGER, Augustin and
 MYERS, Michael
- (54) **ДЕРИВАТИ НА АЗЕТИДИН, НИВНО**
ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ ГИ СОДРЖАТ
- (57) 1. Соединение со формулата:



кадешто:

R претставува радикал CR_1R_2 , $C=C(R_5)SO_2R_6$
 или $C=C(R_7)SO_2alk$,

или R_1 претставува атом на водород, а R_2
 претставува радикал $-C(R_8)(R_9)(R_{10})$, $-C(R_8)$
 $(R_{11})(R_{12})$, $-CO-NR_{13}R_{14}$, $-CH_2-CO-NR_{13}R_{14}$,
 $-CH_2-CO-R_6$, $-CO-R_6$, $-CO$ -цикло-алкил, $-SO$ -
 R_6 , $-SO_2-R_6$, $-C(OH)(R_{12})(R_6)$, $-C(OH)(R_6)$
 (алкил), $-C(=NOalk)R_6$, $-C(=NO-CH_2-CH=CH_2)$
 R_6 , $-CH_2-CH(R_6)NR_{31}R_{32}$, $-CH_2-C(=NOalk)R_6$,
 $-CH(R_6)NR_{31}R_{32}$, $-CH(R_6)NHSO_2alk$, $-CH(R_6)$
 $NHCONHalk$ или $-CH(R_6)NHCOalk$,

или R_1 претставува радикал на алкил, NH -
 R_{15} , цијано, $-S-alk-NR_{16}R_{17}$, $-CH_2-NR_{18}R_{19}$, или
 $-NR_{20}R_{21}$, а R_2 претставува радикал $-C(R_8)$
 $(R_{11})(R_{12})$,

R_3 и R_4 , кои може да бидат исти или
 различни, претставуваат или радикал
 на алкил или циклоалкил, или ароматик
 одбран од фенил, нафтил или инденил,
 при што овие ароматици може да бидат
 несупституирани или супституирани со еден
 или повеќе атоми на халоген, или радикал
 на алкил, алкокси, формил, хидроксил,
 трифлуорометил, трифлуорометокси, $-CO$ -
 alk , цијано, $-COOH$, $-COOalk$, $-CONR_{22}R_{23}$,
 $-CO-NH-NR_{24}R_{25}$, алкилсулфанил,
 алкилсулфинил, алкилсулфониалкил,
 алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил,
 алкилсулфониалалкил, хидроксиалкил
 или $-alk-NR_{24}R_{25}$, или хетероароматик
 одбран од прстен на бензофурил,
 бензотиазолил, бензотиенил, бензоксазолил,
 хроманил, 2,3-дихидробензофурил,
 2,3-дихидробензотиенил, фурил,
 имидазолил, изохроманил, изохинолил,
 пиролил, пиридил, пиримидинил,
 хинолил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолил,
 тиазолил и тиенил, при што е можно овие
 хетероароматици да бидат несупституирани
 или супституирани со еден или повеќе
 атоми на халоген или радикал на алкил,
 алкокси, хидроксил, трифлуорометил,
 трифлуорометокси, цијано, $-COOH$,
 $-COOalk$, $-CO-NH-NR_{24}R_{25}$, $-CONR_{22}R_{23}$, $-alk$ -
 $NR_{24}R_{25}$, алкилсулфанил, алкилсулфинил,
 алкилсулфониалкил, алкилсулфанилалкил,
 алкилсулфинилалкил, алкилсулфониалалкил
 или хидроксиалкил,

R_5 претставува атом на водород или радикал
 на алкил,

R_6 претставува радикал Ar или Het,

R_7 претставува радикал на циклоалкил,
 хетероциклоалкил или хетероцикленил,
 кој може да биде супституиран со радикал
 $-CSO$ -фенил,

R_8 претставува атом на водород или радикал
 на алкил,

R_9 претставува радикал $-CO-NR_{26}R_{27}$, $-COOH$,
 $-COOalk$, $-CH_2OH$, $-NH-CO-NH-alk$, $-CH_2$ -
 NHR_{28} или $-NHCOOalk$,

R_{10} претставува радикал Ar или Het,

R_{11} претставува радикал $-SO_2-alk$, $-SO_2-Ar$ или
 $-SO_2-Het$,

R_{12} претставува атом на водород или радикал
 Ar или Het,

R_{13} претставува атом на водород или радикал
 на алкил,

R_{14} претставува радикал Ar, Het, $-alk-Ar$ или
 $-alk-Het$,

R_{15} претставува радикал на алкил, циклоалкил или $-\text{alk-NR}_{29}\text{R}_{30}$,

R_{16} и R_{17} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, или алтернативно, R_{16} и R_{17} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член незаситен или заситен моно- или бицикличен хетероциклически, кој може да содржи уште еден или повеќе други хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот и може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил,

R_{18} претставува атом на водород или радикал на алкил,

R_{19} претставува атом на водород или радикал на алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкилкарбонил, $-\text{SO}_2\text{alk}$, $-\text{CO-NHalk}$ или $-\text{COOalk}$,

или алтернативно, R_{18} и R_{19} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член незаситен или заситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот и може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил,

$-\text{NR}_{20}\text{R}_{21}$ претставува 3- до 8-член заситен или незаситен моноциклически хетероциклически, кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од кислород, азот и сулфур,

R_{22} и R_{23} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, или алтернативно, R_{22} и R_{23} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил,

R_{24} и R_{25} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, $-\text{COOalk}$, циклоалкил, алкилциклоалкил, $-\text{alk-O-alk}$ или хидроксиалкил, или алтернативно, R_{24} и R_{25} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен или незаситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил, $-\text{COalk}$, $-\text{COOalk}$, $-\text{CO-NHalk}$, $-\text{CS-NHalk}$, оксо, хидроксиалкил, $-\text{alk-O-alk}$ или $-\text{CO-NH}_2$,

R_{26} и R_{27} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, хидроксиалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, $-\text{alk-COOalk}$, $-\text{alk-Ar}$, $-\text{alk-Het}$, Het или $-\text{alk-N(alk)}_2$; исто така, R_{26} и R_{27} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да формираат 3- до 10-член незаситен или заситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи уште еден или повеќе хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил или алкокси или атоми на халоген,

R_{28} претставува радикал $-\text{CH}_2\text{-alk}$, бензил, $-\text{SO}_2\text{alk}$, $-\text{CONHalk}$, $-\text{COalk}$, циклоалкилалкилкарбонил, циклоалкилкарбонил или $-\text{CO-(CH}_2)_n\text{OH}$,
 n е еднакво на 1, 2 или 3,

R_{29} и R_{30} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, или алтернативно, R_{29} и R_{30} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи уште еден хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил,

R_{31} и R_{32} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, Ar или $-\text{alk-Ar}$, или алтернативно, R_{31} и R_{32} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероциклически одбран од азиридинил, азетидинил, пиролидинил и пиперидинил,

alk претставува радикал на алкил или алкилен,

Ar претставува радикал на фенил или нафтил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од атом на халоген или радикал на алкил, алкокси, $-\text{CO-alk}$, цијано, $-\text{COOH}$, $-\text{COOalk}$, $-\text{CONR}_{22}\text{R}_{23}$, $-\text{CO-NH-NR}_{24}\text{R}_{25}$, алкилсулфанил, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил, алкилсулфониалалкил, хидроксиалкил, $-\text{alk-NR}_{24}\text{R}_{25}$, $-\text{NR}_{24}\text{R}_{25}$, алкилтиоалкил, формил, хидроксил, CF_3 , OCF_3 , Het , $-\text{O-alk-NH-циклоалкил}$ или SO_2NH_2 ,

Het претставува 3- до 10-член незаситен или заситен моно- или бициклически хетероциклически, кој може да содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе атоми на халоген или радикали



на алкил, алкокси, алкоксикарбонил, $-\text{CONR}_{22}\text{R}_{23}$, хидроксил, хидроксиалкил, оксо или SO_2NH_2 ,

радикалите и деловите на алкил и алкилен, како и радикалите и деловите на алкокси, се во форма на праволиниски или разгранет ланец и може да содржат 1 до 6 јаглеродни атоми,

радикалите на циклоалкил може да содржат 3 до 10 јаглеродни атоми, а радикалите на хетероциклоалкил и хетероцикленил може да содржат 3 до 10 јаглеродни атоми, нивните оптички изомери и нивните соли со неорганска или органска киселина.

Има уште 56 патентни барања.

- (51) **C 07C 311/08**, (11) **903299**
A 61K 31/18, 31/553, (13) **T1**
A 61P 7/10, 9/12, (22) 29/07/2009
C 07D 221/16, 235/14, (45) 31/08/2010
313/12, 401/06, 403/06

(21) 2009/238

(30) 20020391992P 26/06/2002 US

(96) 13/06/2003 EP03810038.4

(97) 27/05/2009 EP1519915

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) COGHLAN, Michael, Joseph;

GREEN, Jonathan, Edward;

GRESE, Timothy, Alan;

JADHAV, Prabhakar, Kondaji;

MATTHEWS, Donald, Paul;


STEINBERG, Mitchell, Irvin;

FALES, Kevin, Robert and

BELL, Michael, Gregory


(54) **МОДУЛАТОРИ ЗА КЛЕТОЧЕН РЕЦЕПТОР**
НА ТРИЦИКЛИЧЕН СТЕРОИДЕН ХОРМОН

(57) 1. Ново соединение со формула I:




каде што


„A” претставува




„B” претставува



и



претставува бензофузиран хетероциклил којшто има не-водороден супституент на барем еден од R1-R3, кадешто споменатиот бензофузиран хетероциклил има не-водороден супституент којшто е претставен со следново:



X и Y заедно претставуваат $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{O}-$, или $-\text{O}-\text{CH}_2-$;

„-----” претставува двојна врска;

R⁴-R⁷ секој независно претставува водород, хидрокси, хало, (C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси или OR¹⁴ кадешто R¹⁴ претставува (C₁-C₄) алкил-арил, (C₁-C₄)алкил-супституиран арил, (C₁-C₄)алкил-хетероциклил или (C₁-C₄) алкил-(C₃-C₇)циклоалкил;

R⁸ претставува водород, хало, (C₁-C₆)алкил, хидроксиметил, (C₁-C₄)алкил-(C₁-C₆)алкокси или COR¹² кадешто R¹² претставува (C₁-C₆)алкокси; (C₃-C₇)циклоалкил, фенил или супституиран арил;




каде што супституираниот арил е арилна група супституирана со еден до три половини избрани од: ацил, халоген, хидрокси, цијано, нитро, amino, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_4) алкилсулфонил, хало (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкокси, хало (C_1-C_6) алкокси, (C_1-C_6) алкилтио, (C_3-C_7) циклоалкил, (C_1-C_4) алкил- (C_3-C_7) циклоалкил, арил, (C_1-C_4) алкил-арил, хетероциклил, (C_1-C_4) алкил-хетероциклил, (C_1-C_4) алкокси-хетероциклил, (C_1-C_6) алкоксикарбонил, $N,N(C_1-C_6)$ диалкиламин,

$NH(C_1-C_6)$ алкиламин, $NHSO_2(C_1-C_4)$ алкил, (C_1-C_4) алкил- $N,N(C_1-C_6)$ диалкиламин, (C_1-C_4) алкокси- $N,N(C_1-C_6)$ диалкиламин, бензоил, фенокси, и арил или хетероциклична група потоа супституирана со една до две половини избрани од групата составена од amino, $NH(C_1-C_4)$ алкиламин и $N,N(C_1-C_4)$ диалкиламин;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903312**
A 61K 31/55, (13) **T1**
A 61P 31/10 (22) 31/07/2009
(21) 2009/239 (45) 31/08/2010
(30) 20000203726 23/10/2000 EP
(96) 17/10/2001 EP01988719.9
(97) 20/05/2009 EP1392691
(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MEERPOEL, Lieven;
VAN GESTEL, Jozef, Frans, Elisabetha;
NASH, Roger, J., and
GILKERSON, Terence
(54) **ФУНГИЦИДНИ 4-СУПСТИТУИРАНИ**
5,6-ДИХИДРО-4Н-ПИРОЛО[1,2-А][1,4]
БЕНЗОДИАЗЕПИНИ
(57) 1. Употреба на соединение со формулата
(I) за производство на медикамент за
третирање габични инфекции. Наведеното
соединение со формулата



(I)

негова N-оксидна форма, сол, кватернарен амин или стереохемиска изомерна форма, назначено со тоа. што

R¹ претставува водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₄ алкилокси, или хало;

R² претставува водород или C₁₋₆ алкил;

R³ претставува фенил супституиран со хало, циано, C₁₋₄ алкилокси, C₁₋₄ алкилтио, C₁₋₆ алкил, халоC₁₋₆ алкил, 2-тиенил; или 3-тиенил; и

R⁴ е водород; или

R² и R⁴ формираат додатна врска.

Има уште 5 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903291**
 A 61K 31/4545, (13) **T1**
 A 61P 13/00, 29/00, (22) 13/08/2009
 C 07D 417/14 (45) 31/08/2010

(21) 2009/249

(30) 20030489516P 24/07/2003 US

(96) 23/07/2004 EP07014794.7

(97) 20/05/2009 EP1867644


(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Sun, Qun and
 Wen, Kate


(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ХЕТЕРОАРИЛ-
 ТЕТРАГИДРОПИПЕРИДИЛ КОРИСНИ ЗА
 ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ**

(57) 1. Соединение со формулата:




или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

Ar1 е




Ar2 е



X е O, S, N-CH, N-OH, или N-OR10;

R1 е -хало, CH3, -NO2, -CN, -OH, -OCH3, -NH2,
 -C(хало)3-, -CH(хало)2, или -CH2(хало);

или кога Ar1 е



R1 е -H, -хало, CH3, -NO2, -CN, -OH,
 -OCH3, -NH2, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или
 -CH2(хало);

секое R2 е независно:

(а) -хало, -OH, -NH2, -CN, или -NO2;

(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)бициклоалкил, -(C8-C14)трициклоалкил, -(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R5 групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- до 10-член)хетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R6 групи;

секое R3 е независно

(а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;

(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2-C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)бициклоалкил, -(C8-C14)трициклоалкил, -(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R5 групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- до 10-член)хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R6 групи;

секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(O)2R7;

секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало, -N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, или -S(O)2R7;

секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3,

-CH(хало)₂ или -CH₂(хало);

секое R₈ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)₃, -CH(хало)₂, -CH₂(хало), -CN, -ОН, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

R₁₀ е -(C₁-C₄)алкил;

секое R₁₁ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)₃, -CH(хало)₂, -CH₂(хало), -CN, -ОН, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇ОН, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I; m е 0 или 1;

о е цел број во опсег од 0 до 4;

р е цел број во опсег од 0 до 2;

п е цел број во опсег од 0 до 3;

q е цел број во опсег од 0 до 6;

s е цел број во опсег од 0 до 4; и

г е цел број во опсег од 0 до 5.

Има уште 20 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/506,** (11) **903285**
 A 61P 35/00, (13) **T1**
 C 07D 401/14, 403/12, (22) 19/08/2009
 403/14, 409/14, 417/04, (45) 31/08/2010
 471/04, 487/04, 495/04

(21) 2009/257

(30) 20030520581P 17/11/2003 US and
 20040556213P 25/03/2004 US

(96) 15/11/2004 EP04798505.6

(97) 01/07/2009 EP1686999


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) WANG, Tao;
 BLOCK, Michael, Howard;
 HAN, Yongxin;
 JOSEY, John Anthony;
 WANG, Bin;
 LEE, John W.;
 SCOTT, David;
 WANG, Haixia and
 YU, Dingwei

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛ КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА РЕЦЕПТОР ТИРОЗИН
КИНАЗИ

(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што

A е директна врска;

Прстен C е карбоциклил или хетероциклил;
 R¹ и R⁴ се независно одбрани од водород, хало,
 нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
 amino, карбокси, карбамоил, меркапто,
 сулфамоил, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆
 алкинил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алканоил, C₁₋

алканоилокси, N-(C₁₋₆ алкил)амино, N,N-
 (C₁₋₆ алкил)₂амино, C₁₋₆ алканоиламино,
 N-(C₁₋₆ алкил)карбамоил, N,N-(C₁₋
 алкил)₂карбамоил, C₁₋₆ алкилS(O)_a каде што
 a е 0 до 2, C₁₋₆ алкоксикарбонил, N-(C₁₋₆ алкил)
 сулфамоил, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂сулфамоил, C₁₋
 алкилсулфониламино, карбоциклил или
 хетероциклил; каде што R¹ и R⁴ независно
 едно од друго можат евентуално да бидат
 супституирани на јаглерод од едно или
 повеќе R⁸; и каде што доколку наведениот
 хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
 азот може евентуално да е супституиран од
 група одбрана од R⁹;

R² е одбрано од C₁₋₆ алкил; каде што R² може
 евентуално да е супституиран на јаглерод од
 едно или повеќе R¹⁰;

R¹⁰ е одбрано од хало, хидрокси, карбокси,
 amino, C₁₋₆ алкокси, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂амино,
 C₁₋₆ алканоиламино, N-(C₁₋₆ алкил)
 карбамоил, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂карбамоил или
 хетероциклил; каде што R¹⁰ може евентуално
 да е супституирано на јаглерод од едно или
 повеќе R^{19a}; и каде што доколку наведениот
 хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
 азот може евентуално да е супституиран од
 група одбрана од R^{20a};

R^{19a} е одбрано од хидрокси или C₁₋₆ алкокси;

R^{20a} е одбрано од C₁₋₆ алкил;

R³ е флуоро;

R⁵ е водород или евентуално супституиран
 C₁₋₆ алкил; каде што наведените евентуални
 супституенти се одбрани од еден или повеќе
 R¹⁴;

R⁶ и R⁷ се независно одбрани од водород, хало,
 нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси,
 amino, карбокси, карбамоил, меркапто,
 сулфамоил, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋
 алкинил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алканоил, C₁₋
 алканоилокси, N-(C₁₋₆ алкил)амино, N,N-
 (C₁₋₆ алкил)₂амино, C₁₋₆ алканоиламино,
 N-(C₁₋₆ алкил)карбамоил, N,N-(C₁₋
 алкил)₂карбамоил, C₁₋₆ алкилS(O)_a каде што
 a е 0 до 2, C₁₋₆ алкоксикарбонил, N-(C₁₋₆ алкил)
 сулфамоил, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂сулфамоил, C₁₋
 алкилсулфониламино, карбоциклил или
 хетероциклил; каде што R⁶ и R⁷ независно
 едно од друго можат евентуално да бидат
 супституирани на јаглерод од едно или
 повеќе R¹⁵; и каде што доколку наведениот
 хетероциклил содржи -NH- средина тогаш
 азот може евентуално да е супституиран од
 група одбрана од R¹⁶;

или R⁶ и R⁷ заедно со пиримидин врската на
 која се прикачени формираат 5 или 6 член
 карбоцикличен прстен или 5 или 6 член

хетероцикличен прстен каде што наведениот прстен е кондензиран на пиримидинот со формулата (I); каде што двојните врски на резултантниот бицикличен прстен може дополнително да бидат делокализирани долж целината на бицикличниот прстен; и каде што наведениот карбоцикличен прстен или хетероцикличен прстен можат евентуално да бидат супституирани на јаглерод од еден или повеќе R^{17} ; и каде што доколку наведениот хетероцикличен прстен содржи -NH- средина тогаш азот може евентуално да е супституиран од група одбрана од R^{18} ;

$n=1$;

R^8, R^{14}, R^{15} и R^{17} се независно одбрани од хало, нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} алканоилокси, N-(C_{1-6} алкил)амино, N,N-(C_{1-6} алкил)₂амино, C_{1-6} алканоиламино, N-(C_{1-6} алкил)карбамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂карбамоил, C_{1-6} алкилS(O)_a каде што а е 0 до 2, C_{1-6} алкоксикарбонил, N-(C_{1-6} алкил) сулфамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂сулфамоил, C_{1-6} алкилсулфониламино, карбоциклил или хетероциклил; каде што R^8, R^{14}, R^{15} и R^{17} независно едно од друго можат евентуално да бидат супституирани на јаглерод од едно или повеќе R^{19} ; и каде што доколку наведениот хетероциклил содржи -NH- средина тогаш азот може евентуално да е супституиран од група одбрана од R^{20} ;

R^9, R^{16}, R^{18} и R^{20} се независно одбрани од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбамоил, N-(C_{1-6} алкил) карбамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂карбамоил, бензил, бензилоксикарбонил, бензоил и фенилсулфонил; каде што R^9, R^{16}, R^{18} и R^{20} независно едно од друго можат евентуално да бидат супституирани на јаглерод од едно или повеќе R^{21} ;

R^{19} и R^{21} се независно одбрани од хало, нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} алканоилокси, N-(C_{1-6} алкил)амино, N,N-(C_{1-6} алкил)₂амино, C_{1-6} алканоиламино, N-(C_{1-6} алкил)карбамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂карбамоил, C_{1-6} алкилS(O)_a каде што а е 0 до 2, C_{1-6} алкоксикарбонил, N-(C_{1-6} алкил) сулфамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂сулфамоил, C_{1-6} алкилсулфониламино, карбоциклил или хетероциклил; каде што R^{19} и R^{21} независно едно од друго можат евентуално да бидат

супституирани на јаглерод од едно или повеќе R^{23} ; и каде што доколку наведениот хетероциклил содржи -NH- средина тогаш азот може евентуално да е супституиран од група одбрана од R^{24} ;

R^{23} е одбрано од хало, нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси, трифлуорометил, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, метил, етил, метокси, етокси, ацетил, ацетокси, метиламино, етиламино, диметиламино, диетиламино, N-метил-N-етиламино, ацетиламино, N-метилкарбамоил, N-етилкарбамоил, N,N-диметилкарбамоил, N,N-диетилкарбамоил, N-метил-N-етилкарбамоил, метилтио, етилтио, метилсулфинил, етилсулфинил, месил, етилсулфонил, метоксикарбонил, етоксикарбонил, N-метилсулфамоил, N-етилсулфамоил, N,N-диметилсулфамоил, N,N-диетилсулфамоил или N-метил-N-етилсулфамоил; и

R^{24} е одбрано од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбамоил, N-(C_{1-6} алкил)карбамоил, N,N-(C_{1-6} алкил)₂карбамоил, бензил, бензилоксикарбонил, бензоил и фенилсулфонил; каде што „карбоциклил“ е заситен, делумно заситен или незаситен, моно или бицикличен јаглероден прстен кој содржи 3-12 атоми; каде што -CH₂- група може евентуално да е заменета од -C(O)-;

каде што „хетероциклил“ е заситен, делумно заситен или незаситен, моно или бицикличен прстен кој содржи 4-12 атоми од кои барем еден атом е одбран од азот, сулфур или кислород, кои може, доколку поинаку не е наведено, да е јаглеродно или азотно поврзани,

каде што -CH₂-група може евентуално да е заменета од -C(O)-, и прстенест сулфурен атом кој може евентуално да е оксидиран за да ги формира S-оксидите;

каде што кога „ R^6 и R^7 заедно со врската на која се прикачени формираат 5 или 6 член хетероцикличен прстен“ наведениот прстен е делумно заситен или незаситен, моно или бицикличен јаглероден прстен кој содржи 5 или 6 атоми од кои два атоми се делат со пиримидин прстенот со формулата (I); од кои барем еден атом е одбран од азот, сулфур или кислород; каде што -CH₂-група може евентуално да е заменета од -C(O)-, и прстенест сулфурен атом кој може евентуално да е оксидиран за да ги формира S-оксидите; и



каде што каде „R⁶ и R⁷ заедно со врската на која се прикачени формираат 5 или 6 член карбоцикличен прстен” наведениот прстен е делумно заситен или незаситен, моно или бицикличен јаглороден прстен кој содржи 5 или 6 атоми од кои два атоми се


делат со пиримидин прстенот со формулата (I); каде што -CH₂-група може евентуално да е заменета од -C(O)-, или фармацевтски прифатлива сол на истото.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903283**
 A 61K 31/437, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 20/08/2009
 (21) 2009/259 (45) 31/08/2010
 (30) 20050004173 26/04/2005 FR
 (96) 26/04/2006 EP06743743.4
 (97) 17/06/2009 EP1877409
 (73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) TABART, Michel;
 VIVIANI, Fabrice;
 RONAN, Baptiste;
 SOUAILLE, Catherine;
 BACQUE, Eric;
 DESMAZEAU, Pascal and
 HALLEY, Franc

- (54) **СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛОПИРИДИНИ, СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА**

- (57) 1. Производ претставен со формулата (I) дадена во продолжение:



Формула (I)

каде што:

1. A и Ar се супституирани фенилни групи;
2. L е NH-CO-NH;
3. W е C(R₆), едниот од Y и Z е одбран од N и NO, а другиот е C(R₅);
4. R₁, R₅ и R₆ се H;
5. Ra е H.

Има уште 17 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/14**, (11) **903290**
A 61K 31/4439, 31/506, (13) **T1**
A 61P 17/06, 35/00, (22) 21/08/2009
C 07D 405/14, 409/14 (45) 31/08/2010

(21) 2009/261

(30) 20060100584 19/01/2006 EP

(96) 16/01/2007 EP07703891.7

(97) 27/05/2009 EP1981874


(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) ARTS, Janine;
ANGIBAUD, Patrick, Rene;
PILATTE, Isabelle, Noelle, Constance and
ROUX, Bruno

(54) **ДЕРИВАТИ НА АМИНОФЕНИЛ КАКО НОВИ
ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА**

(57) 1. Соединение со формулата (I),



неговите N-оксидни форми, фармацевтски
прифатливи адитивни соли и стереохемски
изомерни форми, назначено со тоа. што

n е цел број со вредност 0, 1 или 2 и кога n е
0 тогаш директна врска е одредена;

m е цел број со вредност 1 или 2;

X е N или CH;

Y е O, S, или NR⁸; каде што


R⁸ е водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилоксиC₁₋₆
алкил, C₃₋₆ циклоалкил,

C₃₋₆ циклоалкилметил, фенилC₁₋₆ алкил,
-C(=O)-CHR⁹R¹⁰ или -S(=O)₂-N(CH₃)₂;


каде што

секое R⁹ и R¹⁰ е независно водород, amino,
C₁₋₆ алкил, или aminoC₁₋₆ алкил; и

кога Y е NR⁸ и R² е на 7-та положба од
индолилот тогаш R² и R⁸ заедно можат да го
формираат бивалентниот радикал



или



R¹ е водород, C₁₋₆ алкил, хидроксиC₁₋₆ алкил,
цианоC₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилсулфонил, C₁₋₆
алкилкарбонил или моно- или ди(C₁₋₆ алкил)
аминсулфонил;

R² е водород, хидрокси, amino, хало, C₁₋₆
алкил, циано, C₂₋₆ алкенил, полихалоC₁₋₆
алкил, нитро, фенил, C₁₋₆ алкилкарбонил,
хидроксикарбонил, C₁₋₆ алкилкарбонил-
amino, C₁₋₆ алкилокси, или моно- или ди(C₁₋₆
алкил)amino;

R³ е хидрокси или amino;

R⁴ е водород, тиенил, фуранил или фенил
и секој тиенил, фуранил или фенил може
евентуално да е супституиран со хало,
amino, нитро, циано, хидрокси, фенил, C₁₋₆
алкил, (диC₁₋₆ алкил)анилино, C₁₋₆ алкилокси,
фенилC₁₋₆ алкилокси, хидроксиC₁₋₆ алкил,
C₁₋₆ алкилоксикарбонил, хидроксикарбонил,
C₁₋₆ алкилкарбонил, полихалоC₁₋₆ алкилокси,
полихалоC₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилсулфонил,
хидроксикар-бонилC₁₋₆ алкил,

C₁₋₆ алкилкарбониламино, аминсулфонил,
аминсулфонилC₁₋₆ алкил, изоксазолил,
аминокарбонил, фенилC₂₋₆ алкенил, фенилC₃₋₆
алкинил или пиридинилC₃₋₆ алкинил;


R⁵, R⁶ и R⁷ се секое независно водород,
amino, нитро, фуранил, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆
алкилокси, трифлуорометил, тиенил, фенил,
C₁₋₆ алкилкарбониламино, аминакарбонилC₁₋₆
алкил или -C≡C-CH₂-R¹¹.

Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07D 501/56**,
A 61K 31/04, 31/545
(21) 2009/265
(30) 20030006815 27/03/2003 EP
(96) 15/03/2004 EP04720595.0
(97) 19/08/2009 EP1606293
(73) **Basilea Pharmaceuticals AG**
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BERGHAUSEN, Joerg


(11) **903295**
(13) **T1**
(22) 25/08/2009
(45) 31/08/2010

- (54) **ЦЕФАЛОСПОРИН ВО КРИСТАЛЕН ОБЛИК**
(57) 1. Цефалоспорин со формулата (II) во кристален облик:




Има уште 6 патентни барања.

Слика 1: Модел на прекршување на X-зраци на кристална форма на цефалоспорин со формулата II (паретоње Слика 2)




- (51) **C 07D 413/14**, (11) **903277**
A 61K 31/4245, (13) **T1**
A 61P 9/12 (22) 02/09/2009
(21) 2009/270 (45) 31/08/2010
(30) 20040048928 25/02/2004 JP and
20050031057 07/01/2005 US
(96) 23/02/2005 EP07075609.3
(97) 19/08/2009 EP1857457
(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Kuroita, Takanobu;
Sakamoto, Hiroki and
Ojima, Mami
(54) **ДЕРИВАТ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И НЕГОВА**
УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТ НА
РЕЦЕПТОРОТ AII
(57) 1. Лек кој содржи соединение претставено со
формулата (I):




(I)

каде што R^1 е група претставена со формулата:



или



каде што R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 и R^8 се, независно еден од друг, атом на водород или C_{1-6} алкил,

или негова сол, за профилакса или третирање на заболувања во кои е присутна резистентност на инсулин.

Има уште 33 патентни барања.

- (51) **C 07C 315/02**, (11) **903278**
 A 61K 31/277, (13) **T1**
 A 61P 43/00, 5/28, (22) 02/09/2009
 C 07C 315/06, 317/46 (45) 31/08/2010

(21) 2009/271

(30) 20010380686 13/12/2001 JP and
 20020166213 06/06/2002 JP

(96) 13/12/2002 EP02788815.5

(97) 26/08/2009 EP1462442


(73) **Sumitomo Chemical Company, Limited**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8260, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје


(72) SHINTAKU, Tetsuya;
 KATSURA, Tadashi and
 ITAYA, Nobushige

(54) **КРИСТАЛИ НА БИКАЛУТАМИД И**
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ


(57) 1. Постапка за добивање на бикалутамид
 претставен со формулата (I):




која опфаќа етапа на реакција на соединение
 претставено со формулата (1):



со моно-перфтална киселина, со што
 се добива соединение претставено со
 формулата (2):



назначена со тоа, што додатно опфаќа
 употреба на метансулфонил хлорид.
 Има уште 13 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903279**
A 61P 19/02, 29/00 (13) **T1**
(21) 2009/277 (22) 04/09/2009
(45) 31/08/2010

(30) 19951360 26/10/1999 DE

(96) 17/10/2000 EP00974405.3

(97) 29/07/2009 EP1261601

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**

Bruningstrasse 50,

65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) JAEHNE, Gerhard;

STILZ, Hans, Ulrich;


RITZELER, Olaf;

NEISES, Bernhard and


HABERMANN, Jorg

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ИНДОЛИ ЗА**
МОДУЛАЦИЈА НА ДЕЈСТВОТО НА
ФАКТОРОТ НА ТРАНСКРИПЦИЈА NFκB

(57) 1. Соединение со формулата (I):



и/или стереоизомерна форма на соединението со формулата (I) и/или физиолошки прифатлива сол на соединението со формулата (I), **назначено со тоа што** R⁹ е радикал со формулата (II):



каде што:

D е -C(O)-;

R⁷ е водород или -(C₁-C₄)-алкил;

R⁸ е:

1. -(C₁-C₄)-алкил, каде што наведениот алкил има праволиниски или разгранет ланец и е моно- или дисупституиран, независно еден од друг, со:

1.1. хетероарил кој има 5 до 14 елементи на прстенот, или хетероциклически кој има 5 до 12 елементи на прстенот, каде што наведениот


хетероарил и хетероциклически се одбрани од групата која се состои од пирол, пиридин, пиазин, фуран, тиофен, имидазол, пиазол, оксазол, изоксазол, тиазол, изотиазол, тетразол, триазолони, 1,2,3,5-оксатиадиазол 2-оксиди, оксадиазолони, изоксазолони, оксадиазолидиндиони, триазоли, кои се супституираат со F, -CN, -CF₃ или -C(O)-O-(C₁-C₄)-алкил, 3-хидроксипирол-2,4-диони, 5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, пиримидин, индол, изоиндол, индазол, фталазин, хинолин, изохинолин, хиноксалин, хиназолин, цинолин, карболин и деривати на овие хетероциклици со бензо-, циклопента-, циклохекса- и циклохепта-врска;

1.2. -O-R¹⁰;

1.3. -S(O)_x-R¹⁰, каде што x е цел број нула, 1 или 2;


1.4. -N(R¹⁰)₂;

1.5. радикал со формулата:



или

1.6. радикал со формулата:



или

2. е карактеристичен радикал на аминокиселина од групата која се состои од глицин, аланин, валин, леуцин, изолеуцин, фенилаланин, тирозин, серин, триптофан, треонин, цистеин, метионин, аспарагин, глутамин, лизин, хистидин, аргинин, глутаминска киселина, аспартинска киселина, 2-аминоадипинска киселина, 2-аминоизобутерна киселина, 2-аминобутерна киселина, 2,3-диаминопропионска киселина, 2,4-диаминобутерна киселина, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-1-карбоксилна киселина, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-3-карбоксилна киселина, 2-аминопимелинска киселина, фенилглицин, 3-(2-тиенил)аланин, 3-(3-тиенил)аланин, 2-(2-тиенил)глицин, 2-аминохептанонска киселина, пипекولينска киселина, хидроксилизин, саркозин, N-метилизолеуцин, 6-N-метиллизин, N-метилвалин, норвалин, норлеуцин, орнитин, ало-изолеуцин, алотреонин, ало-хидроксилизин, 4-хидроксипролин, 3-хидроксипролин, 3-(2-нафтил)аланин, 3-(1-нафтилаланин), хомофенилаланин,



хомоцистеин, хомоцистеинска киселина, хомотриптофан, цистеинска киселина, 3-(2-пиридил)аланин, 3-(3-пиридил)аланин, 3-(4-пиридил)аланин, 2-амино-3-фениламинопропионска киселина, 2-амино-3-фениламиноетилпропионска киселина, фосфинотрицин, 4-флуорофенилаланин, 3-флуорофенилаланин, 2-флуорофенилаланин, 4-хлорофенилаланин, 4-нитрофенилаланин, 4-аминофенилаланин, цитрулин, циклохексилаланин, 5-флуоро-триптофан, 5-метокситриптофан, метионин сулфон, метионин сулфоксид и $\text{-NH-NR}^{10}\text{-CON(R}^{10})_2$;

R^9 е:

1. R^8 ;

2. $\text{-(C}_1\text{-C}_4\text{)-алкил}$, каде што наведениот алкил има праволиниски или разгранет ланец и може да биде, независно еден од друг, моно- ди- или трисупституиран со:

2.1. арил, каде што арилот е радикал одбран од групата која се состои од фенил, нафтил, бифенилил, антрил или флуоренил, а радикалот на арил може да биде несупституиран или моносупституиран, дисупституиран или трисупституиран, со идентични или различни радикали одбрани од групата која се состои од $\text{(C}_1\text{-C}_8\text{)-алкил}$, $\text{(C}_1\text{-C}_8\text{)-алкокси}$, халоген, нитро, amino, трифлуорометил, хидроксил, хидроксид- $\text{(C}_1\text{-C}_4\text{)-алкил}$ како што се хидроксиметил или 1-хидроксиетил или 2-хидроксиетил, метилendiокси, етилендиокси, формил, ацетил, цијано, хидроксикарбонил, аминокарбонил, $\text{(C}_1\text{-C}_4\text{)-алкоксикарбонил}$, фенил, фенокси, бензил, бензилокси или тетразолил;

2.2. халоген;

2.3. -CN ; или

2.4. -CF_3 .

3. арил, каде што арилот е како што е дефинирано погоре и може да биде несупституиран или супституиран како што е наведено погоре;

R^{10} е:

а) водород;

б) $\text{-(C}_1\text{-C}_6\text{)-алкил}$, каде што алкилот може да биде несупституиран или моно- до трисупституиран, независно еден од друг, со:

1. арил, каде што арилот е како што е дефинирано погоре;

2. хетероарил со 5 до 14 елементи на прстенот, при што наведениот хетероарил е како што е дефинирано погоре;

3. хетероциклич со 5 до 12 елементи на прстенот, при што наведениот хетероциклич е како што е дефинирано погоре;

4. халоген;

5. $\text{-N(C}_1\text{-C}_6\text{)}_n\text{-алкил}$, каде што n е цел број нула, 1 или 2, а наведениот алкил може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран, независно еден од друг, со халоген или -C(O)-OH ; или

6. C(O)-OH ;

в) арил, при што наведениот арил е како што е дефинирано погоре;

г) хетероарил со 5 до 14 елементи на прстенот, при што наведениот хетероарил е како што е дефинирано погоре; или

д) хетероциклич со 5 до 12 елементи на прстенот, при што наведениот хетероциклич е како што е наведено погоре; и

во случајот на $\text{(R}^{10})_2$, R^{10} независно еден од друг го има значењето на (а) до (д);

Z е:

1. 1,3,4-оксадиазол, каде што наведениот 1,3,4-оксадиазол може да биде несупституиран или моно- до трисупституиран со -NH_2 , OH или $\text{-(C}_1\text{-C}_4\text{)-алкил}$; или


2. -C(O)-R^{11} , каде што:

R^{11} е:

1. -O-R^{10} ; или

2. $\text{-N(R}^{10})_2$, или


R^7 и R^8 , заедно со азотниот и јаглеродниот атом за кои се прикачени, формираат прстен со формулата (IIa):



одбран од групата која се состои од пирол, пиридин, пиридин, пиперидин, пиперидин, пиридазин, пиримидин, пиразин, пиразин, пиразол, имидазол, пиразолин, имидазолин, пиразолидин, имидазолидин, оксазол, тетразол, 1,2,3,5-оксатиадиазол 2-оксиди, триазолони, оксадиазолони, изоксазолони, оксадиазолидиндиони, триазоли, кои може да бидат несупституирани или супституирани со F , -CN , -CF_3 или $\text{C(O)-O-(C}_1\text{-C}_4\text{)-алкил}$, 3-хидроксипирол-2,4-диони, 5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, изоксазоли, 2-изоксазолидин, изоксазолидин, морфолин, изотиазол, тиазол, изотиазолидин, тиоморфолин, индазол, тиадиазол, бензимидазол, хинолин, триазол, фталазин, хиназолин, хиноксалин, пурин, птеридин,

индол, изохинолин, тетраhydroхинолин и тетраhydroизохинолин, или

R⁸ и Z, заедно со јаглеродните атоми за кои се прикачени, формираат прстен со формулата (IIc):



одбран од групата која се состои од пирол, пиролин, пиролидин, пиридин, пиперидин, пиразолин, фталазин, пиперилен, пиридазин, пиримидин, пиразин, пиперазин, пиразол, имидазол, 1,3,4-оксадиазол, имидазолин, пиразолидин, имидазолидин, оксазол, изоксазол, 2-изоксазолидин, изоксазолидин, морфолин, изотиазол, тиазол, изотиазолидин, тиоморфолин, индазол, тиадиазол, бензимидазол, хинолин, триазол, тетразол, 1,2,3,5-оксатиадиазол 2-оксиди, оксадиазолони, изоксазолони, триазолони, оксадиазолидиндиони, триазоли, кои може да бидат несупституирани или супституирани со F, -CN, -CF₃ или -C(O)-O-(C₁-C₄)-алкил, 3-хидроксипирол-2,4-диони, 5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, хиназолин, хиноксалин, пурин, индол, птеридин, тетраhydroхинолин, тетраhydroизохинолин и изохинолин; и

R¹, R² и R⁴ се секогаш водород;

R⁵ е водород; и

R⁶ е:

1. фенил, моно- или дисупституиран, независно еден од друг, со:

1.1. -CN;

1.2. -CF₃;

1.3. халоген;

1.4. -O-R¹⁰;

1.5. -N(R¹⁰)₂;

1.6. -NH-C(O)-R¹¹;

1.7. -S(O)_x-R¹⁰, каде што x е цел број нула, 1 или 2;

1.8. -C(O)-R¹¹; или

1.9. -(C₁-C₄)-алкил-NH₂;

2. хетероарил со 5 до 14 елементи на прстенот, каде што наведениот хетероарил е како што е дефинирано погоре и може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран, независно еден од друг, со супституентите кои се дефинирани погоре под точка 1.1 до 1.9; или

3. хетероциклик со 5 до 12 елементи на прстенот, каде што наведениот хетероциклик е како што е дефинирано погоре и може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран, независно еден од друг, со супституентите кои се дефинирани погоре под точка 1.1 до 1.9.

Има уште 6 патентни барања.




- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/70, 47/10,
47/12, 47/26 | (11) 903297 | (72) SEQUEIRA, Joel, A. and
HEIMBECHER, Susan, K. |
| (21) 2009/281 | (13) T1 | (54) ФОРМУЛАЦИИ НА СИРУП НА РИБАВИРИН |
| | (22) 09/09/2009 | (57) 1. Течна формулација која содржи рибавирин, |
| | (45) 31/08/2010 | пuffersки систем, каде што рН вредноста на |
| (30) 334751 P 31/10/2001 US | | течната формулација се движи во областа |
| (96) 31/10/2002 EP02786612.8 | | од 4,8 до 5,3, најмалку едно фармацевтски |
| (97) 19/08/2009 EP1480653 | | прифатливо средство за засладување и |
| (73) Schering Corporation | | најмалку едно фармацевтски прифатливо |
| 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, | | средство за зголемување на вискозноста. |
| New Jersey 07033-0530, US | | Има уште 12 патентни барања. |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |

- (51) **C 07D 209/42** (11) **903281**
(21) 2009/284 (13) **T1**
(30) MU 02752005 14/03/2005 IN
(96) 09/06/2005 EP05799448.5
(97) 15/07/2009 EP1861367
(73) **Les Laboratoires Servier**
22 rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SINGH, Girij Pal;
GODBOLE, Himanshu Madhav;
RANANAWARE, Umesh Babanrao;
DHAKE, Vilas Nathu;
TAMBE, Suhas Ganpat and
NEHATE, Sagar Purushottam


(54) **УСОВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПЕРИНДОПРИЛ**

- (57) 1. Дициклохексиламинска сол на соединение со формулата (I), конкретно периндоприл, назначена со тоа, што има модел на прекршување на X зраците врз прашок со карактеристични врвни вредности (2q): 8.462, 10.624, 18.693, 9.424, 17.272, 14.177, 19.499, 20.765, 21.409 и 14.540:




Има уште 13 патентни барања.

Слика 1: Модел на прекршување на X зраците врз прашок, на сол на периндоприл со дициклохексиламин.




- (51) **C 07K 14/47** (11) **903273** (72) GENESTE, Olivier;
HICKMAN, John;
(13) **T1** BENNETT, Richard and
(21) 2009/287 (22) 15/09/2009 RAIN, Jean-Christophe
(45) 31/08/2010
- (30) 20030009697 06/08/2003 FR (54) **НОВ ПЕПТИД ШТО ВЗАЕМНО РЕАГИРА
СО АНТИ-АПОПТОТИЧНИ ПРОТЕИНИ ОД
ФАМИЛИЈАТА BCL-2**
(96) 04/08/2004 EP04786256.0
(97) 15/07/2009 EP1651668
(73) **Les Laboratoires Servier and
Hybrigenics**
**12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR and**
3/5 Impasse Reille 75014 Paris, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (57) 1. Пептид што меѓусебно реагира со анти-
апоптотични протеини од фамилијата Bcl-2
којшто се состои од секвенцата SEQ. ID. NO.
1: Asp-Thr- Arg- Arg- Ser- Met- Val- Phe- Ala-
Arg- His- Leu- Arg- Glu- Val- Gly- Asp- Glu- Phe-
Arg- Ser- Arg.
Има уште 19 патентни барања.

Сл. 1: "GST-одоојување" GST-Bcl-XL + Tbid со конкуренција на
пептидот опишан со SEQ. ID. NO.1



- (51) **A 61K 39/395,** (11) **903298** (54) **ДОЗЕРИ ЗА ТРЕТМАН СО АНТИ-ERBB2**
C 07K 16/32 (13) **T1** **АНТИТЕЛА**
(21) 2009/292 (22) 17/09/2009 (57) 1. Употреба на анти-ErbB2 антителиото huMab
(45) 31/08/2010 4D5-8 во производството на медикамент за
употреба во метода за третирање на хуман
пацијент дијагностициран со рак на дојка
карактеризиран преку прекуизразување
на ErbB2, кажаниот метод ги вклучува
чекорите на администрирање на пацијентот
иницијална доза од 8mg/kg на анти-ErbB2
антителото; и
администрирање на пацијентот плуралитет
на следни дози на антителото во вредност
која е 6 mg/kg, каде што дозите се одделени
една од друга по 3 недели.
Има уште 5 патентни барања.
- (30) 151018 P 27/08/1999 US and
213822 P 23/06/2000 US
(96) 25/08/2000 EP00959423.5
(97) 05/08/2009 EP1210115
(73) **Genentech, Inc.**
1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
(72) BAUGHMAN, Sharon, Ann and
SHAK, Steven

СЛИКА 1



(51) **C 07D 473/00**, (11) **903276**
 A 61K 31/52, (13) **T1**
 A 61P 3/00, 9/00, (22) 22/09/2009
 C 07D 473/32 (45) 31/08/2010

(21) 2009/295

(30) 20050643796P 13/01/2005 US and
 20050709980P 19/08/2005 US

(96) 13/01/2006 EP06718361.6

(97) 01/07/2009 EP1838710


(73) **Signal Pharmaceuticals LLC and
 Pharmacopeia, LLC**
**4550 Towne Centre Court San Diego,
 CA 92121, US and**
c/o Ligand Pharmaceuticals, Inc.
**10275 Science Center Drive San Diego,
 CA 92121, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) ALBERS, Ronald;
 AYALA, Leticia;
 CLAREEN, Steven, S.;
 DELGADO MEDEROS, Maria, M.;
 HILGRAF, Robert;
 HEDGE, Sayee;
 HUGHES, Kevin;
 KOIS, Adam;
 PLANTEVIN-KRENITSKY, Veronique;
 MCCARRICK, Meg;
 NADOLNY, Lisa;
 PALANKI, Moorthy;
 SAHASRABUDHE, Kiran;
 SAPIENZA, John;
 SATOH, Yoshitaka;
 SLOSS, Marian;
 SUDBECK, Elise;
 WRIGHT, Jonathan;
 COLE, Andrew G. and
 HENDERSON, Ian

(54) **АМИНОПУРИНИ СУПСТИТУИРАНИ СО
 ХАЛОАРИЛ, НИВНИ СОЕДИНЕНИЈА И
 МЕТОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ СО НИВ**

(57) 1. Соединение со формула (I):



(I)

и/или нивна фармацевтски прифатлива сол,
 каде што:

R¹ е супституиран или несупституиран C₁₋₆
 алкил, супституиран или несупституиран
 арил, супституиран или несупституиран
 C₃₋₁₀ циклоалкил, супституиран или
 несупституиран C₃₋₁₀ хетероцикл или
 супституиран или несупституиран C₃₋₁₀
 хетероарил;

R² е H, супституиран или несупституиран
 C₁₋₆ алкил, супституиран или несупституиран
 арил, супституиран или несупституиран
 C₃₋₁₀ циклоалкил, супституиран или
 несупституиран C₃₋₁₀ хетероцикл или
 супституиран или несупституиран C₃₋₁₀
 хетероарил; и

R³ е арил супституиран со еден или повеќе
 халогени или C₃₋₁₀ хетероарил супституиран
 со еден или повеќе халогени, каде што
 арил или C₃₋₁₀ хетероарил групата понатаму
 опционално се субституира со еден или
 повеќе C₁₋₆ алкил, хидроксил, хидроксиалкил,
 алкокси, алкоксиалкил, amino, алкиламино,
 карбокси, аминокарбонил, цијано,
 ацетиламино, алканесулфониламино,
 тетразоил, триазолил или имидазолил групи.

Има уште 44 патентни барања.

- (51) **C 07D 495/04** (11) **903293**
 (13) **T1**
 (21) **2009/333** (22) 27/10/2009
 (45) 31/08/2010

- (30) 06112883 21/04/2006 EP
 (96) 16/04/2007 EP07728156.6
 (97) 05/08/2009 EP2010544


(73) **ZaCh System S.p.A.**
Via Lillo del Duca, 10,
20091 Bresso (Milano), IT

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) COTARCA, Livius;
 MARAGNI, Paolo and
 MICHIELETTO, Ivan


(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОРЗОЛАМИД**

- (57) 1. Постапка на растворање транс рацемат
 ($\pm$) (4S,6S; 4R,6R)-4-(етиламино)-5,6-
 дихидро-6-метил-4H-тиено[2,3-b]тиопиран-
 2-сулфонамид 7,7-диоксид (дорзоламид
 транс рацемат), со формула (II)




којашто се карактеризира со:

(а) Реакција помеѓу споменатиот рацемат со
 (1S)-(+)-10- камфорсулфурна киселина со
 формула




(б) Се збогатува со (+S, 6S) енантиомер со

селективно таложење и обновување на солта
 од камфорсулфурна киселина (дорзоламид
 камфорсулфонат) со формула (III)



(в) неутрализирање на дорзоламид
 камфорсулфонат со формула (III) за
 добивање дорзоламид со формула (I),





- (51) **C 07D 401/04**, (11) **903275**
A 61K 31/415, (13) **T1**
A 61P 35/00 (22) 27/10/2009
(21) 2009/334 (45) 31/08/2010
(30) 406524 P 28/08/2002 US and
417047 P 08/10/2002 US
(96) 14/08/2003 EP 03791110.4
(97) 14/10/2009 EP1594858
(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) KATH, John Charles;
LYSSIKATOS, Joseph, Peter and
WANG, Huifen, Faye
(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОИМИДАЗОЛ**
КАКО АНТИРАЗМНОЖУВАЧКИ СРЕДСТВА
- (57) 1. Соединение одбрано од групата која се состои од:
- (±)-1-{2-[5-тетрахидрофуран-3-илокси)-бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}-пиперидин-4-иламин;
- 1-{2-[5-(3-метилоксетан-3-илметокси)-бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}-пиперидин-4-иламин;
- 1-{2-[5-тетрахидропиран-4-илокси)-бензоимидазол-1-ил]-хинолин-8-ил}-пиперидин-4-иламин;
и фармацевтски прифатливите соли, хидрати и солвати на наведените соединенија.
Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07D 333/40**, (11) **903294**
 A 61K 31/20, 31/38, (13) T1
 A 61P 31/12, (22) 27/10/2009
 C 07D 409/04, 409/12, (45) 31/08/2010
 409/14, 413/04, 413/12,
 417/04, 417/12, 417/14,
 471/10, 495/04

(21) 2009/335

(30) 20010296731P 11/06/2001 US

(96) 11/06/2002 EP02742563.6

(97) 05/08/2009 EP1401825


(73) **Virochem Pharma Inc.**
275 Armand-Frappier Blvd. Laval,
Quebec H7V 4A7, CA

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) CHAN, Chun, Kong, Laval;
 BEDARD, Jean;
 DAS, Sanjoy, Kumar;
 NGUYEN BA, Nghe;
 PEREIRA, Oswy, Z.;
 REDDY, Thumkunta, Jagadeeswar;
 SIDDIQUI, M., Arshad;
 WANG, Wuyi and
 YANNOPOULOS, Constantin


(54) **ТИОФЕН ДЕРИВАТИ КАКО АНТИВИРУСНИ**
АГЕНСИ ПРОТИВ ФЛАВОВИРУСНИ
ИНФЕКЦИИ

(57) 1. Соединение коешто ја има формулата I:





или негови фармацевтски прифатливи соли
 каде што,

X е избран од:



кадешто

M е избран од:




кадешто

R₄ е C₁₋₆ алкил;

R₆ е избран од H, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил,
 C₂₋₁₂ алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл, и
 C₃₋₁₂ хетероаралкил, C₆₋₁₆ аралкил, и

R₁₅ е избран од H или C₁₋₆ алкил;

J е избран од:



кадешто, W е избран од O, S или NR₇, кадешто
 R₇ е избран од H, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил,
 C₂₋₁₂ алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл,
 C₃₋₁₂ хетероаралкил, C₆₋₁₆ аралкил;

R₆ е избран од H, C₁₋₁₂ алкил, C₆₋₁₄ арил или
 C₆₋₁₆ аралкил.

Y₁ е избран од врска, C₂₋₆ алкенил или C₂₋₆
 алкинил;

Y е избран од COOR₁₆, COCOOR₅, P(O)
 OR_aOR_b, S(O)OR₅, S(O)₂OR₅, тетразол,
 CON(R₉)CH(R₅)COOR₅, CON(R₉)-SO₂-R₅, или
 CONR₉OH, кадешто R₉, R₅ се секој независно
 избрани од H, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил,
 C₂₋₁₂ алкинил, C₃₋₁₂ хетероцикл, C₃₋₁₈
 хетероаралкил, C₆₋₁₈ аралкил;

R_a и R_b се секој независно избрани од H, C₁₋₁₂
 алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂ алкинил, C₆₋₁₄ арил,
 C₃₋₁₂ хетероцикл, C₃₋₁₈ хетероаралкил, C₆₋₁₈
 аралкил;

или R_a и R_b се земени заедно со кислороди
 за да се формира 5-10 член хетероцикл;

R₁₆ е избран од H, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил,
 C₂₋₁₂ алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл,
 C₃₋₁₈ хетероаралкил и C₆₋₁₈ аралкил; дава
 дека R₁₆ е поинаков од метил или етил;

R₁ е избран од C₂₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂
 алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл, C₃₋₁₈
 хетероаралкил или C₆₋₁₈ аралкил;

R₂ е избран од C₂₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил, C₂₋₁₂
 алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл, C₃₋₁₈
 хетероаралкил или C₆₋₁₈ аралкил;

R₃ е избран од H, C₁₋₁₂ алкил, C₂₋₁₂ алкенил,
 C₂₋₁₂ алкинил, C₆₋₁₄ арил, C₃₋₁₂ хетероцикл,
 C₃₋₁₈ хетероаралкил или C₆₋₁₈ аралкил;

Z е избран од H, халоген, C₁₋₆ алкил;

со клаузула дека:

кога X е бензамид и R₁ е фенил Y₁ е врска и
 Y е COOH тогаш R₃ е поинаков од водород.

Има уште 89 патентни барања.

(51) **F 42B 12/06, 12/34, 12/74** (11) **903296**
(13) **T1**

(21) 2009/339 (22) 30/10/2009
(45) 31/08/2010

(30) 569876P 11/05/2004 US

(96) 09/05/2005 EP05735953.1

(97) 16/09/2009 EP1745260

(73) **RUAG, Ammotec AG**
Uttigenstrasse 67 3602 Thun, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) SPATZ, Peter;
BAUMGARTNER, Hans and
SCHAER, Fritz

(54) **КУРШУМ КОЈ НЕ СОДРЖИ ОЛОВО**

(57) 1. Куршум со мал калибар (100), чиј што преден регион е конусен или со зашилен лак, потоа има средишен цилиндричен дел и заден регион кој се протега конусно, којшто се состои од:

- надворешна обвивка (5) направена од бакарно-цинкова легура, при што наведената обвивка (5) формира речиси цилиндричен празен простор,


- тврдо јадро (4) направено од челик или синтеруван материјал којшто е вметнат во шупливиот простор на обвивката (5), кон врвот (1, 1'),

- јадро на обвивката (8) направено од бакарно-цинкова легура, чијашто форма е соодветна за припојување кон тврдото јадро (4), коешто има цилиндричен празен простор (10) којшто е отворен на предната страна, назначен со тоа, што:

- отворената страна на празниот простор (10) содржи модел на конусна предна страна која е прицврстена за тврдото јадро (4) и херметички го затвора тврдото јадро на предната страна; и

- јадрото на обвивката (8) е во контакт на периферијата преку целата своја должина, а во најмала мерка во задниот регион на обвивката (5) е прицврстено со фрикциона врска.

Има уште 10 патентни барања.




Слика 1

- (51) **A 61K 31/4365** (11) **903274**
 (21) 2009/340 (13) **T1**
 (22) 30/10/2009
 (45) 31/08/2010
 (30) 20050689183P 10/06/2005 US
 (96) 06/06/2006 EP06772240.5
 (97) 02/09/2009 EP1896019
 (73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) DZIENNIK, David, Brian;
 EDELMAN, Tamara, Beth;
 OREN, Peter, Lloyd and
 TERNIK, Robert, Louis

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА ТИЕНОПИРИДИН
ИНХИБИТОР НА ТРОМБОЦИТНА
АГРЕГАЦИЈА**

- (57) 1. Формулација којашто содржи терапевтски
ефективна количина на соединението со
формула I



спакувано во гас-инертно блистер пакување
отпорно на воздух и влага.

Има уште 13 патентни барања.



- (51) **A 61K 39/395** (11) **903320**
(13) **T1**
(21) 2009/347 (22) 10/11/2009
(45) 31/08/2010
- (30) 20030517337P 04/11/2003 US;
20030525579P 26/11/2003 US and
20040565710P 27/04/2004 US
- (96) 04/11/2004 EP04810510.0
(97) 04/11/2009 EP1682180
- (73) **Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.**
4560 Horton Street, Emeryville,
CA 94608, US
- (74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
- (72) **LONG, Li;**
LUQMAN, Mohammad;
YABANNAVAR, Asha;
ZAROR, Isabel;
CHEN, Bao-Lu;
LU, Xiaofeng;
LEE, Sang, Hoon and
HURST, Deborah
- (54) **АНТАГЕНИСТИЧНИ АНТИ-CD40 МОНО-**
КЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА И МЕТОДИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА
- (57) 1. Човеково моноклонално антитело што е способно за специфично поврзување со човеков антиген CD40 на површината на дадена клетка, каде што споменатото

моноклонално антитело е ослободено од значителна агонистичка активност кога споменатото антитело се врзува за CD40 антигенот на површината на споменатата клетка, растот или диференцијацијата на споменатата клетка е инхибирана, каде споменатото антитело е одбрано од групата која се состои од:


а) Моноклонално антитело што се врзува за епитоп способен за врзување со моноклоналното антитело CHIR - 5.9 добиено од хибридомна клеточна линија со ATCC како патентен депозит број PTA - 5543

б) Моноклонално антитело што се врзува за епитоп што опфаќа остатоци од 82-87 од човековата CD40 секвенца прикажана во SEQ ID NO : 10 или SEQ ID NO : 12


в) Моноклонално антитело што се врзува за епитоп што опфаќа остатоци од 82-89 од човековата CD40 секвенца прикажана во SEQ ID NO : 10 или SEQ ID NO : 12

г) Моноклонално антитело што се натпреварува со моноклонално антитело CHIR - 5.9 што се добива од хибридна клетка наталожена со ATCC како патентен депозит број PTA - 5542 или моноклонално антитело CHIR - 12.12 добиено од хибридна клетка наталожена со ATCC како патентен депозит број PTA - 5543 во конкурентно задолжително испитување.

Има уште 33 патентни барања.



- (51) **C 07D 471/18**, (11) **903325**
 A 61K 31/439, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 10/11/2009
 (21) 2009/348 (45) 31/08/2010
 (30) 20050008528 12/08/2005 FR
 (96) 07/08/2006 EP06794298.7
 (97) 07/10/2009 EP1915375
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) GALLI, Frederic;
 LECLERC, Odile;
 LOCHEAD, Alistair and
 VACHE, Julien
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 5-ПИРИДИНИЛ-1-**
АЗАБИЦИКЛО [3.2.1] ОКТАН, МЕТОДА
ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединение претставено со формулата
 (I):



(I)


каде што:

R претставува група одбрана од пиразолил, имидазолил, триазолил, оксазолил, оксадиазолил, тиазолил, изотиазолил, тиадиазолил и тетразолил, при што оваа група може да биде супституирана со една или повеќе групи одбрани од атоми на халоген и (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, трифлуорометокси, трифлуорометил, нитро, цијано, хидроксил, amino, (C1-C6) алкиламино и ди(C1-C6)алкиламино групи; врската јаглерод-јаглерод помеѓу положбите 3 и 4 на азабициклооктанскиот прстен може да биде единечна или двојна врска; во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват. Има уште 20 патентни барања.



- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/20, 31/366,
31/397, 9/28 | (11) 903280 | (72) KROSELJ, Vesna; |
| (21) 2009/349 | (13) T1 | LAKSE, Renata; |
| | (22) 11/11/2009 | TOPORISIC, Rebeka and |
| | (45) 31/08/2010 | KASTELIC, Joze |
| (30) EРA05014680 06/07/2005 EP | | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ |
| (96) 30/06/2006 EP06762303.3 | | СИМВАСТАТИН И ЕЗЕТИМБ |
| (97) 21/04/2010 EP1901736 | | (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи |
| (73) KRKA d.d., Novo mesto | | симвастатин и езетимиб, <i>назначен со тоа</i> |
| Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI | | <i>што</i> не содржи антиоксиданси. |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | Има уште 11 патентни барања. |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |

- (51) **C 08K 5/103**, (11) **903326**
C 07C 69/675, 69/732 (13) **T1**
(21) 2009/353 (22) 16/11/2009
(45) 31/08/2010
(30) 19990019683 19/08/1999 GB and
19990167923P 29/11/1999 US
(96) 09/08/2000 EP05077261.5
(97) 07/10/2009 EP1624014 B1
(73) **DANISCO A/S**
Langebrogade 1 P.O. Box 17
1001 Copenhagen K., DK
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Nielsen, Bjarne;
Sparso, Flemming Vang and
Kristiansen, Jorgen Kirk
(54) **СПЕЦИФИЧНИ АЦИЛИРАНИ ГЛИЦЕРОЛНИ**
СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПЛАСТИФИКАТОРИ
ВО ПОЛИМЕРИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Постапка за добивање соединение со
формулата:




каде што R_1 , R_2 и R_3 се, независно еден од друг, одбрани од ацилна група или атом на водород,

при што најмалку еден од наведените R_1 , R_2 и R_3 е ацилна група (кратка ацилна група) со 2 до 6 јаглеродни атоми; при што најмалку еден од наведените R_1 , R_2 и R_3 е ацилна група со разгранет синџир (долга ацилна група) која се состои од синџир со 10 до 20 јаглеродни атоми и хидрофилна разгранета група, каде што наведената хидрофилна разгранета група е ацилна група или нејзин дериват;


при што наведената постапка е **назначена со тоа што** ги опфаќа следните етапи:

а) ацилација на првото триглицеридно соединение со формулата:




каде што секој $\text{R}_{1\text{A}}$, $\text{R}_{2\text{A}}$ и $\text{R}_{3\text{A}}$ е група на масна киселина, која се состои од или има ланец со 10 до 20 јаглеродни атоми, со што се добива ацилирано триглицеридно соединение;

б) реакција на наведениот ацилиран триглицерид со второ триглицеридно соединение со формулата:



каде што секој $\text{R}_{1\text{B}}$, $\text{R}_{2\text{B}}$ и $\text{R}_{3\text{B}}$ е ацилна група (кратка ацилна група) со 2 до 6 јаглеродни атоми; и

в) прочистување по пат на дестилација, со што се добива соединението со формулата:



Има уште 28 патентни барања.

- (51) **C 07K 14/62,** (11) **903327**
A 61K 38/28 (13) **T1**
- (21) 2009/354 (22) 16/11/2009
 (45) 31/08/2010
- (30) 20010036744 21/12/2001 US;
 20010318197P 07/09/2001 US and
 20020349462P 18/01/2002 US
- (96) 06/09/2002 EP02766246.9
- (97) 28/10/2009 EP1430082
- (73) **Biocon Limited**
20th K.M. Hosur Road, Electronics City P.O.
Bangalore 560 100, Karnataka, IN
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) SOLTERO, Richard;
 RADHAKRISHNAN, Balasingham and
 EKWURIBE, Nnochiri, N.
- (54) **МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗА НА КОНЈУГАТИ НА**
ПОЛИПЕПТИД-ОЛИГОМЕР НА ИНСУЛИН,
ПОТОА КОНЈУГАТИ НА ПОЛИПЕПТИД-
ОЛИГОМЕР НА ПРОИНСУЛИН И МЕТОДИ
ЗА НИВНА СИНТЕЗА
- (57) 1. Метода за синтеза на монокоњугат на
 инсулин-олигомер, *назначена со тоа што*
 содржи:

i) доведување во контакт на проинсулин со олигомер,

каде што наведениот проинсулин содржи инсулин кој има А-ланец и В-ланец, како и поврзувачки С-пептид споен на првиот крај со С-терминалот на В-ланецот, а на другиот крај споен со N-терминалот на А-ланецот со пептидни врски, потоа водечки пептид споен со N-терминалот на В-ланецот со пептидна врска, при што пептидните врски може ензимски да се расцепат и да се добие монокоњугат на инсулин-олигомер; и


каде што наведениот олигомер содржи хидрофилна и липофилна средина; и

каде што наведениот проинсулин и олигомер се доведуваат во контакт во услови кои дозволуваат да се изврши спојување на наведениот олигомер со лизински остаток од инсулинскиот дел на наведениот проинсулин и да се добие монокоњугат на проинсулин-олигомер; и

ii) ензимско расцепување на С-пептидот и водечкиот пептид од наведениот монокоњугат на проинсулин-олигомер, со што се добива монокоњугат на инсулин-олигомер.


Има уште 31 патентни барања.

Добивање на инсулин модифициран со B-29 Lys со употреба на проинсулин



- (51) **C 07D 209/30**, (11) **903328**
 A 61K 31/405, (13) **T1**
 A 61P 11/00, 37/00, (22) 16/11/2009
 C 07D 209/42 (45) 31/08/2010
- (21) 2009/355
 (30) 20050005048 11/03/2005 GB
 (96) 10/03/2006 EP06726357.4
 (97) 09/09/2009 EP1856045
- (73) **Oxagen Limited**
Oxfordshire OX14 4RY, GB
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) ARMER, Richard, Edward;
 BOYD, Edward, Andrew and
 HAY, Philip, Andrew
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА-
 ИНДОЛ СО АКТИВНОСТ НА ПГД2
 АНТАГОНИСТИ**

- (57) 1. Соединение со општа формула (I):



при што R¹ е хало или цијано;
 R² е C₁-C₄ алкил; а
 R³ е фенил заменет со еден или повеќе
 субституенти избрани од C₁-C₆ алкил, хало
 или -SO₂(C₁-C₆ алкил);
 или фармацевтски прифатлива сол, хидрат,
 солват или комплекс од тоа.
 Има уште 15 патентни барања.

- (51) **C 08K 13/02** (11) **903329**
 (13) **T1**
 (21) 2009/356 (22) 17/11/2009
 (45) 31/08/2010
- (30) 102006018528 21/04/2006 DE
 (96) 19/04/2007 EP07724388.9
 (97) 11/11/2009 EP2010601
- (73) **Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert
 Murjahn Stiftung & Co. KG**
Rossdorfer Strasse 50,
64372 Ober-Ramstadt, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

- (72) JAGER, Jurgен and
 WAGNER, Frank

- (54) **ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ПЕНА**


(57) 1. Изолационен материјал од пена, којшто
 е формиран од честички на експанзивен
 полимерски стирен кои содржат топлински
 изолациони материјали, **назначен со
 тоа што** е формиран од рефлектирачки
 честички кои содржат честички на
 полимерски стирен со топлински изолациони
 материјали со претежно рефлектирачки
 својства и апсорбирачки честички кои
 содржат честички на полимерски стирен
 со топлински изолациони материјали со
 претежно апсорпциони својства.
 Има уште 14 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/192,** (11) **903330**
 C 07C 211/56, 309/00, (13) **T1**
 309/65, 309/67, 309/73, (22) 17/11/2009
 311/00, 311/08, 311/21, (45) 31/08/2010
 57/32, 57/42, 57/46, 57/50,
 59/48, 59/68
 (21) 2009/357
 (30) 20010002434 20/11/2001 EP
 (96) 19/11/2002 EP02787726.5
 (97) 04/11/2009 EP1455773
 (73) **Dompe' S.P.A.**
Localita Campo di Pile sne
67100 L'Aquila, IT
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (72) ALLEGRETTI, Marcello;
 CESTA, Maria, Candida;
 BERTINI, Riccardo;
 COLOTTA, Francesco and
 BIZZARRI, Cinzia

(54) **2-АРИЛ-ПРОПИОНИЧНИ КИСЕЛИНИ
 И ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
 СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

- (57) 1. Соединенија на (R,S)-2-Арил-пропионична
 киселина со формула (Ia) и нивните единечни
 (R) и (S) енантиомери:



(Ia)

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
 каде што Ar е прстен на фенил супституиран
 во 4 (пара) позиција со група селектирана
 од C₁-C₅-сулфонилокси, супституиран или
 несупституиран бензенсулфонилокси, C₁-
 C₅-алкансулфониламино, супституиран или
 несупституиран бензенсулфонилметил.
 Има уште 7 патентни барања.

- (51) **C 07D 405/06** (11) **903331**
 (13) **T1**
 (21) 2009/358 (22) 17/11/2009
 (45) 31/08/2010

(30) 20040003828 13/04/2004 FR

(96) 21/02/2005 EP05290383.8

(97) 11/11/2009 EP1614687


(73) **Les Laboratoires Servier**
12, place de la Defense
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301,
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) Souvie, Jean-Claude;
 Lecouve, Jean-Pierre;
 Lerestif, Jean-Michel and
 Brigot, Daniel

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА**
1,3,4,5-ТЕТРАХИДРО-2Н-БЕНЗАЗЕПИН-
2-ЕДЕН ДЕРИВАТИ И НИВНА ПРИМЕНА
ПРИ СИНТЕЗА НА ИВАБРАДИН И НЕГОВИ
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ

(57) 1. Процес за синтеза на соединенија со формула (I):



каде што R_1 и R_2 , кои можат да бидат исти или различни, секој претставува линеарна или разгранета (C_1 - C_8) алкокси група, или заедно со атомот на јаглерод кој ги носи, формираат прстен на 1,3-диоксан, 1,3-диоксолан или 1,3-диоксепан, **карактеристични по тоа што** соединението со формула (VI) :



кадешто R_1 и R_2 се како што е дефинирано погоре,

е субјект на каталитичка реакција на хидрогенација,

во некиселински раствор,

и потоа смесата од реакцијата се филтрира за да се добие соединение со формула (I).

Има уште 8 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/14 | (11) 903332 | (54) СТАБИЛИЗИРАНИ СУПЕРЗАСИТЕНИ |
| | (13) T1 | ЦВРСТИ РАСТВОРИ ОД СТЕРОИДНИ |
| (21) 2009/359 | (22) 19/11/2009 | ЛЕКОВИ |
| | (45) 31/08/2010 | |
| (30) 20040075714 10/03/2004 EP and | | (57) 1. Прашкост состав кој содржи стероиден |
| 20040551330P 10/03/2004 US | | молекул; и аморфен кварц кој има |
| (96) 10/03/2005 EP05718248.7 | | специфична површинска област од барем 250 |
| (97) 09/09/2009 EP1765290 | | m ² /g; назначен со тоа што стероидниот |
| (73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | | молекул е растворен во растворувач |
| Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE | | апсорбиран на површината од аморфниот |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | кварц и каде што стероидниот молекул е |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | присутен во растворувачот во суперзаситена |
| (72) FUNKE, Adrian; | | концентрација. |
| WAGNER, Torsten and | | Има уште 12 патентни барања. |
| LIPP, Ralph | | |

- (51) **C 07D 223/16**, (11) **903333**
A 61K 31/55, (13) **T1**
A 61P 3/06, 9/10, (22) 19/11/2009
C 07D 223/14, 223/32, (45) 31/08/2010
225/06, 403/04, 403/12,
405/06, 405/12, 413/04, 491/04

(21) **2009/361**

(30) 20030509736P 08/10/2003 US

(96) 07/10/2004 EP04793889.9

(97) 09/09/2009 EP1670768


(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) MAYHUGH, Daniel, Ray;
CAO, Guoqing;
ESCRIBANO, Ana Maria, Lilly, S.A.;
FERNANDEZ, Maria Carmen, Lilly, S.A.;
FIELDS, Todd;
GERNERT, Douglas, Linn;
CIOFFI, Christopher, Lawrence;
HERR, Robert, Jason;
MANTLO, Nathan, Bryan;
MARTIN DE LA NAVA, Eva Maria, Lilly, S.A.;
MATEO HERRANZ, Ana Isabel, Lilly, S.A. and
WANG, Xiaodong

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА**
ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСЛИПИДЕМИЈА

(57) 1. Соединение со формула I



каде што

n е 0, 1, 2 или 3;

m е 0, 1, 2 или 3;

p е 1 или 2;

q е 0, 1, 2 или 3;

Y е врска, C=O или S(O)t; кадешто t е 0, 1 или 2;

R1 е избран од група составена од хидрокси, C1-C6 алкил, арил, C2-C6 алкенил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкил-хетероциклил, C3-

C8 циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил, C1-C6 алкиларил, хетероциклил, C2-C6 алкилалкохол, C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил, -OC1-C6 халоалкил, -OC1-C6 алкилхетероциклил, -OC3-C8 циклоалкил, -OC1-C6 алкилциклоалкил, -NR7R8 и -OC1-C6 алкиларил, -O-хетероциклил, и -OC1-C6 алкилхетероциклил; дава дека R1 не е хидрокси кога Y е S(O)t, CO или кога n и y се заедно нула; и кадешто секој од циклоалкил, арил и хетероцикличната група е опционално супституирана со 1 до 3-групи независно избрани од оксо, хидрокси, хало, C1-C6 алкил, C2-C6 алкен, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкилалкохол, CONR11R12, NR11SO2R12, NR11COR12, C0-C3 алкил NR11R12, C1-C3 алкилCOR11C0-C6 алкилCOOR11, цијано, C1-C6 алкилциклоалкил, фенил, -OC1-C6 алкилциклоалкил, -OC1-C6 алкиларил, -OC1-C6 алкилхетероциклил, и C1-C6 алкиларил;

R2 е сврзано со јаглеродни атоми и е група независно избрано од водород, хидрокси, хало, C1-C6 алкил, C2-C6 алкен, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкил, CONR11R12, NR11SO2R12, NR11COR12, C0-C6 алкилNR11R12, C0-C6 алкилCOR11, C0-C6 алкилCOOR11, цијано, нитро, C0-C6 алкилциклоалкил, фенил, и C0-C6 алкиларил хетероциклил, C3-C8 циклоалкил и C1-C6 халоалкил;

R4 е група претставена со формулата -NR9R10;

R5 е избран од група составена од водород, хидрокси, халоген C1-C6 халоалкил, C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкиларил, C1-C6 алкилхетероциклил, арил, хетероциклил, цијано, нитро, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил, -OC1-C6 халоалкил, -C0-C6 алкилNR7R8, C0-C6 алкилCOR7, C0-C6 алкилCO2R7, C0-C6 алкилCONR7R8, CONR7SO2R8, NR7SO2R8, NR7COR8, N=CR7R8, OCONR7R8, S(O), R7 SO2NR7R8, C1-C6 алкилалкохол, -OC1-C6 алкилхетероциклил, и -OC1-C6 алкиларил кадешто секој од алкил, циклоалкил, арил и хетероциклични групи е опционално супституирана со оксо, алкилокси, арилокси и кадешто билокоја од две R5 групи може да се комбинираат за да се формира опционално супституиран 5-7 член карбоцикличен или хетероцикличен, заситен или незаситен прстен фузиран со A-прстен кон којшто тие се сврзани;

R6 е независно избран од група составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, хидрокси, COR7, C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил, -OC1-C6 халоалкил, C1-C6 алкилNR11R12, C3-C8 циклоалкил,



хетероциклил, арил, и C_1-C_6 алкилциклоалкил; секој R^7 е независно избран од група составена од водород, C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, $-OC_1-C_6$ алкил, C_1-C_6 халоалкил, $-O$ -арил, $-OC_3-C_8$ циклоалкил, $-O$ -хетероциклил, $-NR^{11}R^{12}$, $-C_1-C_6$ алкилциклоалкил, $-OC_1-C_6$ алкилциклоалкил, $-OC_1-C_6$ алкилхетероциклил, C_1-C_6 алкилхетероциклил, $-OC_1-C_6$ алкиларил, C_3-C_8 циклоалкил, хетероциклил, арил, и C_1-C_6 алкиларил, каде што секој алкил, циклоалкил, хетероциклична или арил група е опционално супституирана со 1-3 групи независно избрана од хидрокси, халоген, оксо, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкокси, SO_2R^{11} , $SO_2NR^{11}R^{12}$, C_1-C_6 алкил $SO_2NR^{11}R^{12}$, $COOR^{11}$, C_1-C_6 халоалкил, и $NR^{11}R^{12}$ или R^{11} и R^{12} се комбинира за да се формира азот содржан во хетероцикличен прстен којшто има 0, 1 или 2 дополнителни хетероатоми избрани од кислород, азот и сулфур и каде што азотот содржи хетероциклил којшто е опционално супституиран со оксо или C_1-C_6 алкил;

секој R^8 е независно избран од групата составена од водород, C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, $-OC_1-C_6$ алкил, C_1-C_6 халоалкил, $-O$ -арил, $-OC_3-C_8$ циклоалкил, $-O$ -хетероциклил, $-NR^{11}R^{12}$, $-C_1-C_6$ алкилциклоалкил, $-OC_1-C_6$ алкилциклоалкил, $-OC_1-C_6$ алкилхетероциклил, C_1-C_6 алкилхетероциклил, $-OC_1-C_6$ алкиларил, C_3-C_8 циклоалкил, хетероциклил, арил и C_1-C_6 алкиларил, каде што секој алкил, циклоалкил, хетероциклична или арил група опционално супституирана со 1-3 групи независно избрани од хидрокси, халоген, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 халоалкил и $NR^{11}R^{12}$, или R^{11} и R^{12} комбинира за да формираат азот содржан во хетероцикличен прстен којшто има 0, 1 или 2 дополнителни хетероатоми избрани од кислород, азот и сулфур и каде што азотот содржан во хетероциклилот е опционално супституиран со оксо или C_1-C_6 алкил;

R^9 е COR^7 или $S(O)_tR^7$ каде што R^7 е дефинирано погоре;

R^{10} е избран од групата составена од арил, C_1-C_6 алкиларил, C_2-C_6 алкениларил, C_2-C_6 алкиниларил, C_1-C_6 алкилхетероциклил, C_2-C_6 алкенилхетероциклил, C_1-C_6 алкилциклоалкил, C_1-C_6 алкил- O - C_1-C_6 алкиларил и каде што секој циклоалкил, арил или хетероциклична група е опционално супституирана со 1-3 групи независно избрани од групата составена од хидрокси, оксо, $-SC_1-C_6$ алкил, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкенил, C_1-C_6 алкинил, C_1-C_6 халоалкил,

халоген, C_1-C_6 алкокси, арилокси, C_1-C_6 алкенилокси, C_1-C_6 халоалкоксиалкил, C_0-C_6 алкил $NR^{11}R^{12}$, $-OC_1-C_6$ алкиларил, нитро, цијано, C_1-C_6 халоалкилалкохол, и C_1-C_6 алкилалкохол;

R^{11} и R^{12} се независно избрани од групата составена од водород, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкенил, C_3-C_8 циклоалкил, хетероциклил, арил, C_1-C_6 алкиларил, каде што секој арил циклоалкил и хетероциклична група е опционално супституирана со 1-3 групи независно избрани од халоген, C_1-C_6 алкилхетероциклил и C_1-C_6 халоалкил или R^{11} и R^{12} комбинира за да формира азот којшто содржи хетероцикличен прстен којшто може да има 0, 1, или 2 дополнителни хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур и е опционално супституиран со оксо, C_1-C_6 алкил, COR^7 , и SO_2R^7 ; или фармацевтски прифатлива сол, солват, енантиомер, рацемат, диастереомер или негова смеса.

Има уште 21 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07C59/90	C07C59/90	903289 T1	A61P29/00	C07K1/00	903288 T1
C07C62/24	C07C59/90	903289 T1	C07D487/14	C07D487/14	903307 T1
C07C69/78	C07C59/90	903289 T1	A61K31/519	C07D487/14	903307 T1
C07C235/34	C07C59/90	903289 T1	A61P25/16	C07D487/14	903307 T1
C07C311/50	C07C59/90	903289 T1	C07C69/74	C07C69/74	903303 T1
C07C317/28	C07C59/90	903289 T1	C07C61/06	C07C69/74	903303 T1
C07D257/06	C07C59/90	903289 T1	C07C61/20	C07C69/74	903303 T1
C07D277/34	C07C59/90	903289 T1	C07C49/105	C07C69/74	903303 T1
A61K31/12	C07C59/90	903289 T1	C07C49/297	C07C69/74	903303 T1
A61K31/165	C07C59/90	903289 T1	C07C49/395	C07C69/74	903303 T1
A61K31/18	C07C59/90	903289 T1	C07C49/597	C07C69/74	903303 T1
A61K31/19	C07C59/90	903289 T1	C07D261/20	C07C69/74	903303 T1
A61K31/192	C07C59/90	903289 T1	C07D233/54	C07C69/74	903303 T1
A61K31/235	C07C59/90	903289 T1	C07D341/00	C07C69/74	903303 T1
A61K31/41	C07C59/90	903289 T1	A61K31/55	A61K31/55	903300 T1
A61K31/426	C07C59/90	903289 T1	A61K31/56	A61K31/55	903300 T1
C07K14/605	C07K14/605	903301 T1	A61K31/57	A61K31/55	903300 T1
A61K38/26	C07K14/605	903301 T1	A61K31/58	A61K31/55	903300 T1
A61P3/10	C07K14/605	903301 T1	A61K9/00	A61K31/55	903300 T1
A01N47/24	A01N47/24	903287 T1	A61P37/08	A61K31/55	903300 T1
H04L9/06	H04L9/06	903305 T1	A61P27/14	A61K31/55	903300 T1
A61K9/12	A61K9/12	903306 T1	A61P11/06	A61K31/55	903300 T1
A61K31/403	A61K31/403	903284 T1	A61K31/565	A61K31/565	903321 T1
A61P27/02	A61K31/403	903284 T1	A61K47/10	A61K31/565	903321 T1
A61K47/48	A61K47/48	903302 T1	A61K47/12	A61K31/565	903321 T1
A61K31/704	A61K47/48	903302 T1	A61K47/14	A61K31/565	903321 T1
A61K31/4995	A61K47/48	903302 T1	8A61P5/26	A61K31/565	903321 T1
A61K45/06	A61K47/48	903302 T1	A61K9/08	A61K9/08	903322 T1
A61P35/00	A61K47/48	903302 T1	A61K31/165	A61K9/08	903322 T1
C07C227/40	C07C227/40	903304 T1	A61K47/20	A61K9/08	903322 T1
C07C229/28	C07C227/40	903304 T1	A61K47/26	A61K9/08	903322 T1
G01S5/10	G01S5/10	903308 T1	A61K9/00	A61K9/08	903322 T1
B65B1/36	B65B1/36	903282 T1	C07K16/24	C07K16/24	903323 T1
C07D213/74	C07D213/74	903286 T1	C12N5/10	C07K16/24	903323 T1
C07D285/08	C07D213/74	903286 T1	C12N15/12	C07K16/24	903323 T1
C07D295/18	C07D213/74	903286 T1	C12N15/63	C07K16/24	903323 T1
C07D239/42	C07D213/74	903286 T1	A61K39/395	C07K16/24	903323 T1
C07D487/08	C07D213/74	903286 T1	C12N15/11	C12N15/11	903324 T1
C07D211/58	C07D213/74	903286 T1	C07K14/59	C12N15/11	903324 T1
C07D401/12	C07D213/74	903286 T1	A61K38/04	C12N15/11	903324 T1
C07D211/46	C07D213/74	903286 T1	C07D513/04	C07D513/04	903310 T1
C07D215/46	C07D213/74	903286 T1	C07D487/04	C07D513/04	903310 T1
C07D241/20	C07D213/74	903286 T1	C07D403/14	C07D403/14	903311 T1
A61K31/496	C07D213/74	903286 T1	C07D401/14	C07D403/14	903311 T1
A61P29/00	C07D213/74	903286 T1	C07D405/14	C07D403/14	903311 T1
C07K1/00	C07K1/00	903288 T1	C07D403/10	C07D403/14	903311 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D491/04	C07D403/14	903311 T1	A61P7/10	C07C311/08	903299 T1
C07D413/14	C07D403/14	903311 T1	A61P9/12	C07C311/08	903299 T1
C07D417/14	C07D403/14	903311 T1	C07D487/04	C07D487/04	903312 T1
C07D471/04	C07D403/14	903311 T1	A61K31/55	C07D487/04	903312 T1
C07D487/04	C07D403/14	903311 T1	A61P31/10	C07D487/04	903312 T1
A61K31/4184	C07D403/14	903311 T1	C07D401/04	C07D401/04	903291 T1
A61P31/04	C07D403/14	903311 T1	C07D417/14	C07D401/04	903291 T1
F26B3/36	F26B3/36	903319 T1	A61K31/4545	C07D401/04	903291 T1
A61L11/00	F26B3/36	903319 T1	A61P29/00	C07D401/04	903291 T1
B09B3/00	F26B3/36	903319 T1	A61P13/00	C07D401/04	903291 T1
C07D207/48	C07D207/48	903318 T1	A61K31/506	A61K31/506	903285 T1
C07D401/12	C07D207/48	903318 T1	C07D403/12	A61K31/506	903285 T1
C07D403/12	C07D207/48	903318 T1	C07D409/14	A61K31/506	903285 T1
A61K31/404	C07D207/48	903318 T1	C07D495/04	A61K31/506	903285 T1
A61K31/4155	C07D207/48	903318 T1	C07D487/04	A61K31/506	903285 T1
A61K31/4439	C07D207/48	903318 T1	C07D471/04	A61K31/506	903285 T1
A61K31/5377	C07D207/48	903318 T1	C07D401/14	A61K31/506	903285 T1
A61K31/40	C07D207/48	903318 T1	C07D417/04	A61K31/506	903285 T1
A61K31/4025	C07D207/48	903318 T1	C07D403/14	A61K31/506	903285 T1
A61P35/00	C07D207/48	903318 T1	A61P35/00	A61K31/506	903285 T1
C07D409/14	C07D207/48	903318 T1	C07D471/04	C07D471/04	903283 T1
C07D409/12	C07D207/48	903318 T1	A61K31/437	C07D471/04	903283 T1
C07D413/12	C07D207/48	903318 T1	A61P35/00	C07D471/04	903283 T1
C07D405/12	C07D207/48	903318 T1	C07D401/14	C07D401/14	903290 T1
C07D417/14	C07D207/48	903318 T1	C07D405/14	C07D401/14	903290 T1
A61K9/16	A61K9/16	903317 T1	C07D409/14	C07D401/14	903290 T1
A61K31/445	A61K9/16	903317 T1	A61K31/4439	C07D401/14	903290 T1
C07D413/14	C07D413/14	903316 T1	A61K31/506	C07D401/14	903290 T1
A61P7/02	C07D413/14	903316 T1	A61P17/06	C07D401/14	903290 T1
A61K31/422	C07D413/14	903316 T1	A61P35/00	C07D401/14	903290 T1
C07D403/06	C07D403/06	903315 T1	C07D501/56	C07D501/56	903295 T1
C07D207/16	C07D403/06	903315 T1	A61K31/545	C07D501/56	903295 T1
C07D211/60	C07D403/06	903315 T1	A61K31/04	C07D501/56	903295 T1
A61K31/445	C07D403/06	903315 T1	C07D413/14	C07D413/14	903277 T1
A61K31/405	C07D403/06	903315 T1	A61K31/4245	C07D413/14	903277 T1
G21F5/018	G21F5/018	903314 T1	A61P9/12	C07D413/14	903277 T1
C07D205/04	C07D205/04	903313 T1	C07C315/02	C07C315/02	903278 T1
C07D205/06	C07D205/04	903313 T1	C07C315/06	C07C315/02	903278 T1
C07D403/10	C07D205/04	903313 T1	C07C317/46	C07C315/02	903278 T1
C07D403/04	C07D205/04	903313 T1	A61K31/277	C07C315/02	903278 T1
C07D409/14	C07D205/04	903313 T1	A61P5/28	C07C315/02	903278 T1
C07D403/14	C07D205/04	903313 T1	A61P43/00	C07C315/02	903278 T1
C07D409/06	C07D205/04	903313 T1	C07D401/04	C07D401/04	903279 T1
C07D401/12	C07D205/04	903313 T1	A61P19/02	C07D401/04	903279 T1
C07D409/12	C07D205/04	903313 T1	A61P29/00	C07D401/04	903279 T1
C07D401/06	C07D205/04	903313 T1	A61K31/70	A61K31/70	903297 T1
C07D403/06	C07D205/04	903313 T1	A61K47/10	A61K31/70	903297 T1
A61K31/397	C07D205/04	903313 T1	A61K47/12	A61K31/70	903297 T1
A61P25/00	C07D205/04	903313 T1	A61K47/26	A61K31/70	903297 T1
C07C311/08	C07C311/08	903299 T1	C07D209/42	C07D209/42	903281 T1
C07D221/16	C07C311/08	903299 T1	C07K14/47	C07K14/47	903273 T1
C07D235/14	C07C311/08	903299 T1	A61K39/395	A61K39/395	903298 T1
C07D313/12	C07C311/08	903299 T1	C07K16/32	A61K39/395	903298 T1
C07D401/06	C07C311/08	903299 T1	C07D473/00	C07D473/00	903276 T1
C07D403/06	C07C311/08	903299 T1	C07D473/32	C07D473/00	903276 T1
A61K31/18	C07C311/08	903299 T1	A61K31/52	C07D473/00	903276 T1
A61K31/553	C07C311/08	903299 T1	A61P3/00	C07D473/00	903276 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61P9/00	C07D473/00	903276 T1	C07D405/06	C07D405/06	903331 T1
C07D495/04	C07D495/04	903293 T1	A61K9/14	A61K9/14	903332 T1
C07D401/04	C07D401/04	903275 T1	C07D223/16	C07D223/16	903333 T1
A61K31/415	C07D401/04	903275 T1	A61K31/55	C07D223/16	903333 T1
A61P35/00	C07D401/04	903275 T1	A61P3/06	C07D223/16	903333 T1
C07D333/40	C07D333/40	903294 T1	A61P9/10	C07D223/16	903333 T1
C07D413/04	C07D333/40	903294 T1	C07D403/04	C07D223/16	903333 T1
C07D409/12	C07D333/40	903294 T1	C07D403/12	C07D223/16	903333 T1
C07D409/04	C07D333/40	903294 T1	C07D223/14	C07D223/16	903333 T1
C07D409/14	C07D333/40	903294 T1	C07D223/32	C07D223/16	903333 T1
C07D495/04	C07D333/40	903294 T1	C07D225/06	C07D223/16	903333 T1
C07D417/14	C07D333/40	903294 T1	C07D405/12	C07D223/16	903333 T1
C07D413/12	C07D333/40	903294 T1	07D405/06	C07D223/16	903333 T1
C07D471/10	C07D333/40	903294 T1	C07D413/04	C07D223/16	903333 T1
C07D417/12	C07D333/40	903294 T1	C07D491/04	C07D223/16	903333 T1
C07D417/04	C07D333/40	903294 T1			
A61K31/38	C07D333/40	903294 T1			
A61P31/12	C07D333/40	903294 T1			
A61K31/20	C07D333/40	903294 T1			
F42B12/06	F42B12/06	903296 T1			
F42B12/34	F42B12/06	903296 T1			
F42B12/74	F42B12/06	903296 T1			
A61K31/4365	A61K31/4365	903274 T1			
A61K39/395	A61K39/395	903320 T1			
C07D471/18	C07D471/18	903325 T1			
A61K31/439	C07D471/18	903325 T1			
A61P25/00	C07D471/18	903325 T1			
A61K9/20	A61K9/20	903280 T1			
A61K9/28	A61K9/20	903280 T1			
A61K31/366	A61K9/20	903280 T1			
A61K31/397	A61K9/20	903280 T1			
C08K5/103	C08K5/103	903326 T1			
C07C69/675	C08K5/103	903326 T1			
C07C69/732	C08K5/103	903326 T1			
C07K14/62	C07K14/62	903327 T1			
A61K38/28	C07K14/62	903327 T1			
C07D209/42	C07D209/30	903328 T1			
C07D209/30	C07D209/30	903328 T1			
A61K31/405	C07D209/30	903328 T1			
A61P11/00	C07D209/30	903328 T1			
A61P37/00	C07D209/30	903328 T1			
C08K13/02	C08K13/02	903329 T1			
A61K31/192	A61K31/192	903330 T1			
C07C57/42	A61K31/192	903330 T1			
C07C57/32	A61K31/192	903330 T1			
C07C57/46	A61K31/192	903330 T1			
C07C57/50	A61K31/192	903330 T1			
C07C59/48	A61K31/192	903330 T1			
C07C59/68	A61K31/192	903330 T1			
C07C211/56	A61K31/192	903330 T1			
C07C309/00	A61K31/192	903330 T1			
C07C309/65	A61K31/192	903330 T1			
C07C309/67	A61K31/192	903330 T1			
C07C309/73	A61K31/192	903330 T1			
C07C311/00	A61K31/192	903330 T1			
C07C311/08	A61K31/192	903330 T1			
C07C311/21	A61K31/192	903330 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) 4SC AG (51) C 07D 207/48, A 61K 31/40, 31/4025, 31/404, 31/4155, 31/4439, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 409/12, 409/14, 413/12, 417/14 (11,13) 903318 T1	Affymax, Inc. C 07K 14/505 903212 T1
Abgenix, Inc and Schering Corporation C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 12N 15/12, 15/63, 5/10 903323 T1	ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY and INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED C 07D 487/04, 207/34, 519/00, C 07F 7/18 903208 T1
AstraZeneca AB A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 07D 401/14, 403/12, 403/14, 409/14, 417/04, 471/04, 487/04, 495/04 903285 T1	ARES TRADING S.A. C 12N 5/00 903215 T1
Aventis Pharma S.A. C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 25/00, C 07D 205/06, 401/06, 401/12, 403/04, 403/06, 403/10, 403/14, 409/06, 409/12, 409/14 903313 T1	Asolo SPA A 43B 7/12, 13/14, 13/38, 17/08, 17/10, 7/08 903245 T1
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00 903283 T1	AstraZeneca AB C 07D 491/10, A 61K 31/403, 31/407, 31/438, A 61P 11/06, C 07D 209/54, 221/20, 471/10 903220 T1
BASF SE A 01N 47/24 903287 T1	C 07D 205/04, A 61K 31/396 903225 T1
Basilea Pharmaceuticals AG C 07D 501/56, A 61K 31/04, 31/545 903295 T1	C 07C 205/38, A 61K 31/192, A 61P 11/06, C 07C 255/54, 311/08, 311/29, 317/22, 317/36, 323/60, 323/65, 323/67, C 07D 213/70, 215/20, 215/36, 239/34 903227 T1
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61P 7/02 903316 T1	C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/00, C 07D 401/04, 403/04, 403/12, 407/04, 409/04, 413/04 903230 T1
A 61K 9/14 903332 T1	Aventis Pharma Deutschland GmbH C 07H 17/02, A 61K 31/7056, A 61P 3/10 903206 T1
	C 07C 381/00 903214 T1

**Aventis Pharma S.A.**

C 07D 281/10,
C 07C 271/28 903221 T1

A 61K 38/17, 31/505,
A 61P 35/00 903255 T1

C 07D 231/20,
A 61K 31/41, 31/435,
C 07D 231/12, 231/14,
401/04, 401/06, 403/04,
403/06, 409/04, 453/02,
453/06, 487/08 903242 T1

Aventis Pharmaceuticals Inc.

C 07D 471/04,
A 61K 31/437 903264 T1

Basilea Pharmaceuticals AG

C 07H 17/08,
A 61K 31/7048,
A 61P 31/04 903259 T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 7/02,
C 07D 413/14 903270 T1

**Cambridge Laboratoires
(Ireland) Limited**

A 61K 31/473,
A 61P 25/14 903247 T1

Cellzome Limited

C 07C 59/68,
A 61K 31/192,
A 61P 25/28,
C 07C 235/34, 311/17,
317/22, 59/72,
C 07D 261/08, 295/18,
295/22, 309/06 903240 T1

**CETIS, graficne in dokumentacijske storitve,
d.d.**

B 42D 15/10, 15/00 903213 T1

DOMPE' pha.r.ma S.p.A.

C 07C 235/78,
A 61K 31/16, 31/18,
A 61P 29/00,
C 07C 231/16, 233/11, 311/51,
C 07D 213/74, 213/75, 263/32,
277/30, 307/46, 307/80 903224 T1

**E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY**

A 01N 43/56, 37/50,
43/653, 43/76 903234 T1

A 01N 43/56, 61/00 903248 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

C 07D 211/04,
A 61K 31/415, 31/44,
31/445, 31/48,
A 61P 25/04,
C 07D 211/06, 235/24,
235/26, 401/04, 401/06,
403/04, 403/06, 413/04 903258 T1

A 61K 9/16, 31/485, 9/70 903223 T1

Eurokeg B.V.

B 65D 90/12, 90/02 903263 T1

**Fibrex Medical Research & Development
GmbH**

C 07K 14/75,
A 61K 38/36 903253 T1

**f-star Biotechnologische Forschungs-und
Entwicklungsges.m.b.H.**

C 07K 16/00, 19/00,
C 12N 15/62 903254 T1

Genentech, Inc.

A 61K 39/395,
C 07K 16/28 903256 T1

Geopharma ProduktionsgmbH

A 61K 31/155,
A 61P 31/04, 31/10 903219 T1

H. LUNDBECK A/S

C 07D 295/096,
A 61K 31/44, 31/4965,
A 61P 25/00,
C 07D 211/20, 211/70,
241/04, 243/08 903216 T1

C 07D 307/87,
A 61K 31/343,
A 61P 25/00, 25/22, 25/24, 25/30 903217 T1

C 07K 14/505,
A 61K 38/18 903249 T1

Heineken Supply Chain B.V.

B 67D 1/08 903243 T1

**Helsinn Healthcare S.A.**

A 61K 9/48, 31/473, 9/66 903233 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KGB 65D 77/28,
B 65B 61/20 903246 T1**Invento Spolka Z.O.O.**B 65D 1/02,
B 29C 49/00 903226 T1**Italdata Ingegneria Dell'Idea S.p.A.**G 01V 15/00,
G 08B 21/00 903262 T1**JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**C 07C 323/52,
A 61K 31/16,
C 07C 271/56, 275/34, 323/61 903228 T1**Laboratorios LETI, S.L.**C 12N 15/30,
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
A 61P 33/02,
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62 903260 T1**Les Laboratoires Servier**

A 61K 9/50, 31/40, 31/401, 38/55 903261 T1

Merck Frosst Canada Ltd. and Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.)A 61K 31/455, 31/00, 31/403,
31/437, 31/538,
A 61P 3/06 903268 T1**MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**

C 07D 487/00 903211 T1

Ming-Te, ChenA 43B 9/18,
B 29D 31/508 903239 T1**Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and Sanofi-Aventis**C 07D 471/08,
A 61K 31/4995,
A 61P 25/28,
C 07D 487/08 903271 T1**NANOBIOTIX**A 61K 51/12, 9/14,
A 61P 35/04 903235 T1**Nycomed GmbH**A 61K 47/18, 31/4439,
47/02, 9/19 903218 T1**Paion Deutschland GmbH**A 61K 38/49,
A 61P 9/00, 9/10,
C 12N 9/72 903238 T1**Pfizer Products Inc.**

C 07D 403/14 3266 T1

Pfizer Products IncorporatedC 07D 471/04,
A 61K 31/519,
A 61P 15/00, 19/10, 35/00, 9/06 903209 T1**Ratiopharm GmbH**C 07D 495/04,
C 07C 209/68, 211/08,
C 07D 333/20 903203 T1**Retractable Technologies, Inc.**

A 61M 5/32 903272 T1

Sanofi - AventisC 07D 471/04,
A 61K 31/519,
A 61P 35/00 903222 T1

C 07C 69/00 903265 T1

A 61K 31/454, 31/702,
A 61P 7/02 903210 T1**Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**C 07D 401/06,
A 61K 31/41, 31/435,
A 61P 7/00,
C 07D 401/14, 409/14, 417/06 903205 T1C 07D 205/08,
A 61K 31/397,
A 61P 3/06,
C 07C 235/74 903244 T1**Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and Terumo Corporation of Japan**

A 61M 5/315 903251 T1

Schering CorporationC 07D 211/60,
A 61K 31/4025,
31/407, 31/438,
C 07D 207/14, 211/28,
211/32, 211/42, 211/56,



211/72, 211/76, 401/04,
401/12, 401/14, 403/04,
413/12, 471/10, 487/10,
491/10, 498/10, 513/10 903207 T1

Scuderi Group LLC
F 02B 33/22 903269 T1

SICPA HOLDING S.A.
C 09D 11/02,
B 41M 3/14 903257 T1

StatoilHydro ASA
C 01B 3/26,
D 01F 9/127, 9/133 903237 T1

UCB FARCHIM S.A.
A 61K 9/20, 31/495 903250 T1

**VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED**
C 07K 7/06 903267 T1

X-Technology Swiss GmbH
A 41B 11/00 903229 T1

**YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD.**
C 07K 14/00,
A 61K 38/16,
G 01N 33/53 903241 T1



ПРОМЕНА

-
- (11) **900982**
(73) **FUMAPHARM AG**
Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern, CH

ПРЕСТАНОК

-
- (11) **900081**
(73) **VOSSLOH - WERKE GmbH**
Postfach 1860, 5980 Werdohl 1, DE

-
- (11) **900747**
(73) **Трајче Стафилов;**
Виктор Стефов and
Димитриос Арабациев
Бул. „Партизански Одреди” бр. 646 1/7,
1000 Скопје, МК;
ул. „Гоце Стојчевски” бр. 5/1/1,
1000 Скопје, МК and
ул. „Тале Христов” бр. 3/1/17, МК



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20100013** (45) 31/08/2010
(22) 14/04/2010

(28) 1 (еден) дизајн
(72) Васко Николоски
(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**




(21) **20100015** (45) 31/08/2010
(22) 27/04/2010

(28) 1 (еден) дизајн
(72) Васко Николоски
(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**




(21) **20100016** (45) 31/08/2010
(22) 05/05/2010

(28) 1 (еден) дизајн
(72) Игор Станишков
(73) МЕДИЈА ОНЛАЈН ДООЕЛ
Бул.В.С.Бато 87/1-20 , Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ЛИМЕНКА**



- (21) **20100017** (45) 31/08/2010
(22) 05/05/2010
- (28) 1 (еден) дизајн
- (73) АД агрокомбинат за земјоделско, индустриско
производство и преработка ЦУМАЈЛИЈА
ул. Маршал Тито бб, с.Лозово, МК
- (74) Трчкова Славица, адвокат
ул. Мито Хаѓивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
- (51) **09-03**
- (54) **САД ЗА ВИНО**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	(21)	(51)	(21)
09-01	20100013	09-01	20100016
09-01	20100015	09-03	20100017

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) АД агрокомбинат за земјоделско,
индустриско производство и преработка
ЏУМАЈЛИЈА

(21) МК/И/ 20100017

БАС Тути Фрути ДООЕЛ

МК/И/ 20100013
МК/И/ 20100015

(73) МЕДИЈА ОНЛАЈН ДООЕЛ

(21) МК/И/ 20100016



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **00610** (45) 30/04/2008
 (21) 20090021 (22) 24/06/2009
 (18) 24/06/2014

(28) 1 (еден) дизајн

(72) Дејан Зотовиќ




ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје

(73) Дејан Зотовиќ


ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК

(51) **09-09**

(54) **ПОДВИЖЕН ЃУБРАЛНИК**



- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00611 | (45) 31/08/2010 |
| (21) 20090022 | (22) 24/06/2009 |
| | (18) 24/06/2014 |
| (28) 1 (еден) | |
| (72) Дејан Зотовиќ | |
| ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје | |
| (73) Дејан Зотовиќ | |
| ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК | |
| (51) 08-10 | |
| (54) ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ | |



1.1



- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00612 | (45) 31/08/2010 |
| (21) 20090028 | (22) 15/08/2009 |
| | (18) 15/08/2014 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) Златко Филиповски (Битола) | |
| (73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ | |
| бул. Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, МК | |
| (74) Трчкова Славица, адвокат | |
| ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 | |
| 1000 Скопје | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	(11)	(51)	(11)
09-09	20090021	09-01	20090028
08-10	20090022		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) Дејан Зотовиќ	(73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
(11) 00610	(11) 00612
(21) 20090021	(21) 20090028
00611	20090022

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2008/871** (220) 28/07/2008
(442) 31/08/2010

(731) **ПЗУ. Д-р. Т. Каракамчев**
ул. Партизански Одреди 21-1/2,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) темна и светла сива и светло зелена

(531) 05.05.16; 26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2008/954** (220) 04/08/2008
(442) 31/08/2010

(731) **ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ**
ул. 50 Дивизија бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 26.04.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

(210) **TM 2008/1153** (220) 27/08/2008
(442) 31/08/2010

(731) **Трговско друштво за вработување на**
инвалидизирани лица ДИА-НЕШО ДООЕЛ
Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 24, МК

(540)



(531) 27.05.02;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки и капи

(210) **TM 2008/1675** (220) 05/11/2008
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ**
Скопје
бул. Гоце Делчев, лок.50-а, ДТЦ Мавровка,
опш.Чаир, МК

(740) **СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ**
Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(540)



(591) црно, бела, црвена

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **12** - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2008/1754** (220) 24/11/2008
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар, МК

(540)



(591) зелена, сина, жолта, црна

(531) 05.03.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон, печатени материјали, канцелариски материјали

кл. 35 - услуги при продажба ма големо и мало со канцелариски материјали, рекламни материјали

(210) **ТМ 2008/1862** (220) 05/12/2008
(442) 31/08/2010

(731) **ТД „НИМЕКС“ ДОО-Скопје**
ул. Керамидница б.б. Скопје, МК

(540)



(591) сина и црна

(531) 26.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со скутери, делови за скутери, клими, блиндирани врати

(210) **ТМ 2008/1918** (220) 22/12/2008
(442) 31/08/2010

(731) **МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ**
Даме груев - бр. 3, Градски сид, блок број 2, 1000 Скопје, МК

(540)





(591) сина и бела
(531) 03.11.03
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, организирање и водење конгреси, организирање и водење семинари, организирање и водење н симпозиуми, организирање и водење работилници (обука)

(210) **TM 2009/157** (220) 26/02/2009
(442) 31/08/2010

(731) „Јадран Готтино Фоодс“ ДООЕЛ Неготино
ул.Индустриска бб.1440 Неготино, МК
(540)

PICK 'N' JOY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од зито, леб, тесто за слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2009/158** (220) 26/02/2009
(442) 31/08/2010

(731) „Јадран Готтино Фоодс“ ДООЕЛ - НЕГОТИНО
ул.„Индустриска“ бб.1440 Неготино, МК
(540)

GOTTINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 30 - брашно и производи од зито, леб, тесто за слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

(210) **TM 2009/271** (220) 25/03/2009
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, зелена, сина и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - сируп

(210) **TM 2009/318** (220) 06/04/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ФРУКТА ДОО**

ул. Железничка б.б. 1440 Неготино, МК

(740) ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други
ул. Првوماјска- 9 бр. 10, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена и златна

(531) 05.03.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметични производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2009/345** (220) 10/04/2009
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, бела и црна

(531) 26.04.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - обложувалници, игри за пари, коцкарници
/игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 - подготвување пијалаци

(210) TM 2009/372 (220) 22/04/2009
(442) 31/08/2010

(731) SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi, Jakacik Caddesi No. 23,
Samandira Kartal, ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло црвена, темно црвена и златно
жолта

(531) 05.13.08;24.09.02;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) TM 2009/557 (220) 03/06/2009
(442) 31/08/2010

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S.
Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11
Gebze-Kocaeli, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта, бела и нијанси на сина

(531) 25.07.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - немедицински слатки, слатки вклучително
гуми за цваќање

(210) TM 2009/607 (220) 16/06/2009
(442) 31/08/2010

(731) Abbott Biotechnology Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton HM11, BM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HUMIRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) TM 2009/663 (220) 03/07/2009
(442) 31/08/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MR. MUSCLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; восоци; сапуни; детергенти

(210) TM 2009/664 (220) 03/07/2009
(442) 31/08/2010

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



- (591) бела, сива, темно и светло сина, темно и светло портокалова, темно и светло кафена, жолта, зелена, црвена, црна
(531) 02.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и нагризивање; восоци; сапуни; детергенти

(210) **TM 2009/764** (220) 30/07/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-1
Скопје 1000, МК

(740) Звонко Грнчаров
ул. Козле бр. 173 Скопје, 1000

(540)



- (591) сина и портокалова
(531) 26.11.12;26.13.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - интернет кафе, образование, едукација и култура на живеење

(210) **TM 2009/766** (220) 30/07/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје**
ул. Бранфорска бр. 1 Скопје, МК

(740) НИКОЛА ЧОКРЕВСКИ, адвокат
Ул. "Бојмија" бр.6/ 1 кула 3, 1000, Скопје

(540)

ВИДЕО ДАТА

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - сервисирање, поправки, одржување, приклучоци, монтажа на бела техника, радио и ТВ прати, телефонски апарати и уреди, компјутери

(210) **TM 2009/787** (220) 04/08/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Костовски Тони**
ул. Иван Цанкар бр. 2а 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, светла и темна жолта, окер, црна, бела, портокалова и зелена

(531) 01.03.01;05.07.02;26.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; препарати (подготовки) направени од или кои ги содржат горенаведените производи; салати, подготвени салати, овошни салати, салати од компири, салати кои содржат месо или риба, подготвени јадења и закуски односно спремени оброци; тост сендвичи и панини сендвичи, исполнети сендвичи и багети и вкусни производи (печива) кои содржат виршли и кобасици; а особено подготовки од храна, припремени јадења, закуски, кебапи, филови и исполни направени од месо и сите видови месни производи, екстракти од месо, живина, дивеч, риба и морски плодови, свежо/варено/печено и/или конзервирано овошје и/или зеленчук, сирење, млечни производи, солени меса, јајца, како и сите горе наведени продукти вклучително без ограничување на припремени јадења, закуски и кебапи опфатени со класата 29

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз; препарати (подготовки), печени производи, оброци, закуски и исполни спремени од состојки опфатени со оваа класа; а особено сите видови пекарски производи без ограничување на: готови, полу-готови и претходно подготвени, киснати, некиснати, лиснати, солени, несолени, слатки, исполнети, неисполнети, со семки, без семки, со или без арома, од бело, црно или интегрално брашно; пекарски производи без ограничување на пица тесто, леб, сендвичи, пити, паштети, пасти, колачи, кои содржат месо и сите видови месни производи, екстракти од месо, живина, дивеч, риба и морски плодови, свежо/варено/печено и/или конзервирано овошје и/или зеленчук, сирење, млечни производи, солени меса, јајца, како и сите горе наведени продукти опфатени со оваа класа; премази и разни сосови за употреба кај пекарските производи; производи од храна, подготвени оброци и закуски направени од горе споменатите производи, сите вклучени во класата 30

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено големопродажба и малопродажба на сите видови пекарски производи без ограничување на облик, големина, вид, вкус, исполна, вклучително и пица, сендвичи, пасти, колачи, торти и салати

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување а особено пекари, ресторани, ресторани за самопослужување, кафе барови, пабови, сендвичари, барови и кетеринг услуги; услуги за спроведување и чување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/797** (220) 06/08/2009
(442) 31/08/2010

(731) **АВЕЛ дооел Скопје**
Максим Горки 11/4, МК
(540)



(591) портокалова, бела, сина, зелена, жолта и црвена
(531) 02.03.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/849** (220) 26/08/2009
(442) 31/08/2010

(300) 008204141 16/03/2009 EC

(731) **ANTONIO BANDERAS LIMITED**
3rd Floor, 38 Esplanade, St. Helier,
Channel Islands JE4 8QL, GB

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ANTONIO BANDERAS
THE SECRET

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/942** (220) 23/09/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Abbott Laboratories**
Abbott Park, Illinois 60064, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SURVANTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/943** (220) 23/09/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ФИТОФАРМ**
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

GYNEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/947** (220) 24/09/2009
(442) 31/08/2010

(731) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ACTIPROTECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - заштитни маски за лице, вклучително антивирусни заштитни маски за лице за запирање на инфекција



(210) **TM 2009/968** (220) 30/09/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

13TH STREET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/969** (220) 30/09/2009
(442) 31/08/2010

(731) **TDK KABUSHIKI KAISHA**
(TDK CORPORATION)
No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TDK-EPC

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; ознака за кука за цела линија на електротехнички и електронски уреди за индустријата на телекомуникации, автоматска електроника и индустриска електроника и електроника за широката потрошувачка; електротехнички и/или електронски уреди за индустријата на телекомуникации, автоматска електроника и индустриска електроника и електроника за широката потрошувачка; електрични/ електронски делови; електрични/електронски уреди;

електрични/електронски компоненти; електрични/електронски материјали; електрични/електронски пасивни компоненти; керамички компоненти; микробранова керамика; кондензатори; керамички кондензатори; повеќеслојни керамички кондензатори; склопови на елементи составени од кондензатори; ЕМС (електромагнетна компитабилност) компоненти; феритни изолатори; керамички изолатори; изолациони топчиња за чипови; електрични/електронски филтри; филтри за електрични сигнали; филтри за контролирање радио фреквенции на сигнал; филтри за придушување радио интерференција; ЕМС (електромагнетна компитабилност) филтри; филтри со три терминали; филтри на општ мод; пригушници; пригушни калемии; пригушни калемии на општ мод; пригушни калемии на диференцијален мод; калемии за врвна јачина на стријата; калапни калемии; варистори; стегачки филтри (феритно јадро со куќиште); ферити; феритни материјали; феритни јадра; диелектрични филтри; керамички филтри; пизоелектрични филтри; филтри со феритни изолатори; филтри за шум; индуктори; калемии; трансформатори; електрични/електронски трансформатори; пулсни трансформатори; струјни трансформатори; плочи за придушување на шум; магнетни плочи; материјали за електромагнетно апсорбирање и заштита; микро бранови апсорбери; електромагнетни апсорбери; радио бранови апсорбери; високо фреквентни магнетни супстанции; глуви комори; опрема/уреди за ЕМС (електро магнетно компитабилен) тест систем, кој се продава поединечно или на делови; сензори; сензори за мерење температура; термистори; NTC (негативен температурен коефициент) термистори; PTC (позитивен температурен коефициент) термистори; температурно осетливи прекинувачи; сензори за влага; сензори за површински потенцијал; сензори на запчаници; сензори на запчаници за детектирање агли; сензори на запчаници за детектирање брзина; механички сензори, сензори на концентрација/останата количина тонер; сензори на ниво на прав; сензори на отворена/затворена врата; прекинувачи за брава на врата; електромагнетни сензори; побудувачи; клипови; клипови (делови од машини); компоненти на механички погон; распрскувачи; распрскувачки единици; ултразвучни распрскувачки единици; навлажнувач за систем кој генерира пареа; пумпи; пизоелектрични компоненти; пизоелектрични производи; пизоелектрични керамички филтри; резонатори; резонантни кола; керамички резонатори; тела за сондирање; пизоелектрични приемници пизоелектрични зујалици; електромагнетни зујалици; пизоелектрични побудувачи; магнетостриктивни резонатори; дискриминатори; керамички дискриминатори; термички глави на принтери; тенкослијни термички глави; глави за снимање/репродукција; магнетни глави; тенкослојни магнетни глави; мемориски контролери; контролери на постојана меморија; контролери на флеш меморија; контролери на NAND флеш меморија; флеш меморија; мемориски картички; флеш мемориски

картички; постојана меморија; картички на постојана меморија; CF (компактни флеш) картички; CF (компактни флеш) картички за индустриски апликации; SSD (драјв во цврста состојба); SSD (драјв во цврста состојба) за индустриски апликации; полупроводнички уреди; полупроводнички мемории; адоптери на мемориски картички; дисплеи; OLED дисплеи; LED диоди; OLED диоди; RF (радио фреквенција) компоненти; антени; керамички антени; повеќеслојни чип антени; појасни филтри; диелектрични појасни филтри; циркулатори; циркулатори за базни станици; изолатори; изолатори за базни станици; мултиплексери; дуплексери; повеќеслојни дуплексери; повеќеслојни појасни филтри; тенкослојни појасни филтри; променувачи на фази; повеќеслојни променувачи на фази; линии за каснење; линии за опсег; филтри за пропуштање на ниски фреквенции; повеќеслојни филтри за пропуштање на ниски фреквенции; филтри за пропуштање на високи фреквенции; повеќеслојни филтри за пропуштање на високи фреквенции; балуни; балун трансформатори; повеќеслојни балун трансформатори; тенкослојни балун трансформатори; спојници; насочени спојници; повеќеслојни насочени спојници; LAN (локална мрежна област) компоненти; бежични LAN (локална мрежна област) модули; уреди за бежична радио трансмисија; бежични телефонски апарати; електрични/електронски отпорници; двојно балансирани миксери; теминатори; трансдуктори; акцелерометри; електроди; магнети; феритни магнети; пластично споени магнети; гумено споени магнети; магнетни плочи; магнетни јадра; магнетни материјали; напојувања; AC (наизменична струја) влезни напојувања; DC (еднонасочна струја) во DC (еднонасочна струја) конвертери; DC (еднонасочна струја) во AC (наизменична струја) инвертери; напојувања со прекинувач; филтри за шум; UPS (системи за непрекинато напојување); соларни ќелии; тенкослојни соларни ќелии; инвертери; баласта за инвертери; баласт за флуоресцентна ламба за електрични светилки; конвертери; системи за фабричка автоматизација; опрема за обработка на полупроводни плочи; опрема за производство на полупроводници; FOUP Load Port (станција за поддршка на транспортен контејнер за полупроводна плоча каде што капакот на транспортниот контејнер е одвоен или се одвојува од транспортниот контејнер); машина за поставување флип чипови; диспенсери на флип чипови; машини за вметнување компоненти; машини за масовно напојување; машини за секвенцирање компоненти; системи за ласерско маркирање; машини за поставување компоненти на чипови; IC (интегрирани кола); печатени плочи; IC (интегрирани кола) плочи; батерии; празни магнетни ленти; празни магнетни дискови; празни магнетни оптички дискови; празни оптички дискови; SAW (површински акустични бранови) компоненти; SAW (површински акустични бранови) филтри; SAW (површински акустични бранови) резонатори; дуплексери; RF (радио

фреквенција) модули; SAW (површински акустични бранови) модули; SAW (површински акустични бранови) фронтонати модули; диоди; запирачи; запирачи на струење; запирачи на голем напонски бран; керамички прекинувачки компоненти; керамички грејни компоненти прекинувачи со растојание меѓу електроди; филтри за конверзија; кондензатори за напојувања; танталум чип кондензатори; алуминиумски електролитни кондензатори; ултра кондензатори; индуктивни феритни компоненти; тенкослојни кондензатори; полимерски чип кондензатори; додатоци за ферити; SMT (технологија на површинско поставување) индуктивни отпорници; SMT (технологија на површинско поставување) отпорници за индукција на електрична енергија; линиски трансформатори; филтри за заштитени соби; EMC (електромагнетно компатибилни) компоненти за спој помеѓу слоеви; метал оксидни варистори; керамички полупроводници; филтри за микробранов опсег; микробранови резонатори; микробранови керамички компоненти; диелектрични керамички филтри; високо-фреквентни модули; микробрановни модули; LTCC модули; компоненти за површински бранови; компоненти за волуменски бранови; диелектрични материјали; материјали за електроди; BAW (bulk acoustic wave) компоненти; FBAR (film bulk acoustic wave) компоненти; MEMS (микро електро механички системи) компоненти; MEMS (микро електро механички системи) сензори; RF (радио фреквенција) модули; модули на електронски кола; H-ML (високо-фреквентни повеќеслојни) уреди; ESD (електро-статично празнење) компоненти; EMI (електо-магнетна интерференција) компоненти; оптички компоненти; PLC кола; TOSA (трансмисерски оптички подсклоп); ROSA (приемен оптички подсклоп); оптички сензори; оптички сензори за опсег на видливи рефлектирани светла; оптички пригушувачи; оптички спојници; оптички разводници; оптички филтри; оптички прекинувачи; оптички изолатори; оптички циркулатори; оптички модулатори; оптички конектори; оптички мултиплексери; оптички димултиплексери; оптички трансивери; фото диоди; модули на оптички сензор; модули на оптички сензор за опсег на видливи рефлектирани светла; модули на оптички пригушувач; модули на оптички спојник; модули на оптички разводник; модули на оптички филтри; модули на оптички прекинувач; модули на оптички изолатор; модули на оптички циркулатор; модули на фарадеј ротатор; модули на оптички модулатор; модули на оптички конектор; модули на оптички мултиплексер; модули на оптички демултиплексер; модули на оптички трансивер; модули на фото диода; склопки на оптички сензор; склопки на оптички сензор за на видливи рефлектирани светла; склопки на оптички пригушувач; склопки на оптички спојник; склопки на оптички разделник; склопки на оптички филтер; склопки на оптички прекинувач; склопки на оптички изолатор; склопки на оптички циркулатор; склопки на фарадеј



ротатор; склопки на оптички модулатор; склопки на оптички конектор; склопки на оптички мултиплексер; склопки на оптички демултиплексер; склопки на оптички трансивер; склопки на фото диоди; трансмитерски оптички лодсклопки; приемнички оптички подсклопки; фарадеј ротатори; пизоелектронски уреди; повеќеслојни варистори; повеќеслојни NTC (негативен температурен коефициент) термистори; делови и опрема за сите горенаведени производи како и сите производи од класата 09

(210) **TM 2009/972** (220) 02/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SYFY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/973** (220) 02/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

STUDIO UNIVERSAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активност

(210) **TM 2009/974** (220) 02/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DIVA
UNIVERSAL

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - комуникациски услуги; услуги за емитување; организација и дистрибуција на телевизиски емитувања/програми преку бежични и кабловски мрежи; пренесување филмски, телевизиски, телетекстни и видеотекстни програми и емитувања; подготвување и одобрување пристап на корисници за различни комуникациски мрежи, вклучително за интерактивни апликации, особено за дистрибуција на податоци; собирање, доставување и пренесување пораки, новинарски извештаи и податоци од истражување на пазарот (вклучително користење електронски средства и/или преку компјутер); трансмисија на звук и слики преку сателит; емитување на процесирани и непроцесирани податоци преку сателит; вчитување и ажурирање на оперативниот софтвер преку кабел или сателит; емитување телевизија со претплата, вклучително „видео на барање“ (video-on-demand) и „плати за да гледаш“ (pay per view), исто така за други како дигитална платформа; обезбедување на информации до други во врска со програмирање и распоред на емитување, емитување на информации преку бежични или наведувачки мрежи; онлајн услуги и трансмисија, имено трансфер на информации и пораки вклучително електронска пошта; управување со телешопинг канал; управување со комуникациски мрежи со помош на дигитална мултимедијална технологија, особено за пристап на интернет, телешопинг и телебанкинг, вклучително за употреба преку телевизиски екрани; управување мрежи за трансфер на пораки, слики, текст, говор и податоци; трансмисија на информации, вклучително звук, слика и податоци; трансмисија на податоци за такси

кл. 41 - забавни, образовни и инструкциски услуги; услуги за телевизиска забава; филмски, музички, спортски, видео и театарски забавни услуги; продукција, подготовка, презентација, дистрибуција, лиценцирање, синдикација, вмрежување, продажба и изнајмување телевизиски, телетекст и видеотекст програми и на филмови, анимирани филмови, и звучни и видео снимки; продукција за прикажување забава во живо; продукција за прикажување телевизиска забава; продукција и изнајмување образовни и инструкциски материјали; организација, продукција и презентација на настани со едукативна, културна и забавна цел; организација, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, настани на сцена, театарски изведби, концерти, настани


на изведување во живо и настани со учествување на публиката, обезбедување забава и едукација за пристапување преку комуникациски и компјутерски мрежи; обезбедување информации што се однесуваат на секои од наведените услуги

(210) **TM 2009/975** (220) 05/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid**
P.O. Box 81450 Dubai, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - сиров или преработен тутун; цигари, пури; артикли за пушачи што не се од благородни метали ниту обложени од нив

(210) **TM 2009/978** (220) 05/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Фудбалска федерација на Македонија**
ул.8-ма Ударна Бригада 31-а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, темно сина и жолта

(531) 24.01.05;24.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени

работи, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/985** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **SmithKline Beecham p.l.c.980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom, UK**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DUADART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/986** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **SmithKline Beecham plc**
980 Great West Road Brentford , Middlesex TW8 9GS, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DUEDART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/987** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **SmithKline Beecham plc**
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TISSIMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/988** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.15.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - пелени за една употреба

(210) **TM 2009/989** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MILESTONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефони; мобилни телефони цо можности за размена на електронски пораки; мобилни телефони со можност за дигитален фотоапарат и видео камера; мобилни телефони со можност за МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони со можност за електронски игри; мобилни телефони со можност за навигација и глобално позиционирање (ГПС); уреди за бежична комуникација со можност за трансмисија на глас, податоци и слика; батерии за мобилни телефони; полначи за батерии и адаптери за струја

(210) **TM 2009/990** (220) 06/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**
NEENAH, WI 54956, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TERESITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - крпи од хартија, шамичиња за лице, тоалетни шамичиња, хартиени салфетки

кл. 35 - рекламирање во врска со апсорбирачки производи за бришење

(210) **TM 2009/993** (220) 07/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА**
ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ

бул. Васил Горгов бб, ТЦ Зебра локал бр. 6.2
1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и златна

(531) 02.01.23;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - барови, кафеани, кафеани-ресторани, кафетерии

(210) **TM 2009/998** (220) 09/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc**
Neenah, Wisconsin 54956, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина, црна, сина, бела и розова

(531) 03.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартиени шамичиња, тоалетни шамичиња, крпи од хартија, хартиени салфетки

(210) **TM 2009/1008** (220) 13/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim**
Sirketi

Zorlu Plaza, 34310 Avcilar Istanbul, Turkey, TR



(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

ZORLUTEKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството / не се од благородни метали или преслечени со нив;/ чешли и сунѓери; четки /освен сликарски четки;/ материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло /освен градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија/ не се опфатени со другите класи/

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби / не се опфатени со другите класи;/ материјали за полнење душеци /освен од гума или од пластични материји;/ сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи/ не се опфатени со другите класи;/ покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, конци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки; зидни тапети/ не се од текстил/

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2009/1012** (220) 15/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Фондација Трајче Мукаетов - Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сива и сина

(531) 02.01.23;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; практично обучување (демонстрирање); конгреси (организирање и водење на конгреси); конференции (организирање и водење конференции); симпозиуми (организирање и водење на симпозиумите); стипендирање студенти; стипендирање студенти од областа на фармација и медицина

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; консултации во врска со фармација

кл. 44 - фармација(советување во врска со фармација); советување за фармација; здравствени услуги, медицински услуги

(210) **TM 2009/1019** (220) 20/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **VIIV HEALTHCARE UK LIMITED**
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VIIV HEALTHCARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

кл. 10 - медицински и хируршки апарати и инструменти, инхалатори, делови и опрема за сите претходнонаведени производи

кл. 41 - образовни услуги, имено водење семинари кои се однесуваат за здравјето и познавање на здравјето и пропагирање материјали во врска со нив

кл. 42 - услуги за истражување и развој во полето на пронаоѓањето лекови, производи за пронаоѓање лекови, фармацевтски производи, медицинска дијагностика, биолошки производи, медицински апарати, уреди и инструменти; водење клинички испитувања; научно советување; снабдување, на информации од областа на лабораториска технологија; медицински лабораториски услуги; обезбедување научни информации преку интернет портали

кл. 44 - обезбедување здравствени и медицински информации во врска со медицински пореметувања; советување и добротворни услуги, имено обезбедување информации и асистенција кои се однесуваат на здравјето и познавање на здравјето; обезбедување медицински информации преку интернет портали; сите претходно наведени советувања и услуги исто така обезбедени преку база на податоци

(210) **TM 2009/1031** (220) 27/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Diners Club International Ltd.,
a New York corporation
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - услуги за кредитни картички

(210) **TM 2009/1032** (220) 27/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SYNVISC - ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено
инјектирачки биохемиски раствори со непосредно
пакување, имено раствори на натриум хилан

кл. **10** - медицински помагала, имено шприц со
сопствен контејнер (резервоар) за издавање
инјектирачки раствор на натриум хилан со
непосредно пакување за употреба во хирургијата

(210) **TM 2009/1033** (220) 27/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено
инјектирачки биохемиски раствори со непосредно
пакување, имено раствори на натриум хилан

кл. **10** - медицински помагала, имено шприц со
сопствен контејнер(резервоар) за издавање
инјектирачки раствор на натриум хилан со
непосредно пакување за употреба во хирургија

(210) **TM 2009/1044** (220) 28/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул. Скупи 66, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 26.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт, кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/1045** (220) 28/10/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ОРКА ОРКА

(591) црна и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/1047**

(220) 28/10/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(531) 26.01.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
 кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2009/1048

(220) 28/10/2009

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
 ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2009/1049

(220) 28/10/2009

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
 ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива, бела и црна

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2009/1050

(220) 28/10/2009

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
 ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвен, сива и бела

(531) 24.13.09;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/1056** (220) 29/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива, црна и бела

(531) 25.01.19;26.04.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за орална нега, имено, пасти за заби, дентални гелови, дентални средства за плакнење, дентални пени, гелови за белеење на забите, пасти за белеење на забите, освежувачи за здивот и средства за плакнење уста, кои не се за медицинска употреба

кл. 21 - четки за заби, конци за чистење заби

(210) **TM 2009/1058** (220) 29/10/2009
(442) 31/08/2010

(731) **АЛАДИН ДВА дооел Скопје**
ул. Петар Драганов бр. 11,
1000 Скопје Р.Македонија, МК

(540)



(591) зелена, црна, жолта и бела

(531) 11.03.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/1079** (220) 06/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Фармасвис Дооел**
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

RAPIDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови

(210) **TM 2009/1084** (220) 05/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **AOP Orphan Pharmaceuticals AG**
Wilhelminenstrasse 91/2f,
1160 Vienna Austria, AT

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

THROMBOREDUCTIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/1105** (220) 10/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



Makedonijaturist AD Skopje

(591) црна и бела

(531) 24.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1115** (220) 12/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **БОСТОН ГРУП ДООЕЛ**
Ул. Његошева бр. 31 - Скопје, МК
(540)



(591) сина и сива

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуга при продажба на тапети на мало и големо

(210) **TM 2009/1134** (220) 16/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ**
Скопје
ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, бела и црна

(531) 18.05.03;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - организирање патувања, дејности на
туристички агенции, продажба на авио билети
кл. **41** - организирање културни активности

(210) **TM 2009/1135** (220) 16/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ**
Скопје
ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно, зелена, бела и сива

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - организирање патувања, дејности на
туристички агенции, продажба на авио билети
кл. **41** - организирање културни активности

(210) **TM 2009/1146** (220) 19/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги**
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и зелена

(531) 26.11.13;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/1147** (220) 19/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за угостителство, производство,**
трговија и услуги РЕСТОРАН КАЈ ЏИНО ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Ул. Кеј 13-ти ноември бр. 1 КАТ/ГТЦ СКОПЈЕ -
ЦЕНТАР 1000 СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) црвена, сина, зелена и бела

(531) 09.07.19;18.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1150**

(220) 20/11/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ Дооел Скопје**
булевар Партизански одреди бр. 155/1-46, МК

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и зелена

(531) 26.04.16;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/1151**

(220) 20/11/2009

(442) 31/08/2010

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алраса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки;

вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сиџими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за куќни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување на додатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предива

(210) **TM 2009/1152**

(220) 20/11/2009

(442) 31/08/2010

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYMATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алпаса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки; вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сиџими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за куќни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување на одатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предива

(210) TM 2009/1153

(220) 20/11/2009

(442) 31/08/2010

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)



(531) 03.05.01;03.05.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили (циради), едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји; а особено, ремени за сите намени; влакна од алпака (алпаса); јажиња за усидрување; козји ангора влакна; животински влакна; торби за чување на скапоцености; вреќи за перење на чорапи; мрежести вреќи за играчки за када со закачување на вакуум систем; јажиња за банџи (bungee); обмотувачи од јута за билки; мрежи за пеперутки; вреќи од платно за перење веш; вреќи од ткаенина за перење веш; вреќи од ткаенина за одложување; сиџими; ситни меки пердуви; непрокисливи платна за прекривање; мрежи од ткаенини или полиестер кои се користат за одложување на играчки и други артикли во домаќинството; шаторско платно; вреќички од ткаенина за поштенско испраќање; полнење; мрежи за рибарење; рунска волна; торби за одложување на облекло; мрежи за лулање; висечки мрежи за складирање топки; коноп (колчиште од коноп); торби вреќи кои се користат во хортикултурата, имено, торби и вреќи од ткаена синтетика или природни влакна или пластични материјали; сите за гаење на било кои билки, жбунови или дрвја; јута; врвци за држење на очила, значки, клучеви и други артикли; торби за држење веш; торби за перење веш; поштенски торби; мрежести вреќи за одложување на предмети; мрежести вреќи за перење на долни руби; јажиња за планинарење; вреќи од ткаенини за повеќекратна наменја; мрежа; влакна од најлон што се користат за изработка на текстил; текстилни торби за пакување; материјали кои се користат како полнила а не се од гума, хартија

или пластика; коноп за закачување на билки; пластични кеси за одложување кои се користат во индустријата на хемиското чистење; пластични кесички за лед; пластични карики за употреба во куќа и бавча; влакна од полиестер; подвижни торби за одложување на играчки; заштитни вреќи од ткаенина за чување паричници кога не се користат; заштитни облоги од винил за кади, базени, рибници, бањи (spa) и индустриски резервоари; суров памук; сурови влакнести текстилни материјали; суров лен, сурова свила, сурови текстилни влакна; сурова волна; јажиња кои се користат како играчки за куќни миленици; јажести подвижни скали; полусинтетички влакна; вреќи за одложување чевли; свилени влакна; свилена мрежа; торби од платно и најлон за одложување на додатоци од правосмукалка; мрежи за симнување на скрама од базените; синтетички влакна; накатранисени платна; шатори; шатори за планинарење и кампување; вреќи од текстил за пакување на трговска стока; текстилни влакна; ремени за врзување; неприлагодени прекривачи за чамци или морски возила; неприлагодени spa прекривачи; неприлагодени прекривачи за базени; неприлагодени прекривачи за возила; подни винил прекривачи; волна, влакнести предива

(210) **ТМ 2009/1158** (220) 19/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Никола Стојанов**
ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, МК
(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена
(531) 05.05.21;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сокови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **ТМ 2009/1159** (220) 19/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Никола Стојанов**
ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, МК
(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена, жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сокови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **ТМ 2009/1167** (220) 26/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК
(540)

СКАБИГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/1174** (220) 27/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за ревизија ЦЕНСУМ дооел - Скопје**
бул. АСНОМ 14-1/12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, сива и зелена

(531) 16.03.17;21.03.21;25.05.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работи;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - финансиски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување
и планирање што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) **TM 2009/1178** (220) 27/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ**
експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, МК

(740) **АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат**
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, жолта, зелена

(531) 01.03.02;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) **TM 2009/1187** (220) 30/11/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Вицторија ДООЕЛ Скопје,**
ул. Славе Деловски бр. 18, Скопје, МК, МК
(540)



(591) бела, сина, жолта

(531) 24.09.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) **TM 2009/1189** (220) 02/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за комуникациски менаџмент**
ПРИСТОП МК ДОО Скопје
ул. 50-та Дивизија бр. 24а Скопје, МК
(540)



(591) црвена и сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2009/1190** (220) 02/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Gowan Company, L.L.C.**
370 S. Main Street, Yuma, Arizona 85364, , US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

IMIDAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - земјоделски пестициди

(210) **TM 2009/1191** (220) 03/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Марија Саздева**
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

PAUZA ZA LJUBOV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење,
управување со работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на
настава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) **TM 2009/1194** (220) 04/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Hewlett-Packard Development Company, L.P.**
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
TX 77070, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 26.01.24;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - тонер кертриџи кертриџи со вбризувачко
мастило печатарски бои

кл. **7** - преси за печатење и делови за нив

кл. **9** - куќни ознаки за компјутери, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер, периферни
уреди за компјутери, компјутер и комуникациски
мрежен хардвер и софтвер, системи за обработка
на податоци и чување на податоци, печатачи,
факсимил машини, хардвери и софтвери
за репродукција на слики, скенери, апарати
за фотокопирање, проектори, калкулатори,
телефони, и делови и опрема за горе споменатото;
оптички медиуми за снимање и преснимување;
компакт дискови (CD) и дигитални видео дискови
(DVD) за снимање и преснимување и погонски

елементи и пишувачи за нив

кл. **16** - хартија; глави за печатење за печатари и
плотери; брошури; прирачници; технички билтени;
технички податоци; каталози на производи;
прирачници за ракување и користење производи

кл. **35** - давање услуги на советување во работење;
услуги на советување во деловно управување;
услуги на стратешко планирање; услуги на он-лајн
малопродажба и нарачување; услуги во област на
здружувањето, партнерства и решенија на развој
на програми; услуги на рекламирање; услуги на
маркетинг и промоции; услуги на менаџмент во
област на човечките ресурси и човечки капитал;
услуги на администрирање на платни списоци за
други; услуги на советување во област на човечки
ресурси ; услуги на преместување на работи и
вработени и услуги на информирање; услуги на
собирање на податоци за работодавачи; услуги
на управување со бази на податоци; услуги на
пратење на работење; услуги на водење односи
со корисниците

кл. **36** - услуги на купување и закуп во област
на финансиите, услуги на развој, управување
и администрирање во област на здравствена и
социјална заштита на вработените; услуги на
обезбедување трансакции по пат на кредитни
картички за други; услуги на поднесување
барања за осигурување на други, давање услуги
за финансиска анализа и консултантски услуги
за организација и управување со банкарско и
финансиско работење

кл. **37** - услуги на инсталирање, одржување
и поправка на компјутерски хардвер и
телекомуникациска опрема

кл. **38** - телекомуникации; услуги на „телеприсуство“
(telepresence); услуги на обезбедување на онлајн
соби за чет (разговор), огласни табли и форуми
за размена на пораки помеѓу корисници; онлајн
услуги на сервисни провајдери; услуги на видео
стриминг; VOIP услуги услуги на електронско
тргување; услуги на електронска размена на
податоци и информации

кл. **39** - услуги на електронско чување дигитални
содржини, услуги на обезбедување вебсајт за
чување дигитални слики и фотографии

кл. **40** - фотографски услуги и услуги на дигитална
обработка на слики, услуги на развивање и
печатење; услуги на прилагодено печатење на
дигитални и фотографски слики на фотографска
хартија и трговска стока; услуги на обезбедување
вебсајт за електронско проектирање, уредување,
обработка, организирање и измена на дигитални
слики; услуги на печатење; услуги на печатење
на барање; прилагодена изработка на компјутери
за други; услуги на рециклирање компјутерски
хардвер, периферни уреди и електроника

кл. **41** - образовни услуги и услуги на обука,
имено, водење часови, работилници, семинари
и конференции во област на компјутери,
електронско тргување и информациски
технологии; услуги на обезбедување веб-сајт
за вчитување, делење, гледање и поставување
фотографии и дигитални слики преку интернет;



услуги на дигитално проектирање; услуги на електронско издавање; онлајн списанија, имено, блогови кои содржат информации од областа на компјутери, електронското тргување и информациски технологии; услуги на обезбедување веб-сајт со видео прикази направени од страна на потрошувачи

кл. 42 - компјутерски услуги, имено, услуги на анализирање на компјутерски системи, планирање, интеграција, дизајн и техничка поддршка; услуги на интернет консалтинг, имено, обезбедување помош за други во развој на интернет портали и создавање работни процеси за употреба во област на електронско тргување; услуги на консалтинг во област на безбедноста на интернет и интерни мрежи; услуги на компјутерско инфраструктурно одржување, имено, услуги на обезбедување компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди и сродни оперативни и услуги на поддршка на други на основа на претплата или услуги „плати па користи „ (pay-per-use); услуги на давање под закуп пристапно време на софтверски апликации преку интернет; услуги на управување со информациони технологии и услуги на консалтинг; услуги на дизајн, инсталации, одржување и поправка на компјутерски софтвер; услуги на интеграции на компјутерски системи и мрежи; услуги на управување со компјутерски систем и мрежа; услуги на развивање бази на податоци; услуги на компјутерско програмирање; услуги на развој, одржување и поврзување веб-сајтови за други преку интернет; услуги на консалтинг за други во избор, имплементација и користење на компјутерски софтвер за контрола и управување со трансакции и активности на критични места; услуги на техничка поддршка; услуги на пребарување податоци; услуги на распределување (taxonomy); услуги на управување со информации; услуги на прилагоден дизајн на компјутер за други; услуги на делење датотеки; услуги на правење резервни копии на податоци и: враќање изгубени податоци; услуги на преместување на податоците; услуги на дешифрирање на податоци; компјутерски услуги; веб-сајт услуги; услуги на изнајмување и лизинг; услуги на обезбедување графички уметнички дизајн по пат на комуникациони мрежи; услуги на научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2009/1197**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) црна и златна

(531) 01.03.01;24.09.10;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оцаи и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оцаи и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1198**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)


PALENZO

(591) црна, бела и сива

(531) 03.01.01;24.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за

чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1199**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) жолта, црвена, сина, зелена, црна и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори,

графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1200**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) бела, плава, црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични грејачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреци, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни

големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1201**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



Македонски ракотворби- Битола

(591) црна, црвена и бела

(531) 01.01.10;09.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(210) **ТМ 2009/1202**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна и сива

(531) 24.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(210) **ТМ 2009/1203**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна, златна и жолта

(531) 26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(210) **ТМ 2009/1204**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна, сива, бела, жолта, црвена, кафена, сива, лилјакова, светло кафена и розова

(531) 24.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - списание (весник) за занаетчиство

(210) **ТМ 2009/1205**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) жолта, црвена, плава, црна, сива

(531) 13.01.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2009/1206** (220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки

за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2009/1207**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) жолта, црвена и сина

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини

за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2009/1209** (220) 07/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) црвена и црна
(531) 14.03.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреки, гиро, патронски

грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2009/1210** (220) 07/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) црвена, бела, сина и жолта

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) ТМ 2009/1211

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



ELECTROLUX PALENZO

(591) плава, бела и црна

(531) 27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање,

специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1212** (220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена и црна

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори,

графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2009/1213**

(220) 07/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за проектирање, контрола и услуги**
ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр 113
1000 Скопје Република Македонија, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА**

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)

ТЕХНОИНСПЕКТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, управување со работата канцелариски работи; трговија на големо и мало со: апарати за вршење анализа на воздухот, аларми (аларми за пожар), свона (уреди за тревожење), чамци (противпожарни чамци), аларми против кражба, облека од азбест за заштита од пожар, ракавици од азбест за заштита, штитници од азбест за пожарникари, облека за заштита од несреќни случаи радијација и оган, блокади протав промени на струја (импенданца), сфвоводници (громобрани), електрични инсталации за далечинско управување во индустрија, детектори (детектори за чад), апарати за дијагноза што не се за медицинска употреба, апарати за гасење пожар, гасомери, противпожарни покривки, противпожарни возила, скали за во случај на пожар, прскалки за противпожарникарски црева, шлемови (заштитни



шлемови), електрични апарати за надгледување, инструменти за мерење температура

кл. 37 - инсталациски услуги; монтирање и поправање протавпожарни аларми, надзор, монтирање и поправање електрични аларата, компјутерски компоненти (инсталирање, одржување и поправање компјутерски компоненти)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив, заштита на животната средина (истражувања на полето на заштитата на животната средина); испитување материјали; проекти (технички проекти); инженерство; истражувања во техниката

кл. 45 - безбедносни услуги за заштита на имотите и поединците; противпожарни аларми (изнајмување противпожарни аларми); противпожарни апарати (изнајмување противпожарни апарати); консултирање (агенции за советување за безбедност); безбедност (проверување фабрики од безбедносни причини)

(210) **TM 2009/1216** (220) 07/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги **ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива и црна

(531) 02.07.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси;

кл. 25 - облека, обувки и капи;

кл. 35 - услуги на продажба со облека на мало и големо

(210) **TM 2009/1217** (220) 07/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги **ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

КУПИ ЕВТИНО КАЈ ПАНТЕЛИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси;

кл. 25 - облека, обувки и капи;

кл. 35 - услуги на продажба со облека на мало и големо

(210) **TM 2009/1222** (220) 09/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција **ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје**
Ул. 34 бб населба Илинден, Скопје, МК

(540)

Autohof 001

(591) црвена и жолта

(531) 27.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) **TM 2009/1224** (220) 09/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

TRAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни земни возила, имено, автомобили, спортско корисни возила (SUV), камиони и комбиња, во класата 12

(210) **TM 2009/1227** (220) 10/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Финска бр. 218 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена, жолто-златна и зелена

(531) 26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи (не се вклучени во другите класи)
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена за
сите овие материјали, или од пластика

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

кл. 28 - игри и играчки; украси за елка

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работи; трговија на големо и мало;
увоз-извоз

(210) ТМ 2009/1229 (220) 10/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, сина и црвена

(531) 26.04.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - производство на мебел

кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо
и мало

(210) ТМ 2009/1230 (220) 10/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

ПРИМА ПРИЈАТЕЛ НА МОЈОТ ДОМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - производство на мебел;

кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо
и мало

(210) ТМ 2009/1232

(220) 10/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) ПИТ-КОМ ДОО Неготино
ул. Даме Груев 120, 1440 Неготино, МК

(540)



(591) црна и златна

(531) 01.01.02;03.04.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) ТМ 2009/1233

(220) 11/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) Олгица Илоска од Охрид
Ул. Винковачка бр. 79, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.01.25;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор(освен мебел); материал за обука и
настава(освен апарати); пластични материјали

за пакување што се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/1235** (220) 11/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. "Александар Македонски" бр.12, 1000 Скопје, МК

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

Здравјето ѝ пред сè

(591) сина

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски супстанции

кл. 30 - чаеви

кл. 35 - рекламирање

(210) **TM 2009/1238** (220) 15/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Стефан Ѓорѓиоски, Овластено лице Приватна здравствена установа-заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје**

бул. М.Х.Јасмин бр. 52/1-1 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, зелена, бела и сива

(531) 02.09.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,

стерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хирбициди

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината за луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(210) **TM 2009/1240** (220) 16/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **NTP "LABERION"**

Rp. 'Llapi' 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, MK

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, зелена и бела

(531) 05.03.14;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(210) **TM 2009/1241** (220) 16/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта, златна и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **TM 2009/1242**

(220) 16/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, златна и портокалова

(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - ракија

(210) **TM 2009/1243**

(220) 16/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **ДЕ НОВО ГРУП - Друштво за трговија и услуги доо Скопје**
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

TRAFFIC STREET FASHION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба со облека, обувки и капи на мало и големо

(210) **TM 2009/1244**

(220) 17/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Јосимовски Томе,**
Ул; Хо-Ши-Мин бр; 345 б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, темно-сина, сива и црна

(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - емитување ТВ програма, емитување емисии

кл. 41 - забава, културни активности, образовни услуги, спортски активности

(210) **TM 2009/1245**

(220) 17/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Abbott Laboratories**
Abbott Park, Illinois 60064, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SYNAGIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; хуманизирано моноклонално антитело против респираторен синцицијален вирус

(210) **TM 2009/1249**

(220) 18/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Abbott Respiratory LLC**
Abbot Park, Illinois 60064, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

NIASPAN SF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/1255**

(220) 21/12/2009

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за управување со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје,**
ул.Водњанска бр.7-1 Скопје, МК

- (740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)



- (591) портокалова, сива и црна
(531) 26.04.01;26.11.09
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

- (210) **ТМ 2009/1259** (220) 22/12/2009
(442) 31/08/2010

- (731) **Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје**
ул.Народен Фронт бр. 17-3/18 1000 Скопје, МК
(540)



- (591) црвена и сива
(531) 07.05.11;25.01.19
(551) индивидуална

- (510, 511)
кл. 20 - мебел; производи од дрво, оплеменета иверица, пластика
кл. 35 - услуги при продажба со мебел на мало и големо; производи од дрво, оплеменета иверица, пластика

- (210) **ТМ 2009/1264** (220) 23/12/2009
(442) 31/08/2010

- (731) **Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ**
ул. Нерешка бр. 1 1000 Скопје, МК
(740) Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
ул. Железничка бр.36,2/5, 1000 Скопје

- (540)



- (591) црвена, бела и црна
(531) 01.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, анализи, менаџмент консалтинг, регрутинг бизнис истражувања, организациски консалтинг, продажни промоции, маркетинг истражувања, анализа на цени, бизнис проценки, оутсорсинг услуги

кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот, управување со недвижности, агенции за недвижен имот, апартмани(изнајмување)

кл. 45 - правни работи, правни истражувања

- (210) **ТМ 2009/1265** (220) 23/12/2009
(442) 31/08/2010

- (731) **JanSport Apparel Corp.**
3411 Silverside Road Wilmington,
Delaware U.S.A, US

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



- (531) 01.05.06;26.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите направени од овие материјали (вклучени во класата 18); кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; торби за на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски торби, акт чанти, торбички, торбички кои се носат на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор што се продаваат празни, кутии за моливи што се продаваат празни, актовки, торби за кампери, торби за планинари, торби за книги, патнички торби за носење, женски чантички со посебен механизам на затворање, козметички торби што се продаваат празни, мали ранци, торби за на колковите, канџи со конструкција, патни торби

за облека, женски чантички, футроли за клучеви, ранци, руксаци, мрежаста торби за пазарење, торби организери, школски торби, спортски торби, ремени и прерамки за багаж и рачни торби, куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за патување, кутии за патување, несесери кои се продаваат празни, џебни паричници

кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни, капути, елечи, кошули, џемпери, т-маици, шапки, капи, ремени

(210) **ТМ 2009/1275** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало ***БУЧЕН КОЗЈАК*** - Ц.О.

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, сива и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт

(210) **ТМ 2009/1276** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало ***БУЧЕН КОЗЈАК*** - Ц.О.

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, сива и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт

(210) **ТМ 2009/1277** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало ***БУЧЕН КОЗЈАК*** - Ц.О.

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина и црвена

(531) 03.04.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - овчо кисело млеко

(210) **ТМ 2009/1278** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало ***БУЧЕН КОЗЈАК*** - Ц.О.

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна и црвена

(531) 03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - кравјо кисело млеко

(210) **ТМ 2009/1279** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало ***БУЧЕН КОЗЈАК*** - Ц.О.

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна и црвена

(531) 03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - пресно млеко

(210) **TM 2009/1284** (220) 25/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **New Century**
Autostrada Tirane-Durres, Km i 10-te,
Kashar, Tirane, AL
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)



(591) темно кафена и светло кафена, бела и златна
(531) 11.03.04;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе

(210) **TM 2009/1289** (220) 28/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС**
ДОО Скопје
Ул. Васил Главинов бр.3 1000 Скопје, МК
(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат**
Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сива и бела
(531) 26.07.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2009/1290** (220) 28/12/2009
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за воздушна пловидба**
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје;
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје and
Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје
Ул. Васил Главинов бр.3 1000 Скопје, МК
Ул. Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК and
Ул. Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК
(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат**
Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)

MAT AIRWAYS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2010/2** (220) 05/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Deutsche Telekom AG,**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

START UP!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; услуги на агенции за
вработување; услуги на регрутирање кадри;
услуги на одбирање кадри по пат на психолошки
тестирања; услуги на советување во управување
со кадри; собирање, систематизација,
составување и стручна деловна анализа на
податоци и информации во компјутерски бази
на податоци; услуги на електронско чување на
податоци; малопродажни услуги (исто така по
пат на интернет и други комуникациски мрежи) во
врска со апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава,
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање или
контрола на електрична енергија, апарати за
снимање, пренос, обработка и репродукција на
звук, слика или податоци, магнетски носачи за
податоци, автоматски машини и механизми за
апарати кои се задвижуваат со парички; машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери; однапред снимени и неснимени
носачи на податоци од сите видови, компјутерски
програми (сочувани); електронски сочувани
податоци (можат да се преземаат); електронски
публикации (можат да се преземаат), печатен
материјал, фотографии, канцелариски материјал
(освен мебел), материјали за настава и обука
(освен апарати)

кл. **38** - телекомуникации, услуги на
новински агенции; изнајмување опрема за
телекомуникации; услуги на информации во врска
со телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; обезбедување обука;
гореспоменатите услуги не се однесуваат на
деловни почетоци; забава; организација на

спортски и културни активности; издавање книги, часописи и друг печатен материјал, издавање печатен материјал во форма на електронски носачи на податоци, имено ЦД-РОМ-ови, ЦД-И, УСБ, флопи дискови, хард дискови и касети

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со нив; услуги на индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци: одржување на компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; дизајнирање веб-страници за други

(210) ТМ 2010/4 (220) 08/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ADOLOR GRIPO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2010/6 (220) 11/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Маја Димитровска,
27 Март бр 7, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина и зелена

(531) 01.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги

што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2010/11 (220) 13/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија и угостителство
ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
бул.Кузман Јосифовски Питу бр.19/5-4 Скопје, МК

(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)



(591) темно црвена и бела

(531) 05.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2010/13 (220) 13/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Кипровски Александар
ул. Михаил Чаков 7А 1/21, Скопје, МК

(540)



(531) 03.11.12;24.17.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2010/14 (220) 13/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др.ДОО экспорт-импорт
Скопје
ул. Ленинова бр.44, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BETPOINT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/15** (220) 13/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Laboratories MAYOLY SPINDLER**
6, avenue de l'Europe, Chatou Cedex, France, FR

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

METEOSPASMYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/16** (220) 13/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi,
Prof.Dr.Bulenat Tarcan Sok.No:5/1
34349 Gayrettepe - Istanbul, TR, TR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ**, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZOLENAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции; фармацевтски производи

(210) **TM 2010/17** (220) 14/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги**
РОТИКО Далибор и др.ДОО експорт-импорт
Скопје
ул.Ленинова бр.44, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и светло кафена

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/19** (220) 14/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за новинско издавачка дејност**
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РЕПОРТЕР ДОО Скопје,
ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр. 18/3, Скопје, МК

(540)

EREPORTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/20** (220) 14/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО**
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ДАНИ-Л.Т.Д" дооел
увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) **ПОПОВСКИ ДРАГАН**, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје



(540)

INO SPEKTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2010/21** (220) 15/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) Друштво за трговија, угостителство и услуги
ВИТА-МИКС ДООЕЛ експорт-импорт
ул.Вера Јоциќ бр.53 с.Трубарево,
1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, зелена и жолто-златна

(531) 05.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; диетски производи што се користат во медицината

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2010/22** (220) 15/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

AIRWAVES EXTREME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, гума за цваќање, гума за цваќање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(210) **TM 2010/23** (220) 15/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

STRONGER THAN STRONG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, гума за цваќање, гума за цваќање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(210) **TM 2010/24** (220) 15/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Intel Performance Learning Solutions,Ltd.**
Collinstown Industrial Park,
Leixlip Country Kildare, Ireland, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 24.17.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за ваќање, за мерење, сигнализација, контрола (надзор), апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарат за снимање пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за



апарати што се активираат со парички; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарат за гаснење пожар; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за образование; компјутерски софтвер за преземање и менаџирање на содржини од компјутерски мрежи или интернет

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, не се опфатени во другите класи, печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лелила за употреба во канцеларија или домаќинство; уметнички материјали, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; блокови за печатење; печатени изданија од областа или за целите на образованието

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос на податоци, слики документи и други содржини преку компјутерски мрежи или интернет, обезбедување електронски огласни табли на интернет и соби за разговор за пренесување на пораки меѓу компјутерските корисници; обезбедување средства за компјутерска мрежа за интеракција во реално време и комуникација со други компјутерски корисници; услуги за електронска пошта

кл. 41 - образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; образовни услуги преку компјутерски мрежи или интернет

(210) **TM 2010/25** (220) 15/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Intel Performance Learning Solutions, Ltd.**
Collinstown Industrial Park,
Leixlip Country Kildare, Ireland, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SKOOOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надзор), апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарат за снимање пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со парички; регистар

каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарат за гаснење пожар; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за образование; компјутерски софтвер за преземање и менаџирање на содржини од компјутерски мрежи или интернет

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, не се опфатени во другите класи, печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лелила за употреба во канцеларија или домаќинство; уметнички материјали, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; блокови за печатење; печатени изданија од областа или за целите на образованието

кл. 38 - телекомуникации; електронски пренос на податоци, слики документи и други содржини преку компјутерски мрежи или интернет, обезбедување електронски огласни табли на интернет и соби за разговор за пренесување на пораки меѓу компјутерските корисници; обезбедување средства за компјутерска мрежа за интеракција во реално време и комуникација со други компјутерски корисници; услуги за електронска пошта

кл. 41 - образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; образовни услуги преку компјутерски мрежи или интернет

(210) **TM 2010/28** (220) 18/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.Алберт Ајнштајн бр.8 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина и бела

(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна, куфери

кл. 25 - облека, обувки и капи, вратоврски, костуми за капење, гакички за капење, облека за плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, панталони, костуми, елечи, џемпери, чорапи

кл. 35 - канцелариски работи; трговија на гоемо и мало со: кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери; трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи, вратоврски, костуми за капење, гакички за капење, облека за плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, панталони, костуми, елеци, џемпери, чорапи

(210) **TM 2010/30** (220) 20/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Fresenius Kabi AG.**
Friedrichstrasse 2-6,
60323 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

KABI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; седства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/31** (220) 20/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сребрена, црвена, црна и бела

(531) 24.09.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, џебни паричници, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери, женски чанти, имитации на кожа, училишни торби

кл. 35 - канцелариски работи; книговодство, администроација, рекламирање и промовирање производи, бизнис проценки, аукционерство, претставување на стоките, изложби, фактурирање, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица, маркетинг истражување, трговија на големо и мало со: кожа, имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, спортски торби, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, џебни паричници, кожени кутии, прекривки од кожа, крзна, куфери, женски чанти, имитации на кожа, училишни торби

(210) **TM 2010/32** (220) 20/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул.Илинденска 66, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 08.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - торти, тортички

(210) **TM 2010/33** (220) 20/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **АД „ЦОМА МОЛ“-СТРУГА**
МАРШАЛ ТИТО 66, 6330 СТРУГА, МК

(540)



(591) сина, зелена, портокалова, бела и жолта

(531) 05.03.11;26.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за штедење бензин-нафта и електрична енергија

(210) **TM 2010/34** (220) 20/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) „AS MOTORS” Ltd.
bulv.Tcar Boris III, 339, 1619 Sofia, BG

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

(540)



(591) црвена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи потребни за индустријата, хемиски додатоци за моторните горива, хемиски додатоци за моторни масла, хемиски додатоци за масла за менувачка кутија на автомобили

кл. 4 - индустриски масла и мазива, додатоци на моторните масла, додатоци на маслата за менувачката кутија на автомобилите; масла, антикорозивни средства; антикорозивни реметализирачки средства; продукти за апсорбирање за влажење и сврзување на прашокот; горива, вклучително моторни горива; додатоци за нехемиски додатоци за моторните горива

кл. 6 - метали и нивните легури; високо дисперзивни метални додатоци за моторните масла, високодисперзивни метални додатоци за маслата на менувачките кутии на автомобилите

кл. 35 - реклама; раководење со трговските работи; трговска администрација; административни дејности

кл. 37 - ремонт; обновување на метални површини заради реметализација

кл. 40 - обработка на материјали; реметализација на метални површини

(210) **TM 2010/35**

(220) 21/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(540)

ALPHA PROGRESSIVE DEPOSIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работење, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

(210) **TM 2010/36**

(220) 21/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д”** дооел увоз-извоз-Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена, жолта и сина

(531) 26.11.13;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2010/37**

(220) 21/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д”** дооел увоз-извоз- Охрид
ул. Абас Емин 179-Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена и зелена

(531) 21.03.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2010/38

(220) 21/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SOS Кредит

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање за отсутни претплатници), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување

информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернејт сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web- страници, услуги на дизајнирање на web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во



областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/39** (220) 21/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SWEET MOON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, бисквити, крекери, соленки, грицки, снек (snack) храна, вафли, фино ситно печиво

(210) **TM 2010/40** (220) 22/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи**
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул.Козле бр.188, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

АДОЛОР ГРИПО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/42** (220) 25/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Lipomed AG**
Fabrikmattenweg 4 CH-4144 Arlesheim, CH

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

LITAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/53** (220) 27/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG**
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ИРИНОТЕКАН „ЕБЕВЕ“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/54** (220) 27/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG**
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ГЕМЦИТАБИН „ЕБЕВЕ“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/55** (220) 27/01/2010
(442) 31/08/2010

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

RETEGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2010/56**

(220) 27/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) **ВИТАМИНКА АД and**
ВИТАМИНКА АД Прилеп

ул. Леце Костески 23, 7500 Прилеп, МК and
ул. Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно сина и темно розова

(531) 02.09.01;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - шеќер во прав

(210) **TM 2010/57**

(220) 27/01/2010


(442) 31/08/2010

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина

(531) 02.01.01;02.01.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, изложби (организирање изложби) во културни и воспитни цели, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), семинари (организирање и

водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

(210) **TM 2010/64**

(220) 28/01/2010

(442) 31/08/2010

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
**BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MERISTAT-SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебеиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/76**

(220) 03/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Austria Tabak GmbH and**
Austria Tabak GmbH
Koppstrasse 11, A-1160 Wien, AT and
Koppstrasse 116, A-1160 Wien, Austria, AT

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, златно-жолта и сина

(531) 25.01.19



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање

(210) **TM 2010/86**

(220) 04/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.**
3-16-11 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - тонери, претходно наполнети тонер касети, мастила и касети претходно наполнети со мастило, сите за принтери копири и факс машини
кл. 16 - ленти со мастило и претходно наполнети касети за ленти со мастило, сите за принтери, копири и факс машини

(210) **TM 2010/87**

(220) 04/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Perdue Holdings, Inc.**
1105 N. Market Street, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; замрзнати, конзервирани, исушени и зготвени овошја и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(210) **TM 2010/88**

(220) 04/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје**
ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло зелена, сина, светло сина и бела

(531) 01.15.21;05.03.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, хранливи додатоци за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со минерална вода), содабикарбона за фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, миризлива бонбона против непријатен мирис во устата, кристализиран шеќер за медицинска употреб, капсули за лекови, капсули за фармацевтска употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, целулозни естри за фармацевтска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиско-фармацевтски производи, кора од кондуранго за медицинска употреба, лекови против запек, средств а за прочистување, дезодоранси за облека и текстил, детергенти за медицинска употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи за дијагностицирање бременост, препарати за дијагностицирање производи за измрзнатици, хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, дигестиви за фармацевтска употреба, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, млечни ферменти за фармацевтска употреба, растителни влакна за јадење нехраниливи, рибино брашно за медицинска употреба, брашно за фармацевтска употреба, лепила за фаќање муви, леплива хартија за фаќање муви, средства за уништување муви, дезинфекциони пасти, дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска употреба, масти за ветеринарна употреба, лековити билки, билни чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, лекови против

потење на стапала, мевлем за измрзнатици, хидроген пероксид за медицинска употреба, масла за масажи, лосиони за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, лосиони за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, прирачна аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе, мелисова водичка за фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци на храната, минерални води за медицинска употреба, соли на минерални води, нане за фармацевтска употреба, хартија против молци, средства против молци, препарати за уништување штетници, производи за уништување штетни растенија, масло од терпентин за фармацевтска употреба, таблети за лижење за фармацевтска употреба, дезинфекциони пасти, калиумови соли за медицинска употреба, отров за стаорци, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, лекови против потење, матичен млеч, седативи, пилули за фармацевтска употреба, миризливи соли, преизводи за стерилизација, хируршки марамчиња, цигари без тутун за медицинска употреба, вагинални исплакувачи, антихелминтици, производи за уништување штеточинки, средства за закрепнување (лекови)

кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, електроди за медицинска употреба, апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, апарати за масажа, перничиња за спречување красти на телата на пациентите, прстени за олеснување на растењето заби, апарати за тестови што се користат за медицинска анализа

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, средстава за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, хранливи додатоци за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, средства за намалување на апетитот за медицинска употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли за бањи со минерална вода), сода бикарбона за фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, миризлива бонбона против непријатен мирис во устата, кристализиран шеќер за медицинска употреба, капсули за лекови, капсули за фармацевтска употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, целулозни естри за фармацевтска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиско-фармацевтски производи, кора од кондуранго за медицинска употреба, лекови против запек, средства за прочистување, дезодоранси за облека и текстил, детергенти за медицинска употреба, леб за дијабетичари, хемиски производи за дијагностицирање бременост, препарати за дијагностицирање производи за измрзнатици, хлороформ, рибино масло, дијастаза, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски

супстанции за медицинска употреба, дигестиви за фармацевтска употреба, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, млечни ферменти за фармацевтска употреба, растителни влакна за јадење нехранливи, рибино брашно за медицинска употреба, брашно за фармацевтска употреба, лепила за фаќање муви, леплива хартија за фаќање муви, средства за уништување муви, дезинфекциони пасти, дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска употреба, масти за ветеринарна употреба, лековити билки, билни чаеви за медицинска употреба, додатоци за крма за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, лекови против потење на стапала, мевлем за измрзнатици, хидроген пероксид за медицинска употреба, масла за масажи, лосиони за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, лосиони за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, прирачна аптека, лекови за забарство, лекови за луѓе, мелисова водичка за фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна маст, минерални додатоци на храната, минерални води за медицинска употреба, соли на минерални води, нане за фармацевтска употреба, хартија против молци, средства против молци, препарати за уништување штетници, производи за уништување штетни растенија, масло од терпентин за фармацевтска употреба, таблети за лижење за фармацевтска употреба, дезинфекциони пасти, калиумови соли за медицинска употреба, отров за стаорци, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, лекови против потење, матичен млеч, седативи, пилули за фармацевтска употреба, миризливи соли, преизводи за стерилизација, хируршки марамчиња, цигари без тутун за медицинска употреба, вагинални исплакувачи, антихелминтици, производи за уништување штеточинки; средства за закрепнување (лекови), трговија на големо и мало со: хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, електроди за медицинска употреба, апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, апарати за масажа, перничиња за спречување красти на телата на пациентите, прстени за олеснување на растењето заби, апарати за тестови што се користат за медицинска анализа

(210) **TM 2010/89** (220) 04/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје**
ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош,
1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА**
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сина, црвена, црна и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за лекови, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски производи, диететски супстанции за медицинска употреба, билки (лековити билки), билни чаеви за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, минерални додатоци за храната, лекови за луѓе, матична млеч за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба, средства за закрепнување (лекови)

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: фармацевтски препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за лекови, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски производи, диететски супстанции за медицинска употреба, билки (лековити билки), билни чаеви за медицинска употреба, прехранбени производи за медицинска употреба, лековити корења, медицински чај, минерални додатоци за храната, лекови за луѓе, матична млеч за медицинска употреба, пилули за фармацевтска употреба, средства за закрепнување (лекови)

(210) **TM 2010/93** (220) 05/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за угостителство, туризам и трговија КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје**
ул. Васил Ѓоргов 66, 1000 Скопје, МК

(740) Друштво за угостителство, туризам и трговија КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада 66 Скопје

(540)



(591) златна

(531) 24.09.05;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/96** (220) 05/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **СВН доо**
ул. Анкарска 23, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сива и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: лекови, медицински помагала, парафармацевтски и козметички производи

(210) **TM 2010/97** (220) 05/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Chiquita Brands, L.L.C.**
250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 02.03.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - овошни сокови; овошни напивки

(210) **TM 2010/98**

(220) 08/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје**
бул.Партизански одреди бр.149/9-блок 4, Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, кафена, жолта, окер и бела

(531) 03.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, канцелариски работи, агенции за рекламирање, ажурирање рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, анализа на цените, договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис консултирање, бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, комуникациски медиуми за малопродажба, собирање статистички податоци, средување информации во компјутерски датотеки, систематизација на информации во компјутерски датотеки, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, ширење на рекламните огласи, економско прогнозирање, информативни агенции, бизнис проучување, комерцијално информативни агенции, услуги за дизајн на страници за рекламни цели, маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за следење на печатените вести, претплати на весници, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, објавување рекламни текстови, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови

кл. 38 - телекомуникации, изнајмување влез во компјутерска мрежа, емитување кабелска телевизија, емитување радио програми,

емитување телевизиски програми, обезбедување интернет соби за разговор, комуникација со помош на компјутерски терминали, комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, комуникација со телеграми, комуникација со телефон, пренесување слики и пораки со помош на компјутери, компјутерски терминали, електронска пошта, пренесување по факс, информирање за телекомуникации, испраќање пораки, новински агенции, обезбедување пристап до дати на податоци, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување (телешопинг), обезбедување телекомуникациски врски со светската информатичка мрежа, услуги на пренесување конференции од далечина, телефонска служба, изнајмување влез во компјутерска мрежа, изнајмување апарати за испраќање пораки, пренесување преку сателит

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер, обновување компјутерски бази на податоци, компјутерско програмирање, умножување компјутерски програми, изнајмување компјутери, советување за компјутерски програми, програмирање компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, одржување компјутерски програми, осовременување компјутерски програми, советување во полето на компјутерски хардвер, разменување податоци од физички на електронски носачи, креирање и одржување веб-интернет страници за други, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, одржување веб-страници за други, одржување компјутерски програми, услуги за нацрт на амбалажи, услуги за заштита на компјутери од вируси, обезбедување алатки за пребарување на интернет, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи, инженерство, изнајмување веб интернет сервери

(210) **TM 2010/100**

(220) 08/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје**
ул. 34 бб, населба Илинден, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(531) 22.01.07;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патување



- (210) **TM 2010/103** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010
- (731) **Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно-занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје, МК**
- (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
- (540)

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - азбестен цемент, азбестен малтер, асфалт, греди што не се од метал, битумен, облоги од битумен за градба на покриви, производи од битумен за градба, ролетни што не се од метал, подни штици, тули, градби што не се од метал, градежно стакло, градежни материјали што не се од метал, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни цементни облоги, цементни столбови, цементни плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси за врати, врати што не се од метал, фасади што не се од метал, куќички (бараки), материјали за покривање под, конструкции за градби што не се од метал, грот, малтер, хоризонтални олуци што не се од метал, сливници што не се од метал, гипс, полици над и околу камини, мермер, мозаици за градба, заоблени ќерамиди, градежен картон, паркет подни штици, плочници, цевоводи што не се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, шлифувано стакло за градба, пшерплоча, базени, материјали за изработка и обложување патишта, сигурносни стакла, потпорни столбови што не се од метал, степеници што не се од метал, катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за прозорци за градба, прозорци што не се од метал, обложување на дрво

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, асфалтирање, сидање, надзор над градежни работи, изолирање градежни работи, монтирање и поправање алармни уреди, монтирање и поправање клима уреди, столарија, изградба, опрема за градење, хидроизолирање градби, рушење градби, градење пристаништа, монтирање и поправање апарати за греење, монтирање и поправање лифтови, монтирање врати и прозорци, копање бунари, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина, малтерисување, поставување водоводни инсталации, услуги поврзани со каменолом, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови, ставање покриви на објекти, антикорозивно запггитување, чистење

и полирање со песочен млаз, поставување скелиња, градење под вода

кл. **42** - научни и технолошки услуги и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, градежно советување, архитектура, советување за заштеда на енергија, геолошки истражувања, премерување земјиште, физика (истражување), технички проекти, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, инженерство, индустриски дизајн, испитување материјали, урбанистичко планирање

- (210) **TM 2010/104** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

- (731) **Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно-занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје, МК**
- (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
- (540)



(591) бела, светло жолта и модра

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - азбестен цемент, азбестен малтер, асфалт, греди што не се од метал, битумен, облоги од битумен за градба на покриви, производи од битумен за градба, ролетни што не се од метал, подни штици, тули, градби што не се од метал, градежно стакло, градежни материјали што не се од метал, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни цементни облоги, цементни столбови, цементни плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси за врати, врати што не се од метал, фасади што не се од метал, куќички (бараки), материјали за покривање под, конструкции за градби што не се од метал, грот, малтер, хоризонтални олуци што не се од метал, сливници што не се од метал, гипс, полици над и околу камини, мермер, мозаици за градба, заоблени ќерамиди, градежен картон, паркет подни штици, плочници, цевоводи што не се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, шлифувано стакло за градба, пшерплоча, базени, материјали за изработка и обложување патишта, сигурносни стакла, потпорни столбови што не се од метал, степеници што не се од метал, катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за

прозорци за градба, прозорци што не се од метал, обложување на дрво

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, асфалтирање, зидање, надзор над градежни работи, изолирање градежни работи, монтирање и поправање алармни уреди, монтирање и поправање клима уреди, столарија, изградба, опрема за градење, хидроизолирање градби, рушење градби, градење пристаништа, монтирање и поправање апарати за греење, монтирање и поправање лифтови, монтирање врати и прозорци, копање бунари, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина, малтерисување, поставување водоводни инсталации, услуги поврзани со каменолом, изнајмување булдoжери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови, ставање покриви на објекти, антикорозивно запггитување, чистење и полирање со песочен млаз, поставување скелина, градење под вода

кл. 42 - научни и технолошки услуги и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, градежно советување, архитектура, советување за заштеда на енергија, геолошки истражувања, премерување земјиште, физика (истражување), технички проекти, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, инженерство, индустриски дизајн, испитување материјали, урбанистичко планирање

(210) **ТМ 2010/108** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 02.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - млечна чоколада

(210) **ТМ 2010/111**

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, портокалова, светло кафена, светло и темно сина

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадирен флипс

(210) **ТМ 2010/112**

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно црвена, темно зелена, светло и темно кафена

(531) 05.09.17; 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кечап со вкус на пица

(210) **TM 2010/113** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена и светло кафена
(531) 02.01.01;25.07.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - црн пипер во зрно, мелен црн пипер

(210) **TM 2010/114** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, темно портокалова, темно зелена, и темно сина
(531) 25.01.19;25.07.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадни јајца

(210) **TM 2010/115** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно сина, розова, портокалова, светло и темно кафена
(531) 08.01.16;09.07.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - ванилин шеќер

(210) **TM 2010/116** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно зелена, црвена, светло и темно жолта
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс со вкус на пица

(210) **TM 2010/117** (220) 09/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, темно зелена, портокалова и кафена

(531) 05.09.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - пикантно лут кечап

(210) ТМ 2010/118

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина, црвена, светло и темно жолта

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - флипс со вкус на сирење

(210) ТМ 2010/119

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно црвена, светло и темно зелена

(531) 05.09.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кечап

(210) ТМ 2010/120

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црно, бела, светло и темно жолта, светло и темно кафена, темно црвена, светло и темно сина

(531) 01.11.12;03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - млечен и какао крем

(210) ТМ 2010/121

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(591) црна, бела, светло и темно портокалова, сива и темно сина

(531) 01.01.05;09.07.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за пециво

(210) ТМ 2010/122

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена и жолта

(531) 01.01.05;09.07.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - лимонтус

(210) ТМ 2010/123

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина

(531) 01.15.21;11.03.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сода бикарбона

(210) ТМ 2010/124

(220) 09/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно сина, жолта, светло и темно портокалова, розова, виолетова, зелена и црна

(531) 01.11.12;03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко

(210) ТМ 2010/130

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) Brown-Forman Corporation,
a Delaware, U.S.A., corporation
850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HERRADURA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки, вклучително дестилирани алкохоли

(210) ТМ 2010/131

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) Brown-Forman Corporation,
a Delaware, U.S.A., corporation
850 Dixie Highway, Louisville,
Kentucky 40210, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

EL JIMADOR

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 33 - алкохолни напивки, вклучително
дестилирани алкохоли

(210) ТМ 2010/132 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
кафена, златна, сребрена и сива

(531) 11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - печено мелено кафе

(210) ТМ 2010/134 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена и
светло зелена

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - диетална темна чоколада

(210) ТМ 2010/135 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена

(531) 08.01.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за пенест крем и крем за торти и
слатки со вкус на чоколада

(210) ТМ 2010/136 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и
темно жолта, светло и темно зелена, светло и
темно виолетова, светло и темно сина

(531) 08.03.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за шлаг пена со арома на сладок кајмак и ванилин

(210) ТМ 2010/137


(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена, темно кафена, светло и темно виолетова

(531) 05.07.10;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од суво грозје

(210) ТМ 2010/138


(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно кафена и светло сина

(531) 08.01.23;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од кикиритка

(210) ТМ 2010/139

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и темно сина

(531) 05.03.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на мента

(210) ТМ 2010/140

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта и темно сина

(531) 08.01.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чајни бисквити

(210) ТМ 2010/141

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, темно сина и темно зелена

(531) 08.01.23;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден прелив

(210) ТМ 2010/142 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена

(531) 08.01.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 - мешавина за колач со вкус на ванила

(210) ТМ 2010/143 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(531) 03.09.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - десерт од темна чоколада и чоколада полнета со крем од лешник

(210) ТМ 2010/144 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена, светло и темно кафена

(531) 11.03.20;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - смеса за инстант пире од компир

(210) ТМ 2010/145 (220) 10/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, темно зелена, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, темно сина

(531) 08.01.14;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чајни колачиња

(210) ТМ 2010/146


(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта, светло и темно кафена, светло и темно зелена

(531) 05.07.06;08.01.23;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадно драже со јадро од лешник

(210) ТМ 2010/147

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно зелена и светло кафена

(531) 05.09.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кечап /сос/ од домати

(210) ТМ 2010/148

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно жолта и светло и темно кафена

(531) 08.01.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прачок за пенаст крем и крем за торти и слатки со арома и вкус на ванила

(210) ТМ 2010/149

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, розова, жолта и светло зелена

(531) 03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - млечни дражирани бонбони

(210) ТМ 2010/150

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно зелена

(531) 05.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на јагода

(210) ТМ 2010/151

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, темно портокалова, златна, светло и темно кафена

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - посна чоколада за јадење и готвење

(210) ТМ 2010/152

(220) 10/02/2010


(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, златна, темно кафена и светло зелена

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - темна чоколада

(210) ТМ 2010/153

(220) 10/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно зелена и жолта

(531) 05.07.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - дражирани бонбони со вкус на лимон


(210) ТМ 2010/156

(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(591) црна, бела, светло сина, светло виолетова, светло
и темно кафена, светло и темно портокалова,
светло зелена

(531) 03.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - топчиња од жита со вкус на чоколада

(210) ТМ 2010/157

(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(591) црна, бела, црвена, зелена, светло и темно жолта,
светло и темно портокалова, светло и темно
кафена, светло и темно сина

(531) 04.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - житарки со какао

(210) ТМ 2010/158

(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(591) црна, бела, црвена, зелена, светло и темно жолта,
портокалова, светло и темно сина, сива

(531) 04.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - пченкарни снегулки

(210) ТМ 2010/159

(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.07.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз,
чоколада

(210) ТМ 2010/160


(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно жолта, портокалова, златна, сребрена, светло и темно сива

(531) 11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - еспресо кафе во зрно

(210) ТМ 2010/161

(220) 11/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, сина, сива и зелена

(531) 02.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - житарки со какао

(210) ТМ 2010/162

(220) 12/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) РОЈАЛ СТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје
ул. Тодор Паница бр. 12/6А Скопје
Кисела Вода, МК

(540)



(591) бела и виолетова

(531) 01.15.17;24.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - автобуски превоз, возачки услуги, изнајмување на возила, информации за превоз, организирање крстарења, организирање патувања, превезување патници, посредување за превоз, разгледување културни знаменитости и обиколки, придружување патници, организирање патувања, резервации за патувања, резервации за превоз, резервирање места за патувања

(210) ТМ 2010/164

(220) 13/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) Трговско друштво за трговија и услуги
Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел
населба „Св. Стефан бб”
место Шипокно - Охрид, МК

(540)



(591) темно црвена и златна

(531) 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготовка храна и пијалаци, привремено сместување



(210) **TM 2010/165** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Wm.WRIGLEY Jr.Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SKITTLES EXOTIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи, гума за џвакање
од која се прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана
течност и таблети за лижење

(210) **TM 2010/166** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БЛАЖИЧ доо Скопје
бул.Видое Смилевски Бато 32/24,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(531) 21.03.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - продажба на големо и мало на
репроматеријали и придружни материјали за
дрвната индустрија и индустријата за мебел -
траки за кантирање, декоративен и конструктивен
оков, фурнири, фолии, метална галантерија,
хемија и дрвна козметика

(210) **TM 2010/167** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Discover Financial Services**
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DISCOVER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски услуги, вклучително услуги
за кредитни и дебитни картички; издавање

кредитни и дебитни картички; финансиски
работи; услуги за осигурување; издавање на пре-
пејд картички; издавање на токени од вредност;
менување пари; електронски кредитни и дебитни
трансакции; исплата на готовина и замена на
готовина, овозможено со кредитна картичка;
електронски готовински трансакции, банкарски
услуги со банкомати; верификација на чек, услуги
за претворање во пари и порамнување; услуги
за процесирање на електронско плаќање; услуги
за автентикација и верификација на кредитни
картички и платежни трансакции; банкарски
услуги; услуги за плаќање и презентација на
сметки; онлајн платежни услуги по електронски
средства преку глобална компјутерска мрежа;
обезбедување финансиски информации,
вклучително податоци и извештаи за кредитни и
дебитни картички, и менаџирање на финансиски
записи; услуги за електронски трансфер на
средства; услуги за управување со кредит;
ширење финансиски информации преку глобална
компјутерска мрежа

(210) **TM 2010/168** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Discover Financial Services**
2500 LakeCook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски услуги, вклучително, услуги
за кредитни и дебитни картички; издавање
кредитни и дебитни картички; финансиски
работи; услуги за осигурување; издавање на пре-
пејд картички; издавање на токени од вредност;
менување пари; електронски кредитни и дебитни
трансакции; исплата на готовина и замена на
готовина овозможено со кредитна картичка;
електронски готовински трансакции, банкарски
услуги со банкомати; верификација на чек,
услуги за уновчување и порамнување; услуги за
процесирање на електронско плаќање; услуги
за автентикација и верификација на кредитни
картички и платежни трансакции; банкарски
услуги; услуги за плаќање и презентација на
сметки; онлајн платежни услуги по електронски
средства преку глобална компјутерска мрежа;
обезбедување финансиски информации,
вклучително податоци и извештаи за кредитни и
дебитни картички, и менаџирање на финансиски
записи; услуги за електронски трансфер на

средства; услуги за управување со кредит; ширење финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2010/169** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH**
Route de St Georges, 47
1213 Petit-Lancy Geneva, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(531) 10.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски и циолошки производи за научна употреба и за употреба во фармацевтската индустрија; хемиски реагенси; антисерум

кл. 3 - кремове, масти и гелови за локална употреба; кремове, масти и гелови за локална употреба што вклучуваат протеини, глициди, липиди, влакна, микронутриенти, витамини, минерали, аминокиселини, масни киселини и/или растителни киселини

кл. 5 - витамински и/или минерални лекови во форма на капсули, таблети, сирупи, кремове и масти; производи кои што содржат индивидуални или комбинација од витамин Б фактори со или без другивитаминиилиминерали,хранливиидиетални додатоци за медицински и/или терапевтски намени; хербални додатоци, хранливи додатоци кои вклучуваат протеини, глициди, липиди и/или влакна или микронутриенти, витамини, минерали, аминокиселини, масни киселини, и/или растителни киселини; дијагностички тестови, дијагностички тестови за имунореактивни видови во телесни течности, прибор за тестови за домашно одредување на бременост, тестови за домашно одредување на овулација и плодност, дијагностички прибори за употреба во болници, клиники и медицински заводи, дијагностички прибори за тестирање на имунореактивни видови во телесни течности, бременост, овулација и плодност; прибори за тестирање и дијагностички лекови за in-vitro употреба за медицински намени; тестови за медицински намени; биолошки, дијагностички и имунолошки производи за in-vitro и in vitro употреба за медицинска намена

кл. 10 - дијагностички апарати за медицинска намена; апарати и инструменти за дијагностицирање и тестирање бременост; апарати за следење на плодноста

(210) **TM 2010/170** (220) 16/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. „Илинденска“ 66 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BUZZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита, крекери, солени, грицки снек (snack), храна, вафли, фино ситно печиво

(210) **TM 2010/172** (220) 17/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
Зеџ Електроникс доо експорт-импорт Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр.1/8, Скопје, Центар, МК

(540)



(591) црна и црвена

(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со аудио видео опрема

(210) **TM 2010/173** (220) 17/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **MEDOCHEMIE LTD**
Constantinoupoleos Str.,
P.O.Box 51409 3505 Limassol, CY

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

APONIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/174** (220) 18/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Хтппоол ДОО Интернет маркетинг**
Партизански одреди 62, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена, сина и жолта

(531) 26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2010/177**

(220) 18/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **A1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ**

ул. „Перо Наков“ бр.60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

4 СЕЗОНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

кл. 41 - видео ленти (изнајмување на видео лентите), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), видео ленти (снимање на видео лентите), дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови/циркуси/, игри за пари, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти, изложби (осигурување /набавка/ на простор за изложби), кампови за летување (услуги на камповите за летување /забава/, кино-студио, кино сали (користење кино сали), киноапаратура (изнајмување киноапаратура и прибор), клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, книги (изнајмување на книги), коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување на магнетоскопи), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски

програми, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување на приредби), преведувачки услуги, разговори (организирање и водење на разговори), разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, репортерски услуги, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), филмови (изнајмување филмови)

(210) **TM 2010/178**

(220) 18/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 26.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(210) **TM 2010/181**

(220) 19/02/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**

Neenah, WI 54956, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина, црна, сива, бела и розова

(531) 03.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - сапуни, анти-бактериски гел, анти-бактериски шамичиња за бришење, шаамичиња за бришење импрегнирани со средство за чистење

кл. 16 - шамичиња за лице, тоалетни шаамичиња, хартиени крпи, хартиени бришачи и хартиени салфети за на маса


кл. 21 - бришачи за една употреба направени од непроткаен материјал

(210) **TM 2010/182** (220) 19/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили, имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвременно плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

(210) **TM 2010/183** (220) 19/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили, имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвременно плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

(210) **TM 2010/184** (220) 19/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Otis Elevator Company**
10 Farm Springs Farmington<
Connecticut 06032, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SIGMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови, имено, контролорски групи за лифтови; ескалатори и нивни делови за заменување, имено, скалила, ограда за скали и движечки механизми и движечки патеки

кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови, ескалатори; движечки патеки (не се за движење на производи)

(210) **TM 2010/185** (220) 19/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Otis Elevator Company**
10 Farm Springs Farmington<
Connecticut 06032, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(531) 26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови, имено, контролорски групи за лифтови; ескалатори и нивни делови за заменување, имено, скалила, ограда за скали и движечки механизми и движечки патеки

кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови, ескалатори; движечки патеки (не се за движење на производи)

(210) **TM 2010/197** (220) 22/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TOYOTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили, имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвремено плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

(210) **TM 2010/198** (220) 22/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Peter Thomas Roth Labs, LLC**
460 Park Avenue 16th floor New York,
NY10022, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FIRMX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - нега на кожа (производи за нега на кожата), не се за медицинска употреба, козметички производи за нега на телото и козметика

(210) **TM 2010/199** (220) 23/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Genzyme Corporation**
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TRANSLARNA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за третман на генетски пореметувања

(210) **TM 2010/200** (220) 23/02/2010
(442) 31/08/2010

(731) **Genzyme Corporation**
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ILUMERNA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за третман на генетски пореметувања

(210) **TM 2010/245** (220) 04/03/2010
(442) 31/08/2010

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ADIMICIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2010/246** (220) 04/03/2010
(442) 31/08/2010

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

OSAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2010/257**

(220) 08/03/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Агенција за интелектуална сопственост
ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје**
ул.Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) синозелена, светло сина, светлосина и бела

(531) 26.04.24;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи, администрација, агенции за рекламирање, консултирање, копирање документи, агенции за вработување, информативни агенции, услуги за дизајн на страници за рекламни цели, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица, фотокопирање, обработка на текстови, односи со јавноста, промовирање на продажбата за трети лица, преписи, дакталографски услуги, пишување рекламни текстови

кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности, академии, организирање и водење колоквиуми, организирање и водење конференции, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, избори на убавици, услуги на клубови (забава и образование), професионално насочување, дизајнерски услуги што не се за рекламни цели, организирање спортски натпревари, организирање и водење концерти, курсеви за кореспонденција, услуги на дигитално сликање, синхронизација, монтажирање видеоленти, филмски студија, вариетеа, услуги на репортери, забавишта, организирање шоу програми, фотографски репортажи, фотографија, услуги на студија за снимање, звучни снимки, преведување, снимање видеоленти, пишување текстови што не се рекламни текстови

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски дизајн, креирање и одржување веб страници за други, услуги за нацрт на амбалажи, дизајнирање облека, дизајнирање графика

кл. 45 - лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за потребите на

поединците, агенции за посвојување деца, агенции за арбитража, придружување, издавање лиценци за компјутерски програми (правни услуги), агенции за консултирање за интелектуална сопственост, менаџмент со авторски права, регистрација на домени (правни услуги), интелектуална сопственост, издавање лиценци за интелектуална сопственост, услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост, правно истражување, услуги при водење судски процеси, брачни агенции, медијација

(210) **TM 2010/259**

(220) 08/03/2010

(442) 31/08/2010

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**
Ante Starcevic 32, 48000 KOPRIVNICA, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2010/260**

(220) 08/03/2010

(442) 31/08/2010

(731) **Chery Automobile Co., Ltd.**
**8 Changchun Road, Economy & Technology
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,
CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.23



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - воздушни перничѹа [сигурносни уреди за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за возила], возила на брза помош; замаглени уреди за возила: уреди за заштита од заслепување кај возилата; алармни уреди против крадење возила; каросерии; автомобилски шасии; автомобилски гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини на тркалата на возила; сопирачки сегменти за возила; сопирачки педали за возила; сопирачки за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки за копнени возила; спојни оски за копнени возила, кои не се составен дел на моторите; претворувачи (хидротрансформатори) за копнени возила; куќишта /картери/ на механизми на копнени возила /не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила; врати на возила; мотори за копнени возила; електрични возила; волани за копнени возила; менувачки кутии за копнени возила; запчаници за копнени возила; покривки за автомобилски мотори; покривки за возила; труби за автомобили; осовини за тркала за возила; мотори за копнени возила; преносни механизми за копнени возила; редуктори за копнени возила; сигнализатори за движење наназад за возила; тркала за возила; амортизери за автомобили; сопирачки педали за возила; управувачки волани за возила; претворувачи на моментот за копнени возила; торзионни лостови за возила; погонски синџири за копнени возила; преносни оски за копнени возила; преноси, за копнени возила; турбини за копнени возила; шасии за возила; комбиња [возила]; амортизери (амортизирачки пружини) за возила; прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила за движење по земја, во воздух, по вода и по шини

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; подмачкување на возилата [замастување]; миеење возила; полирање на возилата; полирање (возила-); превентивна обработка за заштита од корозија за возила; сервисни станици за возила [надополнување со гориво и одржување]; гуми (вулканизација-) [поправка]; вулканизација на гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои биле изабени или делумно уништени; алармни уреди, поставување и поправка

(210) TM 2010/261

(220) 08/03/2010

(442) 31/08/2010

(731) Chery Automobile Co., Ltd.

8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - воздушни перничѹа [сигурносни уреди за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за возила], возила на брза помош; замаглени уреди за возила: уреди за заштита од заслепување кај возилата; алармни уреди против крадење возила; каросерии; автомобилски шасии; автомобилски гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини на тркалата на возила; сопирачки сегменти за возила; сопирачки педали за возила; сопирачки за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки за копнени возила; спојни оски за копнени возила, кои не се составен дел на моторите; претворувачи (хидротрансформатори) за копнени возила; куќишта /картери/ на механизми на копнени возила /не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила; врати на возила; мотори за копнени возила; електрични возила; волани за копнени возила; менувачки кутии за копнени возила; запчаници за копнени возила; покривки за автомобилски мотори; покривки за возила; труби за автомобили; осовини за тркала за возила; мотори за копнени возила; преносни механизми за копнени возила; редуктори за копнени возила; сигнализатори за движење наназад за возила; тркала за возила; амортизери за автомобили; сопирачки педали за возила; управувачки волани за возила; претворувачи на моментот за копнени возила; торзионни лостови за возила; погонски синџири за копнени возила; преносни оски за копнени возила; преноси, за копнени возила; турбини за копнени возила; шасии за возила; комбиња [возила]; амортизери (амортизирачки пружини) за возила; прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила за движење по земја, во воздух, по вода и по шини

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; подмачкување на возилата [замастување]; миеење возила; полирање на возилата; полирање (возила-); превентивна обработка за заштита од корозија за возила; сервисни станици за возила [надополнување со гориво и одржување]; гуми (вулканизација-) [поправка]; вулканизација на гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои биле изабени или делумно уништени; алармни уреди, поставување и поправка

(210) TM 2010/262

(220) 08/03/2010

(442) 31/08/2010

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SUMITOMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - гуми за возила за движење по земја, гуми за моторни возила на две тркала

(210) **TM 2010/263** (220) 08/03/2010
(442) 31/08/2010

(731) **SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.**
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 09.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - гуми за возила за движење по земја, гуми за моторни возила на две тркала

(210) **TM 2010/281** (220) 10/03/2010
(442) 31/08/2010

(731) **трговско друштво за производство промет и**
услуги ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул.Орце Николов бр.190/3-1, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и и нструменти за спроведување, вклучување и исклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја- полначи за батерии; спроводници (громобрани); исиравувачи електрични; исправувачи на електрична струја; електрични инсталации на далечинско управување во ивдустијата; индикатори за загубена електрична енергија; рампи за паркиралишта (рампи за паркиралишта кои се отвораат со паричка); инвертори (електрицитет); громобрани; разводни табли; кутии со електрични прекинувачи; автоматски влезни рампи; исправувачи на електрична струја

кл. 11 - соларни колектори (греење), соларни печки

кл. 35 - канцелариски работи; професионално бизнис консултирање; трговија на големо и мало со: апарати и и нструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја; полначи за батерии; спроводници (громобрани); исправувачи електрични; исправувачи на електрична струја; електрични инсталации на далечинско управување во индустријата; индикатори за загубена електрична енергија рампи за паркиралишта (рампи за паркиралишта кои се отвораат со паричка); инвертори (електрицитет); громобрани; разводни табли; кутии со електрични прекинувачи; автоматски влезни рампи; исправувачи на електрична струја; трговија на големо и мало со: соларни колектори (греење), соларки печки

кл. 37- поправки, инсталациски услуги, компјутерски компоненти (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски компоненти), монтирање и поправање на електрични апарати, отстранување пречки кај електрични апарати

кл. 42 - компјутерски хардвер (советувања на полето на компјутерски хардвер) заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), проекти (технички проекти)

(210) **TM 2010/329** (220) 16/03/2010
(442) 31/08/2010

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, МК

(540)

CAFFETIN COLDMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2010/0034 TM 2010/0169		TM 2010/0042 TM 2010/0053 TM 2010/0054
кл. 2	TM 2009/1194 TM 2010/0086		TM 2010/0055 TM 2010/0064 TM 2010/0088
кл. 3	TM 2009/0318 TM 2009/0663 TM 2009/0664 TM 2009/0849 TM 2009/0943 TM 2009/1044 TM 2009/1045 TM 2009/1047 TM 2009/1056 TM 2009/1146 TM 2009/1238 TM 2010/0169 TM 2010/0181 TM 2010/0198		TM 2010/0089 TM 2010/0169 TM 2010/0173 TM 2010/0199 TM 2010/0200 TM 2010/0245 TM 2010/0246 TM 2010/0329
		кл. 6	TM 2010/0034
		кл. 7	TM 2009/1194 TM 2010/0184 TM 2010/0185
кл. 4	TM 2010/0034	кл. 9	TM 2008/1675 TM 2009/0969 TM 2009/0989 TM 2009/1194 TM 2010/0024 TM 2010/0025 TM 2010/0033 TM 2010/0281
кл. 5	TM 2009/0318 TM 2009/0607 TM 2009/0942 TM 2009/0943 TM 2009/0985 TM 2009/0986 TM 2009/0987 TM 2009/1019 TM 2009/1032 TM 2009/1033 TM 2009/1079 TM 2009/1084 TM 2009/1167 TM 2009/1190 TM 2009/1235 TM 2009/1238 TM 2009/1245 TM 2009/1249 TM 2010/0004 TM 2010/0015 TM 2010/0016 TM 2010/0021 TM 2010/0030 TM 2010/0040	кл. 10	TM 2008/0871 TM 2009/0947 TM 2009/1019 TM 2009/1032 TM 2009/1033 TM 2010/0088 TM 2010/0169
		кл. 11	TM 2009/1197 TM 2009/1198 TM 2009/1199 TM 2009/1200 TM 2009/1205 TM 2009/1206 TM 2009/1207 TM 2009/1209 TM 2009/1210



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/1211		TM 2009/1227
	TM 2009/1212		TM 2009/1229
	TM 2010/0281		TM 2009/1230
			TM 2009/1259
кл. 12	TM 2008/1675	кл. 21	TM 2008/1675
	TM 2009/1224		TM 2009/1008
	TM 2010/0260		TM 2009/1056
	TM 2010/0261		TM 2009/1197
	TM 2010/0262		TM 2009/1198
	TM 2010/0263		TM 2009/1199
кл. 14	TM 2008/1675		TM 2009/1200
	TM 2009/1044		TM 2009/1205
	TM 2009/1045		TM 2009/1206
	TM 2009/1047		TM 2009/1207
кл. 16	TM 2008/1675		TM 2009/1209
	TM 2008/1754		TM 2009/1210
	TM 2009/0978		TM 2009/1211
	TM 2009/0988		TM 2009/1212
	TM 2009/0990		TM 2010/0181
	TM 2009/0998	кл. 22	TM 2008/1675
	TM 2009/1158		TM 2009/1008
	TM 2009/1159		TM 2009/1044
	TM 2009/1194		TM 2009/1045
	TM 2009/1204		TM 2009/1047
	TM 2009/1233		TM 2009/1048
	TM 2010/0019		TM 2009/1049
	TM 2010/0024		TM 2009/1050
	TM 2010/0025		TM 2009/1151
	TM 2010/0086		TM 2009/1152
	TM 2010/0181		TM 2009/1153
	TM 2010/0259	кл. 23	TM 2009/1008
кл. 17	TM 2008/1675		TM 2009/1048
	TM 2009/1197		TM 2009/1049
	TM 2009/1198		TM 2009/1050
	TM 2009/1199	кл. 24	TM 2008/0954
	TM 2009/1200		TM 2008/1675
	TM 2009/1205		TM 2009/1008
	TM 2009/1206		TM 2009/1044
	TM 2009/1207		TM 2009/1045
	TM 2009/1209		TM 2009/1047
	TM 2009/1210		TM 2009/1048
	TM 2009/1211		TM 2009/1049
	TM 2009/1212		TM 2009/1050
кл. 18	TM 2008/1675		TM 2009/1216
	TM 2009/1265		TM 2009/1217
	TM 2010/0028		TM 2009/1227
	TM 2010/0031	кл. 25	TM 2008/0954
кл. 19	TM 2008/1675		TM 2008/1153
	TM 2010/0103		TM 2008/1675
	TM 2010/0104		TM 2009/0978
кл. 20	TM 2008/1675		TM 2009/1008
			TM 2009/1044



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/1045		TM 2009/1158
	TM 2009/1047		TM 2009/1159
	TM 2009/1048		TM 2009/1235
	TM 2009/1049		TM 2009/1284
	TM 2009/1050		TM 2010/0022
	TM 2009/1158		TM 2010/0023
	TM 2009/1159		TM 2010/0032
	TM 2009/1216		TM 2010/0039
	TM 2009/1217		TM 2010/0056
	TM 2009/1243		TM 2010/0108
	TM 2009/1265		TM 2010/0111
	TM 2010/0028		TM 2010/0112
			TM 2010/0113
кл. 26	TM 2008/1675		TM 2010/0114
	TM 2009/1008		TM 2010/0115
	TM 2009/1044		TM 2010/0116
	TM 2009/1045		TM 2010/0117
	TM 2009/1047		TM 2010/0118
	TM 2009/1048		TM 2010/0119
	TM 2009/1049		TM 2010/0120
	TM 2009/1050		TM 2010/0121
	TM 2009/1233		TM 2010/0122
			TM 2010/0123
кл. 27	TM 2008/1675		TM 2010/0124
	TM 2009/1008		TM 2010/0132
	TM 2009/1048		TM 2010/0134
	TM 2009/1049		TM 2010/0135
	TM 2009/1050		TM 2010/0136
			TM 2010/0137
кл. 28	TM 2008/1675		TM 2010/0138
	TM 2009/1044		TM 2010/0139
	TM 2009/1045		TM 2010/0140
	TM 2009/1047		TM 2010/0141
	TM 2009/1048		TM 2010/0142
	TM 2009/1049		TM 2010/0143
	TM 2009/1050		TM 2010/0144
	TM 2009/1227		TM 2010/0145
			TM 2010/0146
кл. 29	TM 2009/0157		TM 2010/0147
	TM 2009/0158		TM 2010/0148
	TM 2009/0318		TM 2010/0149
	TM 2009/0787		TM 2010/0150
	TM 2009/1240		TM 2010/0151
	TM 2009/1275		TM 2010/0152
	TM 2009/1276		TM 2010/0153
	TM 2009/1277		TM 2010/0156
	TM 2009/1278		TM 2010/0157
	TM 2009/1279		TM 2010/0158
	TM 2010/0039		TM 2010/0159
	TM 2010/0087		TM 2010/0160
			TM 2010/0161
кл. 30	TM 2008/1675		TM 2010/0165
	TM 2009/0157		TM 2010/0170
	TM 2009/0158	кл. 31	TM 2009/0318
	TM 2009/0318		
	TM 2009/0557	кл. 32	TM 2008/1675
	TM 2009/0787		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/0271		TM 2009/1217
	TM 2009/0318		TM 2009/1227
	TM 2009/1240		TM 2009/1229
	TM 2010/0020		TM 2009/1230
	TM 2010/0021		TM 2009/1232
	TM 2010/0036		TM 2009/1235
	TM 2010/0037		TM 2009/1243
	TM 2010/0097		TM 2009/1255
			TM 2009/1259
			TM 2009/1264
кл. 33	TM 2009/0318		TM 2010/0002
	TM 2009/0372		TM 2010/0013
	TM 2009/1232		TM 2010/0014
	TM 2009/1241		TM 2010/0017
	TM 2009/1242		TM 2010/0019
	TM 2010/0130		TM 2010/0021
	TM 2010/0131		TM 2010/0028
			TM 2010/0031
кл. 34	TM 2008/1675		TM 2010/0034
	TM 2009/0975		TM 2010/0035
	TM 2010/0076		TM 2010/0038
	TM 2010/0178		TM 2010/0088
			TM 2010/0089
кл. 35	TM 2008/1675		TM 2010/0093
	TM 2008/1754		TM 2010/0096
	TM 2008/1862		TM 2010/0098
	TM 2008/1918		TM 2010/0166
	TM 2009/0157		TM 2010/0172
	TM 2009/0158		TM 2010/0174
	TM 2009/0787		TM 2010/0257
	TM 2009/0978		TM 2010/0259
	TM 2009/0990		TM 2010/0281
	TM 2009/1008		
	TM 2009/1044		
	TM 2009/1045	кл. 36	TM 2008/1675
	TM 2009/1047		TM 2009/1031
	TM 2009/1115		TM 2009/1044
	TM 2009/1174		TM 2009/1045
	TM 2009/1178		TM 2009/1047
	TM 2009/1189		TM 2009/1174
	TM 2009/1191		TM 2009/1194
	TM 2009/1194		TM 2009/1255
	TM 2009/1197		TM 2009/1264
	TM 2009/1198		TM 2010/0014
	TM 2009/1199		TM 2010/0017
	TM 2009/1200		TM 2010/0035
	TM 2009/1201		TM 2010/0167
	TM 2009/1202		TM 2010/0168
	TM 2009/1203		TM 2010/0182
	TM 2009/1205		TM 2010/0183
	TM 2009/1206		TM 2010/0197
	TM 2009/1207		
	TM 2009/1209	кл. 37	TM 2008/1675
	TM 2009/1210		TM 2009/0766
	TM 2009/1211		TM 2009/1044
	TM 2009/1212		TM 2009/1045
	TM 2009/1213		TM 2009/1047
	TM 2009/1216		TM 2009/1194



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/1197		TM 2010/0183
	TM 2009/1198		TM 2010/0197
	TM 2009/1199		
	TM 2009/1200	кл. 40	TM 2009/1194
	TM 2009/1205		TM 2010/0034
	TM 2009/1206		
	TM 2009/1207	кл. 41	TM 2008/0871
	TM 2009/1209		TM 2008/1675
	TM 2009/1210		TM 2008/1918
	TM 2009/1211		TM 2009/0345
	TM 2009/1212		TM 2009/0764
	TM 2009/1213		TM 2009/0968
	TM 2010/0034		TM 2009/0972
	TM 2010/0103		TM 2009/0973
	TM 2010/0104		TM 2009/0974
	TM 2010/0182		TM 2009/0978
	TM 2010/0183		TM 2009/1012
	TM 2010/0184		TM 2009/1019
	TM 2010/0185		TM 2009/1044
	TM 2010/0197		TM 2009/1045
	TM 2010/0260		TM 2009/1047
	TM 2010/0261		TM 2009/1048
	TM 2010/0281		TM 2009/1049
			TM 2009/1050
кл. 38	TM 2009/0968		TM 2009/1134
	TM 2009/0972		TM 2009/1135
	TM 2009/0973		TM 2009/1150
	TM 2009/0974		TM 2009/1178
	TM 2009/1191		TM 2009/1191
	TM 2009/1194		TM 2009/1194
	TM 2009/1244		TM 2009/1201
	TM 2010/0002		TM 2009/1202
	TM 2010/0024		TM 2009/1203
	TM 2010/0025		TM 2009/1233
	TM 2010/0038		TM 2009/1244
	TM 2010/0098		TM 2010/0002
	TM 2010/0177		TM 2010/0013
			TM 2010/0014
кл. 39	TM 2008/1675		TM 2010/0017
	TM 2009/1044		TM 2010/0024
	TM 2009/1045		TM 2010/0025
	TM 2009/1047		TM 2010/0057
	TM 2009/1048		TM 2010/0177
	TM 2009/1049		TM 2010/0257
	TM 2009/1050		
	TM 2009/1134	кл. 42	TM 2009/1012
	TM 2009/1135		TM 2009/1019
	TM 2009/1178		TM 2009/1044
	TM 2009/1194		TM 2009/1045
	TM 2009/1222		TM 2009/1047
	TM 2009/1289		TM 2009/1048
	TM 2009/1290		TM 2009/1049
	TM 2010/0006		TM 2009/1050
	TM 2010/0100		TM 2009/1174
	TM 2010/0162		TM 2009/1194
	TM 2010/0164		TM 2009/1213
	TM 2010/0182		TM 2010/0002



(510)

(210)

TM 2010/0038
TM 2010/0098
TM 2010/0103
TM 2010/0104
TM 2010/0257
TM 2010/0281

кл. 43

TM 2009/0345
TM 2009/0787
TM 2009/0797
TM 2009/0993
TM 2009/1058
TM 2009/1105
TM 2009/1147
TM 2009/1178
TM 2009/1187
TM 2009/1191
TM 2009/1232
TM 2009/1233
TM 2010/0006
TM 2010/0011
TM 2010/0020
TM 2010/0036
TM 2010/0037
TM 2010/0093
TM 2010/0164

кл. 44

TM 2008/0871
TM 2009/1012
TM 2009/1019
TM 2009/1238

кл. 45

TM 2009/1213
TM 2009/1233
TM 2009/1255
TM 2009/1264
TM 2010/0006
TM 2010/0019
TM 2010/0257



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата	
(731) AS MOTORS Ltd. (210) MK/T/ 2010/34 Abbott Biotechnology Ltd. MK/T/ 2009/607 Abbott Laboratories MK/T/ 2009/942 MK/T/ 2009/1245 Abbott Respiratory LLC MK/T/ 2009/1249 ANTONIO BANDERAS LIMITED MK/T/ 2009/849 AOP Orphan Pharmaceuticals AG MK/T/ 2009/1084 Austria Tabak GmbH and Austria Tabak GmbH MK/T/ 2010/76 BASF SE MK/T/ 2010/55 British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/ 2010/178 Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A., corporation MK/T/ 2010/130 MK/T/ 2010/131 Chery Automobile Co., Ltd. MK/T/ 2010/260 MK/T/ 2010/261 Chiquita Brands, L.L.C. MK/T/ 2010/97 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2009/1056 Deutsche Telekom AG, MK/T/ 2010/2 Diners Club International Ltd., a New York corporation MK/T/ 2009/1031 Discover Financial Services MK/T/ 2010/167 MK/T/ 2010/168	EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG MK/T/ 2010/53 MK/T/ 2010/54 Fresenius Kabi AG. MK/T/ 2010/30 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, MK/T/ 2009/1224 Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2009/1032 MK/T/ 2009/1033 MK/T/ 2010/199 MK/T/ 2010/200 GLAXO GROUP LIMITED MK/T/ 2009/947 Gowan Company, L.L.C. MK/T/ 2009/1190 Hewlett-Packard Development Company, L.P. MK/T/ 2009/1194 Intel Performance Learning Solutions,Ltd. MK/T/ 2010/24 MK/T/ 2010/25 Jamal Abdul Nasser Mahmood Al Mahamid MK/T/ 2009/975 JanSport Apparel Corp. MK/T/ 2009/1265 Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. MK/T/ 2009/557 Kimberly-Clark Worldwide, Inc MK/T/ 2009/998 MK/T/ 2009/990 MK/T/ 2010/181 Laboratories MAYOLY SPINDLER MK/T/ 2010/15



Lipomed AG
MK/T/ 2010/42

MEDOCHIE LTD
MK/T/ 2010/173

MN PHARMACEUTICALS
MK/T/ 2010/16

Motorola, Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2009/989

New Century
MK/T/ 2009/1284

NTP "LABERION"
MK/T/ 2009/1240

OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
MK/T/ 2010/86

Otis Elevator Company
MK/T/ 2010/184
MK/T/ 2010/185

Perdue Holdings, Inc.
MK/T/ 2010/87

Peter Thomas Roth Labs, LLC
MK/T/ 2010/198

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
MK/T/ 2009/1151
MK/T/ 2009/1152
MK/T/ 2009/1153

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
MK/T/ 2010/245
MK/T/ 2010/246

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
MK/T/ 2010/259

S.C. Johnson & Son, Inc.
MK/T/ 2009/663
MK/T/ 2009/664

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
MK/T/ 2010/64

SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.
MK/T/ 2009/372

SmithKline Beecham p.l.c.,
MK/T/ 2009/985
MK/T/ 2009/986
MK/T/ 2009/987
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
MK/T/ 2010/169

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
MK/T/ 2010/262
MK/T/ 2010/263

TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION)
MK/T/ 2009/969

The Procter & Gamble Company
MK/T/ 2009/988

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
MK/T/ 2010/182
MK/T/ 2010/183
MK/T/ 2010/197

Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
MK/T/ 2009/968
MK/T/ 2009/972
MK/T/ 2009/973
MK/T/ 2009/974

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
MK/T/ 2009/1019

Wm. WRIGLEY Jr. Company
MK/T/ 2010/22
MK/T/ 2010/23
MK/T/ 2010/165

ZORLUTEKS
Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
MK/T/ 2009/1008

A1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ
MK/T/ 2010/177

АВЕЛ дооел Скопје
MK/T/ 2009/797

Агенција за интелектуална сопственост
ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2010/257

АД „ЦОМА МОЛ“-СТРУГА
MK/T/ 2010/33



**Акционерско друштво за производство
и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ**
експорт импорт АД Скопје
МК/Т/ 2009/1241
МК/Т/ 2009/1242

АЛАДИН ДВА дооел Скопје
МК/Т/ 2009/1058

Алфа Банка АД Скопје
МК/Т/ 2010/35

БОСТОН ГРУП ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/1115

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/766

ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп

МК/Т/ 2010/108
МК/Т/ 2010/111
МК/Т/ 2010/112
МК/Т/ 2010/113
МК/Т/ 2010/114
МК/Т/ 2010/115
МК/Т/ 2010/116
МК/Т/ 2010/117
МК/Т/ 2010/118
МК/Т/ 2010/119
МК/Т/ 2010/120
МК/Т/ 2010/121
МК/Т/ 2010/122
МК/Т/ 2010/123
МК/Т/ 2010/124
МК/Т/ 2010/132
МК/Т/ 2010/134
МК/Т/ 2010/135
МК/Т/ 2010/136
МК/Т/ 2010/137
МК/Т/ 2010/138
МК/Т/ 2010/139
МК/Т/ 2010/140
МК/Т/ 2010/141
МК/Т/ 2010/142
МК/Т/ 2010/143
МК/Т/ 2010/144
МК/Т/ 2010/145
МК/Т/ 2010/146
МК/Т/ 2010/147
МК/Т/ 2010/148
МК/Т/ 2010/149
МК/Т/ 2010/150
МК/Т/ 2010/151
МК/Т/ 2010/152
МК/Т/ 2010/153
МК/Т/ 2010/156
МК/Т/ 2010/157

МК/Т/ 2010/158
МК/Т/ 2010/159
МК/Т/ 2010/160
МК/Т/ 2010/161
МК/Т/ 2010/56

Вицторија ДООЕЛ Скопје,
МК/Т/ 2009/1187

ГАЛАФАРМ дооел Скопје
МК/Т/ 2009/1167

**ДЕ НОВО ГРУП -
Друштво за трговија и услуги
доо Скопје**
МК/Т/ 2009/1243

ДПТУ АКВИЛА МАРКЕТИНГ ДОО
увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/98

ДПТУ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/1227

ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/88
МК/Т/ 2010/89

**Друштво за воздушна пловидба
МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје**
МК/Т/ 2009/1289
МК/Т/ 2009/1290

**Друштво за комуникациски менаџмент
ПРИСТОП МК ДОО Скопје**
МК/Т/ 2009/1189

**Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
МК/Т/ 2010/38

**Друштво за меѓународен транспорт
и шпедиција
ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2009/1222
МК/Т/ 2010/100

**Друштво за новинско издавачка дејност
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РЕПОРТЕР ДОО
Скопје,**
МК/Т/ 2010/19

**Друштво за проектирање и изведување на
градежни и градежно-занатски работи
ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**
МК/Т/ 2010/103



МК/Т/ 2010/104

**Друштво за проектирање, контрола и услуги
ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2009/1213

**Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др.ДОО экспорт-импорт
Скопје**

МК/Т/ 2010/14

МК/Т/ 2010/17

**Друштво за производство,
трговија и услуги БЛАЖИЧ доо Скопје**

МК/Т/ 2010/166

**Друштво за производство, трговија и услуги
Зеџ Електроникс доо экспорт-импорт
Скопје**

МК/Т/ 2010/172

**Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ экспорт - импорт
Скопје**

МК/Т/ 2009/271

**Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**

МК/Т/ 2009/1044

МК/Т/ 2009/1045

МК/Т/ 2009/1047

МК/Т/ 2009/1048

МК/Т/ 2009/1049

МК/Т/ 2009/1050

**Друштво за производство, трговија и услуги
ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ экспорт-импорт
Скопје**

МК/Т/ 2009/1216

МК/Т/ 2009/1217

**Друштво за производство, трговија и услуги
ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје**

МК/Т/ 2008/1754

**Друштво за ревизија
ЦЕНСУМ дооел - Скопје**

МК/Т/ 2009/1174

**Друштво за трговија и угостителство
ПАПИЛОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2010/11

**Друштво за трговија и услуги
ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2008/1675

**Друштво за трговија и услуги
НАМИКО ДООЕЛ экспорт-импорт**

МК/Т/ 2009/1178

**Друштво за трговија и услуги
ФЛАМИНГО ДОО**

МК/Т/ 2009/345

**Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**

МК/Т/ 2009/1146

**Друштво за трговија, угостителство и услуги
ВИТА-МИКС ДООЕЛ экспорт-импорт**

МК/Т/ 2010/21

**ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА
ОПУС-ИЗЗИ ДОО СКОПЈЕ**

МК/Т/ 2009/993

**Друштво за угостителство, производство,
трговија и услуги
РЕСТОРАН КАЈ ЏИНО ДООЕЛ**

експорт-импорт Скопје

МК/Т/ 2009/1147

**Друштво за угостителство,
туризам и трговија
КВИНС ХОТЕЛ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/93

**Друштво за управување со фондови
КД ФОНДОВИ АД Скопје,**

МК/Т/ 2009/1255

**Друштво за услуги
АРТ ИНДУСТРИ Дооел Скопје**

МК/Т/ 2009/1150

**Друштво за фармацевтско
хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**

МК/Т/ 2010/4

МК/Т/ 2010/40

**Јадран Готтино Фоодс ДООЕЛ -
НЕГОТИНО**

МК/Т/ 2009/158

МК/Т/ 2009/157

Јосимовски Томе,

МК/Т/ 2009/1244

Кипровски Александар

МК/Т/ 2010/13

Костовски Тони

МК/Т/ 2009/787



Маја Димитровска,
МК/Т/ 2010/6

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
МК/Т/ 2009/1105

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ
МК/Т/ 2008/1918

Макпрогрес ДОО
МК/Т/ 2010/32
МК/Т/ 2010/39
МК/Т/ 2010/170

Марија Саздева
МК/Т/ 2009/1191

Маркет Ком Консалтинг ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/1264

Никола Стојанов
МК/Т/ 2009/1158
МК/Т/ 2009/1159

ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ
МК/Т/ 2008/954

Олгица Илоска од Охрид
МК/Т/ 2009/1233

ПЗУ. Д-р. Т. Каракамчев
МК/Т/ 2008/871

ПИТ-КОМ ДОО Неготино
МК/Т/ 2009/1232

Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.
МК/Т/ 2009/1275
МК/Т/ 2009/1276
МК/Т/ 2009/1277
МК/Т/ 2009/1278
МК/Т/ 2009/1279

ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
МК/Т/ 2009/1229
МК/Т/ 2009/1230

РОЈАЛ СТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/162

СВН доо
МК/Т/ 2010/96

Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
МК/Т/ 2009/764

СЗД Електролюкс-Палензовски Димче Битола
МК/Т/ 2009/1197
МК/Т/ 2009/1198
МК/Т/ 2009/1199
МК/Т/ 2009/1200
МК/Т/ 2009/1201
МК/Т/ 2009/1202
МК/Т/ 2009/1203
МК/Т/ 2009/1204
МК/Т/ 2009/1205
МК/Т/ 2009/1206
МК/Т/ 2009/1207
МК/Т/ 2009/1209
МК/Т/ 2009/1210
МК/Т/ 2009/1211
МК/Т/ 2009/1212

Скопски Саем ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/57

Стефан Ѓорѓиоски, Овластено лице Приватна здравствена установа-заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ КРАФТ Скопје
МК/Т/ 2009/1238

ТД „НИМЕКС“ ДОО-Скопје
МК/Т/ 2008/1862

Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица ДИА-НЕШО ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2008/1153

Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/31
МК/Т/ 2010/28

Трговско друштво за производство промет и услуги ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/281

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ДАНИ-Л.Т.Д“ дооел увоз-извоз-Охрид
МК/Т/ 2010/36
МК/Т/ 2010/20
МК/Т/ 2010/37

Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел
МК/Т/ 2010/164



**Туристичка агенција
ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје**
МК/Т/ 2009/1134
МК/Т/ 2009/1135

Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/1259

Фармасвис ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/1079

**ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-
СКОПЈЕ**
МК/Т/ 2010/329
МК/Т/ 2009/1235

ФИТОФАРМ
МК/Т/ 2009/943

Фондација Трајче Мукаетов - Скопје
МК/Т/ 2009/1012

ФРУКТА ДОО
МК/Т/ 2009/318

Фудбалска федерација на Македонија
МК/Т/ 2009/978

Хттпоол ДОО Интернет маркетинг
МК/Т/ 2010/174



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **17165** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/64 (220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 31/08/2010

(732) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BANANA REPUBLIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфеми; мириси; козметика; етерични масла; лосиони за коса; препарати за заштита од сонце; препарати за сончање; гблови за бањање; масла за бањање; пудри за бањање; сапуни; дезодоранси; ѓелови за туширање; шампони; лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело; политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни; кармин; мејк ап за лице; мејк ап за очи

кл. **4** - свеќи

кл. **9** - очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; препишани очила; заштитни очила; делрви, опрема и ацесоари за очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво; околувратни држачи за очила; ланчиња за очила; заменливи леќи; делови од наочари за на нос; сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат интегрирано коло, имено, смарт картички кои содржат програмирање кое се користи за купување роба и услуги; преснимани компакт дискови со музика

кл. **14** - часовници и хронометарски инструменти и делови за истите; хронометри; саати; џебни саати; штоперици; сидни часрвни'ци; делови, опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни саати; штоперици и сидни часовници; ремени за саати; ремени за рачни саати; контејнери за саати во форма на кутија; куќишта за механизми на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит; скапоцености; скапоцени камења; значки; ташни; токи; привезоци за клучеви; благородни метали; козметички кутии за благородни метали

(111) **17162** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/437 (220) 23/04/2008
(181) 23/04/2018
(450) 31/08/2010

(732) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BANANA REPUBLIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - производи од хартија; албуми и рамки за слики; книги; кутии за складирање слики; пелени за една употреба; пластични вреќи за пелени за една употреба; перничнија за една употреба за масички за менување пелени; каталози, периодични изданија, магазини, печатени материјали, канцелариски материал, имено пенкала, адресари, книга со рецепти, хартија за завиткување, картонски кутии, хратиени прекривки за маси и хартиени подметачи

кл. **24** - текстил и текстилни производи; платна за кревети и бањи; чаршафи; јоргани; набрани чипки; крпи; завеси текстилни сидни покривки; перничнија; лигавчиња за подригнување; ткаени навлаки за перничнија кои се менуваат; простирки за менување пелени

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе, декоративни крпчиња за закрпување; перики; пердуви; патент затварачи; вештачко овошје; врвки за обувки и облека; додатоци за коса, имено, виклери, шноли-штипки, шноли со закопкчување, украсни шноли, шноли; венчиња за коса, панделки за коса, шнола со игла, шноли на кликање, орнаменти за коса, игла за коса, ленти за коса, држачи за опавчиња

(111) **17158** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/762 (220) 01/07/2008
(181) 01/07/2018
(450) 31/08/2010

(732) **Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BUCERHALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје, алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јабољкова ракија, коктели, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, нане (алкохол од нане), ракија



кл. 39 - амбалажирање производи, изнајмување ладилници, дистрибуција на вода, испорака / дистрибуција/ на производи, магацини (изнајмување магацини), превознички /шпедиторски/ услуги, складирање, складирање (упатства за складирање), складирање стока, цевоводи (превоз по цевоводи)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

- (111) **17159** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/763 (220) 01/07/2008
(181) 01/07/2018
(450) 31/08/2010
- (732) **Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

TREZOR

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 33 - алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје, алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, нане (алкохол од нане), ракија
- кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

- (111) **17180** (151) 30/06/2010
(210) ТМ 2008/777 (220) 03/07/2008
(181) 03/07/2018
(450) 31/08/2010
- (732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
- (740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

HEMO-GLUCO-CHECK

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во

медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (111) **17179** (151) 30/06/2010
(210) ТМ 2008/778 (220) 03/07/2008
(181) 03/07/2018
(450) 31/08/2010
- (732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
- (740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

HEMO - CHECK

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (111) **17122** (151) 25/05/2010
(210) ТМ 2008/944 (220) 01/08/2008
(181) 01/08/2018
(450) 31/08/2010
- (732) **„КАНЕТ АГРО“ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Јордан Хаџи Константин Џинот бр.20, Скопје, МК
- (540)

KANET-AGRO

- (591) зелена, црна и бела
- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 31 - земјоделски, градинарски и зрнести производи свежо овошје и зеленчук, семиња, билки, цвеќиња храна за живи
- кл. 35 - услуги при продажба на земјоделски производи

- (111) **17191** (151) 05/07/2010
(210) ТМ 2008/1042 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/08/2010



(732) **Daikin Industries, Ltd.**
Umeda Center Building, 4-12,
Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SKY AIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - апарати и инсталации за климатизација на воздух; апарати и инсталации за прочистување на воздухот; разменувачи на топлина; единици за управување со воздух; единици за вентилаторски калемии; апарати и инсталации за чистење на воздухот; филтери за климатизација на воздухот; апарати за јонизирање за пречистување на воздухот; електрични вентилатори; апарати и инсталации за вентилирање; апарати и инсталации за ладење на воздухот; апарати и инсталации за развлажнување; апарати и инсталации за одземање влажност; апарати и инсталации за сушење; апарати и инсталации за отстранување на реа; делови, монтажа и опрема за претходно споменатите производи

(111) 17174	(151) 24/06/2010
(210) ТМ 2008/1244	(220) 11/09/2008
	(181) 11/09/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **SmithKline Beecham Corporation**
One Franklin Plaza Philadelphia,
Pennsylvania 191 02, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DISI LAKSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и сусптанци; назални спрееви, спрееви за грло, средства за плакнење уста (за медицински намени); фластери, материјали за завои

кл. **10** - медицински апарати и инструменти; назални мускул-растегнувачи (дилатори) ленти за грло, назални ленти

(111) 17148	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/1246	(220) 11/09/2008
	(181) 11/09/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **Славица Арсова**
бул. партизански Одреди 155/1-88,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - печатени работи, брошури, весници, каталози, книги, образовна опрема, образование (опрема за образование) во вид на игри, обучување (опрема за обучување), папки, печатен материјал, плакати /постери/, прирачници, проспекти, публикации, хартија, часописи

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. **41** - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), книги (издавање книги), обезбедување на обуки; спроведување на семинари и работилници (едукација); технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација)

(111) 17157	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/1249	(220) 11/09/2008
	(181) 11/09/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје

(540)

AQUA FLOWER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за перење и белење за кукна употреба; подобрувач на текстил; сапуни за неперсонална нега; есенцијални масла; препарати за парфимирање на воздух и текстил

(111) 17155	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/1271	(220) 15/09/2008
	(181) 15/09/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **KOKA d.d.**
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIODAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млекои млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 31 - земјоделски градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17153	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/1287	(220) 17/09/2008
	(181) 17/09/2018
	(450) 31/08/2010

(732) Друштво за превоз и услуги

Наше Такси ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бб Гази Баба 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги

(111) 17181	(151) 30/06/2010
(210) ТМ 2008/1557	(220) 16/10/2008
	(181) 16/10/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **Јаневска Лидија**
Максим Горки 17/5, Скопје, МК

(740) Ела - Вита Дооел
Кеј 13 Ноември лок.241, 1000 Скопје

(540)

AMICA CAFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 17144	(151) 14/06/2010
(210) ТМ 2008/1662	(220) 03/11/2008
	(181) 03/11/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО СКОПЈЕ**
Палата Унија, Реон 4, Иво Лопа Рибар 59/2а-4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги и продажба на мало со мобилни, телекомуникациски услуги, SIM картички, фото и видео камери, преносни компјутери, навигациони уреди, дополнителни опрема, мемориски картички и флеш УСБ мемории, фиксни телефони, музички плеери

(111) 17163	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2008/1727	(220) 17/11/2008
	(181) 17/11/2018
	(450) 31/08/2010

(732) **Љупчо Бораниев**
бул. Јане Сандански бр. 116/5/23
1000 Скопје, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 42 - проектирање во областа на архитектурата
и градежништвото

(111) 17164 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2008/1728 (220) 17/11/2008

(181) 17/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) Љупчо Бораниев
бул. Јане Сандански бр. 116/5/23
1000 Скопје, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 42 - проектирање во областа на архитектура и
градежништво

(111) 17152 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2008/1734 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за промет и услуги АЛЕНИ ГАЛЛАНТ
ДООЕЛ Скопје
ул. бул. Партизански одреди бр.149-Б-16
Скопје, МК

(540)

GALLAND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето

(111) 17192 (151) 05/07/2010

(210) ТМ 2008/1735 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) Приватна здравствена установа-заботехничка
лабораторија ЛЕОВДЕНТ Скопје
ул. Невена Георгиева - Дуња бр.13-4,
1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, сина, светло сина и тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, забен кит, забен лак, забен цемент, заби
(лепила за забни протези), забни амалгами, забни
протези (лепила за забни протези, порцелан за
забни протези), материјал за забни отисоци

кл. 10 - забарски апарати и инструменти, вештачки
заби, заби, забари (забарски столови), забарски
електрични апарати, забарски конец /за чистење
на забите/, забарски огледала, заби (прстени за
ублажување или олеснување на добивањето
заби) /дентициди

кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега на
луѓето, стоматологија

(111) 17156 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2008/1737 (220) 20/11/2008


(181) 20/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
ул.„11 Октомври“ број 125, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)





(591) бела, црна, златна, кафена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун било преработен или непреработен, производи од тутун, цигари, замена за тутун што не е за медицински или лековити цели, цигари, пури, производи за пушачите и кибрит

(111) 17161 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2008/1744 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) THK Co., Ltd.

11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алатки; машински елементи; куглести лагери, линеарни лагери, вретена, куглични матици, синџири од куглици, куглични зглобови; машински елементи за управување линеарни и нелинеарни движења; осовини, спојници за оски, координатни столови

(111) 17160 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2008/1745 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) THK Co., Ltd.

11-6, Nishi Gotanda 3-chome,
Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

THK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алатки; машински елементи; куглести лагери, линеарни лагери, вретена, куглични матици, ланци од куглици, куглични зглобови; машински елементи за управување линеарни и нелинеарни движења; осовини, спојници за осовини, координатни столови

(111) 17190 (151) 05/07/2010

(210) ТМ 2008/1750 (220) 21/11/2008

(181) 21/11/2018

(450) 31/08/2010

(732) Предраг Василевик

ул. Скупи 6 бр. 31 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - изнајмување на рекламен простор и поставување на реклами во истиот (брендирање) на надворешни и внатрешни површини на возилата на градскиот јавен превоз, такси возила, мостови, надвозници, згради и фасади

(111) 17146 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2009/89 (220) 11/02/2009

(181) 11/02/2019

(450) 31/08/2010

(732) Ибиши Ариф

с.Голема Речица 1219 Тетово, МК

(540)



(591) црвена, црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - снимање на аудио и ДВД дискови

кл. 35 - услуга при продажба на големо и мало на снимени аудио и ДВД дискови

(111) 17147 (151) 23/06/2010

(210) ТМ 2009/90 (220) 11/02/2009

(181) 11/02/2019

(450) 31/08/2010

(732) Ибиши Ариф

с.Голема Речица 1219 Тетово, МК

(540)



(591) црвена, жолта, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - снимање на аудио и ДВД дискови

кл. 35 - услуга при продажба на големо и мало на снимени аудио и ДВД дискови

(111) 17186

(151) 02/07/2010

(210) ТМ 2009/194

(220) 05/03/2009

(181) 05/03/2019

(450) 31/08/2010

(732) СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 33 СКОПЈЕ-КАРПОШ,
МК

(540)



(591) сина, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17170

(151) 24/06/2010

(210) ТМ 2009/195

(220) 06/03/2009

(181) 06/03/2019

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ELEGIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 17171

(151) 24/06/2010

(210) ТМ 2009/196

(220) 06/03/2009

(181) 06/03/2019

(450) 31/08/2010

(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ASTRAION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје



и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 17172	(151) 24/06/2010
(210) ТМ 2009/197	(220) 06/03/2009
	(181) 06/03/2019
	(450) 31/08/2010

(732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KILIBAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 17173	(151) 24/06/2010
(210) ТМ 2009/199	(220) 06/03/2009
	(181) 06/03/2019
	(450) 31/08/2010

(732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DIONIZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 17167	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/200	(220) 06/03/2009
	(181) 06/03/2019
	(450) 31/08/2010

(732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KUPIDON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)



- (111) **17166** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/201 (220) 06/03/2009
(181) 06/03/2019
(450) 31/08/2010
- (732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово , МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

AR-MAGEDON

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
- кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
- кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)
- кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (111) **17168** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/202 (220) 06/03/2009
(181) 06/03/2019
(450) 31/08/2010
- (732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово , МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

TIVER

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (111) **17169** (151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/203 (220) 06/03/2009
(181) 06/03/2019
(450) 31/08/2010

- (732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово , МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

DALVINA

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
- кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
- кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)
- кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (111) **17175** (151) 24/06/2010
(210) ТМ 2009/204 (220) 06/03/2009
(181) 06/03/2019
(450) 31/08/2010

- (732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**
с. Хамзали, 2431 Босилово , МК



- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DEVI

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (111) **17184** (151) 02/07/2010
(210) TM 2009/209 (220) 09/03/2009
(181) 09/03/2019
(450) 31/08/2010

- (732) **New Horizons Education Corporation**
1900 S. State College Blvd., Anaheim,
CA 92806, US

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NEW HORIZONS

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - печатени инструкциски, едукативни и наставни материјали кои се однесуваат на употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и не-технички деловни способности и професионален развој

кл. **38** - обезбедување он-лајн електронски огласни табли и соби за разговори за трансмисија на пораки помеѓу компјутерски корисници кои се однесуваат на компјутери и групи за учење и инструкторска поддршка за компјутер и класови за информатичка технологија

кл. **41** - едукативни услуги, имено, спроведување курсеви поврзани со употреба на компјутерски

софтвер и хардвер, не-технички деловни способности и професионален развој и обезбедување обука за професионални способности во користењето на компјутерски софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали за курсеви во врска со истите; обезбедување интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни преку глобална компјутерска мрежа и прикажување информации на компјутери

кл. **42** - компјутерски услуги, имено, обезбедување интернет-базирани капацитети за достава на содржини за обука до студенти од полето за компјутерска обука, и не-технички деловни способности и професионален развој, имено, менаџирање и следење на студентските резултати кога користат веб-базирани курсеви за обука, и дозволување на студентите, инструкторите, и администраторите пристап до податоци кои ги прикажуваат резултатите од курсот превземени од глобална компјутерска мрежа, и поставување прашања во врска со овие складирани податоци за да се овозможи изведување на проценки за ефективност на веб-базирана обука; обезбедување интерактивни, он-лајн технички препораки и врски до информации поврзани со компјутери и информатичка технологија; и обезбедување он-лајн техничка поддршка

- (111) **17185** (151) 02/07/2010
(210) TM 2009/210 (220) 09/03/2009
(181) 09/03/2019
(450) 31/08/2010

- (732) **New Horizons Education Corporation**
1900 S. State College Blvd., Anaheim,
CA 92806, US

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - печатени инструкциски, едукативни и наставни материјали кои се однесуваат на употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и не-технички деловни способности и професионален развој

кл. **38** - обезбедување он-лајн електронски огласни табли и соби за разговори за трансмисија на пораки помеѓу компјутерски корисници кои се однесуваат на компјутери и групи за учење и инструкторска поддршка за компјутер и класови за информатичка технологија

кл. **41** - едукативни услуги, имено, спроведување курсеви поврзани со употреба на компјутерски софтвер и хардвер, не-технички деловни

способности и професионален развој и обезбедување обука за професионални способности во користењето на компјутерски софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали за курсеви во врска со истите; обезбедување интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни преку глобална компјутерска мрежа и прикажување информации на компјутери

кл. 42 - компјутерски услуги, имено, обезбедување интернет-базирани капацитети за достава на содржини за обука до студенти од полето за компјутерска обука, и не-технички деловни способности и професионален развој, имено, менаџирање и следење на студентските резултати кога користат веб-базирани курсеви за обука, и дозволување на студентите, инструкторите, и администраторите пристап до податоци кои ги прикажуваат резултатите од курсот превземени од глобална компјутерска мрежа, и поставување прашања во врска со овие складирани податоци за да се овозможи изведување на проценки за ефективноста на веб-базирана обука; обезбедување интерактивни, он-лајн технички препораки и врски до информации поврзани со компјутери и информатичка технологија; и обезбедување он-лајн техничка поддршка

- (111) 17187 (151) 02/07/2010
(210) ТМ 2009/223 (220) 10/03/2009
(181) 10/03/2019
(450) 31/08/2010
- (732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК**
- (540)

БЛОКМАКС

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

- (111) 17135 (151) 03/06/2010
(210) ТМ 2009/254 (220) 20/03/2009
(181) 20/03/2019
(450) 31/08/2010
- (732) **Toomaxx Handels Ges. m.b.H Stolberger Str. 92, 50933 Köln, DE**
- (740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје**
- (540)



- (591) бела, светло зелена, темно зелена, жолта и портокалова

- (551) индивидуална

- (510, 511)

кл. 1 - вештачки ѓубрива; хемиски супстанции за презервирање на прехранбени производи

кл. 3 - козметички производи за кожа и нега на крзно на миленичиња; шампони за миленичиња; дезодорирачки шампони; производи за студено миене; агенсии за третман на крзно; лосиони за стилирање и миене кожа и крзно на миленици

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи; санитарни производи за медицински цели; диететски производи прилагодени за медицинска и ветеринарна употреба; фармацевтски и медицински додатоци за храна за животни и адитиви за храна за животни; витамински концентрати, протеински концентрати, производи со калциум, минерали, елементи во траги и електролитски производи, за медицински цели и како адитиви за храна за животни, сите напреднаведени производи се за примена на мали животни, вклучително глодари, кучиња и мачки; средства за дезинфекција; фунгициди; средства за дезинфекција за домашни миленици и крупен добиток, вклучително и во форма на прашок, спреј или околувратници; медицински шампони и медицински средства за чистење на милениците

кл. 20 - кревети и постелнина за домашни миленичиња, перници за домашни миленичиња, носачи за транспорт на домашни миленичиња, кафези, куќарки и кутии за гнездење, делови и опрема за сите погоренаведени производи

кл. 21 - чешли и четки за тимарење на миленичиња, кутии за котење, садови за котење и црпалки за котење за миленичиња, садови за храна и пиење за миленичиња, чинии и контејнери, садови за храна и пијалак за миленичиња, птици и диви животни, кафези за домашни миленици, делови и опрема за сите погоренаведени производи

кл. 22 - јажиња, врвки, мрежи, шатори, настрешници, циради, едра, ранци и торби (вклучени во оваа класа); материјали за поставување и полнење (освен гума и пластика); необработени влакнести текстилни материјали

кл. 31 - храна за животни вклучени во класата 31; додатоци за крмење, не се за медицински цели, легла за миленичиња

- (111) 17139 (151) 03/06/2010
(210) ТМ 2009/278 (220) 27/03/2009
(181) 27/03/2019
(450) 31/08/2010

- (732) **ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ Васа Кошулчева бб 1400 Велес, МК**

- (740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал што не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. **7** - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи (не се рачни); инкубатори за јајца

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производите од нив што не се опфатени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за затнување и за изолација; свитливи неметални цевки

кл. **35** - рекламирање; водење на работење; управување со работата; трговски дејности; огласување; увоз-извоз; рекламирање

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17134

(151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/304

(220) 02/04/2009

(181) 02/04/2019

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за продукција, трговија и услуги
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациски агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. **41** - издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање на книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

- (111) **17133** (151) 03/06/2010
 (210) ТМ 2009/305 (220) 02/04/2009
 (181) 02/04/2019
 (450) 31/08/2010
- (732) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

1E

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности размножување на документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. **41** - издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија; образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување; продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување на снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање изложби за културни и образовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

- (111) **17149** (151) 23/06/2010
 (210) ТМ 2009/306 (220) 03/04/2009
 (181) 03/04/2019
 (450) 31/08/2010

- (732) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**
ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК
- (740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
 Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
 1000 Скопје

(540)



- (591) бела, светло сина, темно сина и виолетова
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална вода, сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (111) **17151** (151) 23/06/2010
 (210) ТМ 2009/307 (220) 03/04/2009
 (181) 03/04/2019
 (450) 31/08/2010

- (732) **Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје**
ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 46, 1000 Скопје, МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски уреди

- (111) **17128** (151) 03/06/2010
 (210) ТМ 2009/330 (220) 07/04/2009
 (181) 07/04/2019
 (450) 31/08/2010



(732) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино
ул. Петар Михајловски-Демирск бб,
Неготино, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивни легури и производите изработени од нив или преслечени со нив кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти, амајлии (накит), бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато (предмети од вештачко злато), впредено сребро, игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти, дијаманти (вештачки), гердани /накит/, копчиња за манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени /накит/, синџирчиња /накит/, украси за шапки, украсни игли

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, вештачка кожа, визит картички (папки за визит картички), клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/, ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н. „ванитс часес“, ковчежиња, чанти, торби, рачни торби, несесери за патувања, паричници, торби за плажа, планинарски торби, ранци, рачни куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби /кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни торби, чадори

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, ланделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса, ленти за коса, позамантериска стока, перики, торби (патентни затвораџи за торби), украси за облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни значки, украшчиња, колани за фустани, шноли/за коса/

(111) 17150	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/363	(220) 16/04/2009
	(181) 16/04/2019
	(450) 31/08/2010

(732) Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom collectif
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ADRIA EXPORT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметика имено креми, млека, лосиони, гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап препарати

(111) 17183	(151) 30/06/2010
(210) ТМ 2009/364	(220) 16/04/2009
	(181) 16/04/2019
	(450) 31/08/2010

(732) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HAV - A - TAMPA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари и производи за пушачите

(111) 17182	(151) 30/06/2010
(210) ТМ 2009/365	(220) 16/04/2009
	(181) 16/04/2019
	(450) 31/08/2010

(732) Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PHILLIES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари и производи за пушачите

(111) 17154	(151) 23/06/2010
(210) ТМ 2009/380	(220) 23/04/2009
	(181) 23/04/2019
	(450) 31/08/2010

(732) **ЕЛАСТИК** спол.с.р.о.
Бохдановце над Трновау, miestна част
Шелпице 252 919 09, SK

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)

AVANTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течности против смрзнување, специјални
течности во ладилници на автомобили

кл. 3 - супстанција за чистење, отстраанување и
полирање, течности за чистење на ветробранско
стакло и отстранување мраз

(111) **17123** (151) 31/05/2010

(210) ТМ 2009/409 (220) 30/04/2009

(181) 30/04/2019

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ГАЛЕРИЈА
МАРТИН ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52 - Б
Локал 4 Скопје- Центар, МК

(540)



(591) црвена, бела, црна, темна сина, оранж, окер
жолта, кремаста, сребрена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
уметнички дела

кл. 41 - организирање изложби за културни цели,
културни активности

(111) **17124** (151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/410 (220) 04/05/2009

(181) 04/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) Задруга за услуги, трговија и производство
„Букефал” Струга and
ЗУТП „Букефал” Охрид
ул. 27 Март бр. 6, 6300 Струга, МК and
ул. Св. Климент Охридски бр. 54,
6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

BUKEFAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
чколки, килибар, седеф, морска пена и замена за
сите тие материјали, или од пластика

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; уметнички галерии

кл. 42 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(111) **17125** (151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/429 (220) 06/05/2009

(181) 06/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) **17142** (151) 10/06/2010

(210) ТМ 2009/481 (220) 15/05/2009

(181) 15/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) Друштво за производство и трговија
Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола
ул. „Васил Брклевски” бр. 78, Битола, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сива, црна, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - јајца; белка од јајца; белтачини за прехранбена употреба; живина; месо од живина; жолчки од јајце; јајце во прав; протеини за исхрана на живината

кл. **31** - храна за животни, животни/живи, живина за одгледување

кл. **35** - продажба на јајца

(111) **17141** (151) 10/06/2010
(210) ТМ 2009/482 (220) 15/05/2009
(181) 15/05/2019
(450) 31/08/2010

(732) Друштво за производство и трговија
Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола

ул. „Васил Брклевиќ“ бр. 78, Битола, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

БЕЛИ МОСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - јајца; белка од јајца; белтачини за прехранбена употреба; живина; месо од живина; жолчки од јајце; јајце во прав; протеини за исхрана на живината

кл. **31** - храна за животни, животни/живи, живина за одгледување

кл. **35** - продажба на јајца

(111) **17136** (151) 03/06/2010
(210) ТМ 2009/496 (220) 21/05/2009
(181) 21/05/2019
(450) 31/08/2010

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GOLDEN GATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, било преработен или непреработен; производи од тутун, цигари; пури; замена за тутун што не е за медицински или лековити цели; кибрити и производи за пушачите

(111) **17131** (151) 03/06/2010
(210) ТМ 2009/501 (220) 22/05/2009
(181) 22/05/2019
(450) 31/08/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, светло и темно жолта, црвена, жолта, кафена, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - зрнести производи

кл. **35** - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) **17126** (151) 03/06/2010
(210) ТМ 2009/502 (220) 22/05/2009
(181) 22/05/2019
(450) 31/08/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - кокосов орех (сушен)

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17127

(151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/503

(220) 22/05/2009

(181) 22/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, бела, црна, жолта, зелена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сушен зеленчук-црвена пиперка

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17137

(151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/505

(220) 22/05/2009

(181) 22/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, светло и темно жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - кикиритки

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17138

(151) 03/06/2010

(210) ТМ 2009/506

(220) 22/05/2009

(181) 22/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, жолта, црвена, сина, виолетова, кафена, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мирудии-оригано

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17140

(151) 07/06/2010

(210) ТМ 2009/507

(220) 22/05/2009

(181) 22/05/2019

(450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



- (591) светло и темно зелена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - мирудии-магданос
 кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17130 (151) 03/06/2010
 (210) ТМ 2009/508 (220) 22/05/2009
 (181) 22/05/2019
 (450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



- (591) темно жолта, бела, зелена, црвена, светло и темно кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - производ од жито-лебни трошки
 кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17129 (151) 03/06/2010
 (210) ТМ 2009/509 (220) 22/05/2009
 (181) 22/05/2019
 (450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



- (591) светло и темно зелена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - мирудии-ловор
 кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) 17132 (151) 03/06/2010
 (210) ТМ 2009/510 (220) 22/05/2009
 (181) 22/05/2019
 (450) 31/08/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, светло и темно жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 - кикиритки

кл. 35 - огласување; трговија; увоз-извоз

(111) **17143** (151) 14/06/2010
(210) ТМ 2009/1068 (220) 03/11/2009
(181) 03/11/2019
(450) 31/08/2010

(732) **SPIN MASTER Ltd.,**
Toronto, Canada, 450 Front Street West,
Toronto, ON M5V 1B6, Canada, CA

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) светло црвена, темно црвена, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	17135 17154		17185	кл. 31	17122 17131 17132 17135 17137 17141 17142 17155
кл. 3	17135 17150 17154 17157 17165	кл. 17	17139		
		кл. 18	17128		
		кл. 20	17124 17135		
кл. 4	17165	кл. 21	17135	кл. 32	17125 17149 17155 17166 17167 17168 17169 17170 17171 17172 17173 17175
кл. 5	17135 17174 17179 17180 17187 17192	кл. 22	17135		
		кл. 24	17143 17162		
кл. 6	17139	кл. 25	17128 17143		
кл. 7	17139 17160 17161	кл. 26	17128 17162		
		кл. 27	17143	кл. 33	17158 17159 17166 17167 17168 17169 17170 17171 17172 17173 17175
кл. 9	17139 17143 17146 17147 17165 17186	кл. 28	17143		
		кл. 29	17126 17127 17141 17142 17155 17166 17167 17168 17169 17170 17171 17172 17173 17175		
кл. 10	17174 17192			кл. 34	17136 17156 17182 17183
кл. 11	17139 17191				
кл. 14	17128 17165			кл. 35	17122 17123 17124 17126 17127 17129 17130
кл. 16	17133 17134 17143 17148 17162 17184	кл. 30	17129 17130 17138 17140		



(510)	(111)	(510)	(111)
	17131		17181
	17132		
	17133	кл. 44	17152
	17134		17192
	17137		
	17138		
	17139		
	17140		
	17141		
	17142		
	17144		
	17146		
	17147		
	17148		
	17166		
	17167		
	17168		
	17169		
	17170		
	17171		
	17172		
	17173		
	17175		
	17190		
кл. 36	17151		
кл. 37	17139		
	17151		
	17163		
	17164		
кл. 38	17143		
	17184		
	17185		
кл. 39	17139		
	17153		
	17158		
кл. 41	17123		
	17133		
	17134		
	17143		
	17148		
	17184		
	17185		
кл. 42	17124		
	17139		
	17163		
	17164		
	17184		
	17185		
	17186		
кл. 43	17158		
	17159		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) Banana Republic (ITM) Inc

(111) 17165 (210) МК/Т/ 2008/64
 17162 МК/Т/ 2008/437

Daikin Industries, Ltd.

17191 МК/Т/ 2008/1042

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

17180 МК/Т/ 2008/777
 17179 МК/Т/ 2008/778

KOKA d.d.

17155 МК/Т/ 2008/1271

Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom collectif

17150 МК/Т/ 2009/363

New Horizons Education Corporation

17184 МК/Т/ 2009/209
 17185 МК/Т/ 2009/210

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

17136 МК/Т/ 2009/496

SmithKline Beecham Corporation

17174 МК/Т/ 2008/1244

SPIN MASTER Ltd.,

17143 МК/Т/ 2009/1068

**Tabacalera Brands, Inc.
a Delaware corporation**

17183 МК/Т/ 2009/364
 17182 МК/Т/ 2009/365

(732) The Procter & Gamble Company

(111) 17157 (210) МК/Т/ 2008/1249

THK Co., Ltd.

17161 МК/Т/ 2008/1744
 17160 МК/Т/ 2008/1745

**Toomaxx Handels Ges.
m.b.H**

17135 МК/Т/ 2009/254

ДАЛВИНА ДООЕЛ

17170 МК/Т/ 2009/195
 17171 МК/Т/ 2009/196
 17172 МК/Т/ 2009/197
 17173 МК/Т/ 2009/199
 17167 МК/Т/ 2009/200
 17166 МК/Т/ 2009/201
 17168 МК/Т/ 2009/202
 17169 МК/Т/ 2009/203
 17175 МК/Т/ 2009/204

**Друштво за осигурување АЛБСИГ АД
Скопје**

17151 МК/Т/ 2009/307

**Друштво за превоз и услуги
Наше Такси ДООЕЛ Скопје**

17153 МК/Т/ 2008/1287

**Друштво за продукција, трговија и услуги
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ
Скопје**

17134 МК/Т/ 2009/304
 17133 МК/Т/ 2009/305



(732) Друштво за производство и трговија Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	(111) 17140 17130 17129 17132	(21) МК/Т/ 2009/507 МК/Т/ 2009/508 МК/Т/ 2009/509 МК/Т/ 2009/510
(111) 17142 17141	(210) МК/Т/ 2009/481 МК/Т/ 2009/482	
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт-импорт Скопје	Ибиши Ариф 17146 17147	МК/Т/ 2009/89 МК/Т/ 2009/90
17158 17159	МК/Т/ 2008/762 МК/Т/ 2008/763	
Друштво за промет и услуги АЛЕНИ ГАЛЛАНТ ДООЕЛ Скопје	Јаневска Лидија 17181	МК/Т/ 2008/1557
17152	МК/Т/ 2008/1734	
Друштво за трговија и услуги ГАЛЕРИЈА MARTIN ДОО увоз-извоз Скопје	КАНЕТ АГРО ДООЕЛ - Скопје 17122	МК/Т/ 2008/944
17123	МК/Т/ 2009/409	
Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје	ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ 17139	МК/Т/ 2009/278
17125	МК/Т/ 2009/429	
ЕЛАСТИК спол.с.р.о.	ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД 17149	МК/Т/ 2009/306
17154	МК/Т/ 2009/380	
Задруга за услуги, трговија и производство „Букефал” Струга and ЗУТП „Букефал” Охрид	Љупчо Бораниев 17163 17164	МК/Т/ 2008/1727 МК/Т/ 2008/1728
17124	МК/Т/ 2009/410	
Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид	Предраг Василевик 17190	МК/Т/ 2008/1750
17131 17126 17127 17137 17138	МК/Т/ 2009/501 МК/Т/ 2009/502 МК/Т/ 2009/503 МК/Т/ 2009/505 МК/Т/ 2009/506	
	Приватна здравствена установа заботехничка лабораторија ЛЕОВДЕНТ Скопје 17192	МК/Т/ 2008/1735
	СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје 17186	МК/Т/ 2009/194
	Славица Арсова 17148	МК/Т/ 2008/1246



**(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство,
трговија и услуги ДУКИ ДАСО
експорт-импорт ДООЕЛ
Неготино**

(111) 17128 (210) МК/Т/ 2009/330

**ТУ БИ МОБИЛЕ ДОО
СКОПЈЕ**

17144 МК/Т/ 2008/1662

**ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД
Скопје**

17156 МК/Т/ 2008/1737

**Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

17187 МК/Т/ 2009/223



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
01229	15/02/2018
02116	15/01/2018
02675	25/11/2018
02687	21/12/2017
02690	05/01/2018
02984	20/03/2018
04468	18/05/2020
04568	05/02/2018
04644	22/03/2018
06876	20/12/2015
06878	20/12/2015
07183	30/09/2016
07401	20/03/2017
07500	20/03/2017
08041	16/12/2017
08613	04/08/2018
08625	24/06/2017
09218	16/01/2018
09228	17/03/2020
09492	17/03/2020
09540	24/03/2020



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **04643**

(732) **Carlsberg A/S**

Ny Carlsberg Vej 100

1760 Copenhagen V, DK

(111) **04644**

(732) **Carlsberg A/S**

Ny Carlsberg Vej 100

1760 Copenhagen V, DK

(111) **06876**

(732) **ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**

Chertsey Road, Sunbury on Thames,

Middlesex TW16 7BP, GB

(111) **06878**

(732) **ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**

Chertsey Road, Sunbury on Thames,

Middlesex TW16 7BP, GB

(111) **07183**

(732) **Deloro Stellite Holdings Corporation**

900 South Highway Drive, Suite 304, Fenton,
Missouri 63026, US

(111) **07401**

(732) **Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.**

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) **07500**

(732) **Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.**

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) **07500**

(732) **Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.**

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) **11780**

(732) **Regent Medical Limited**

1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB



ПРЕНОС

(111) **02116**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **04727**

(732) **Crompton Corporation,**

a Delaware corporation

Benson Road Middlebury,

Connecticut 06749, US

(111) **04993**

(732) **ReproKolinska d.o.o.**

Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI

(111) **05409**

(732) **ReproKolinska d.o.o.**

Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI

(111) **07183**

(732) **Deloro Stellite Holdings Corporation**

900 South Highway Drive, Suite 304, Fenton,
Missouri 63026, US

(111) **08041**

(732) **Rettig Group Oy Ab**

P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) **11780**

(732) **Regent Medical Limited**

1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(111) **12767**

(732) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(111) **13565**

(732) **NID FORUM PLUS DOOEL Skopje, MK**

СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **04993**

(732) **ReproKolinska d.o.o.**

Srediska c.5, 1000 Ljubljana, SI

ЛИЦЕНЦИ

(111) **01619**

MK/T/ 1994/91793



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

96. **Адвокатско друштво
Георги, Димитров, адвокати**
ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3230 789
е-маил: info@dimitrov.com.mk

16. **БЕРИН ДОО**
Во регистарот на застапници се
додава
застапникот
**Филипов Ѓорѓи и
Филипова Лилјана**

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

161. **Лилјана, Василева, Бундалевска, адвокат**
бул. Свети Климент Охридски бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3224 104



ИСПРАВКИ

- Во Гласник бр. 5 од 2009 по грешка се објавени реџенијата:

(210) ТМ 2008/1360
 ТМ 2008/1361
 ТМ 2008/1362
 ТМ 2008/1363
 ТМ 2008/1364
 ТМ 2008/1365
 ТМ 2008/1366
 ТМ 2008/1367

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

На 06 јули 2010 година **Владаѣа на Република Македонија** дейонира инсѣриментѣ за райѣификаѣија на Сингаѣурскиот доѣовор за ѣраво на ѣрѣовска марка донесен во Сингаѣур на 27 мартѣ 2006 година.

Соѣласно член 28 (3), сѣоменаѣишот доѣовор ќе сѣаѣи на сила во ѣоѣлед на Украина на 06 окѣомври 2010 година.

На 06 јули 2010 година **Владаѣа на Република Македонија** дейонира инсѣрументѣ за ѣрисѣаѣување кон Лисабонскиот доѣовор за заѣѣѣѣѣа на ознаѣѣѣе на ѣоѣекло и нивнаѣа меѣународна реѣисѣраѣија од 31 окѣомври 1958 година, изменеѣ во Сѣокхолм на 14 јули 1967 година и доѣолнеѣ на 28 сѣѣѣември 1979 година.

Наведениот доѣовор ќе влезе во сила во ѣоѣлед на Република Македонија на 06 окѣомври 2010 година.

На 31 мај 2004 година **Владаѣа на Израел**, дейонира инсѣрументѣ за ѣрисѣаѣување кон Проѣоколот на Мадридскиот доѣовор кој се однесува на меѣународнаѣа заѣѣѣѣѣа на ѣрѣовски марки, усвоен во Мадрид на 27 јуни 1989 година (Мадрид Проѣокол (1989))

Наведенаѣа декларација во ѣоѣлед на Израел ќе влезе во сила на 01 сѣѣѣември 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Република Србија**, на 20 мај 2010 година, на инструментот за пристапување на Договорот за Патентно Право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Србија на 20 август 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Јапонија**, на 8 март 2010 година, на писмената комуникаѣија која се однесува на измените во списокот на видовите на микроорганизми прифатливи за депонирање од страна на International Patent Organism Depository (IPOD), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), an international depositary authority според Будимпештанскиот договор за меѣународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференѣија одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август 1980 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Република Србија**, на 20 мај 2010 година, на инструментот за пристапување на Договорот за Патентно Право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Србија на 20 август 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Јапонија**, на 8 март 2010 година, на писмената комуникација која се однесува на модификација на листата на видови на микроорганизми прифатлива за депонирање од страна на International Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), меѓународна институција за депонирање според Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, која е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година, изменет на 26 септември 1980 година.

Нотификацијата ќе биде објавена на WIPO интернет страната (<http://www.wipo.int/budapest>).